



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	23 Мај 2018 година Службен гласник број 8 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1. Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/1
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.05/2002 година и член 26 став 1 од Законот за Финансировање на единиците на локалната самоуправа Сл. весник на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015 година, Советот на Општина Прилеп на 14 седница одржана на 23.05.2018 година донесе:

ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПРИЛЕП за 2018 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПРИЛЕП за 2018 година на следниот начин:

Потпрограма Потстапка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
464910 Плаќање по судски решенија	-500.000	0	0	0	0
480110 Купување на канцелариска опрема	310.000	0	0	0	0
480120 Купување на медицинска опрема	110.000	0	0	0	0
480140 Купување на информатичка и видео опрема	67.000	0	0	0	0
480150 Купување на јулиска опрема	270.000	0	0	0	0
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	115.000	0	0	0	0
480190 Купување на друга опрема	28.000	0	0	0	0
486190 Купување на други моторни возила	1.600.000	0	0	0	0
J00 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА					
482130 Реконструкција на улици, паташта и автопати	-2.000.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општината и станува составен дел на Буџетот за 2018 година

Бр. 09- 1997/2
23.05.2018

Претседател на Советот на
Општината
Мило Талески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”-ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.03.2018
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/2
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, бр.02-148/3 од 04.05.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/3
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ”-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.03.2018 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”-Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/3
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”- Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“- Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, бр.03-1061 од 23.04.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/4
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАЛОЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-
ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за заложување на недвижен имот во сопственост на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/4
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 4 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за заложување на недвижен имот во сопственост на ЈКП „Комуналец“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за заложување на недвижен имот во сопственост на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр.02-861/4 од 29.03.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/5
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА
ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА АВАЛИРАЊЕ 2 (ДВЕ)
МЕНИЦИ**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за давање согласност за авалирање 2 (две) меници, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/5
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 4 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за давање согласност за авалирање 2 (две) меници

член 1

Се дава согласност на Одлуката за давање согласност за авалирање 2 (две) меници, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп бр.02-861/3 од 29.03.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09– 1997/6
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА И
ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА, НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1999/6
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр.03-1050 од 20.04.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09– 1997/7
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ГОДИНА
ДО 31.03.2018 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1999/7
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, бр.02-551/6 од 09.05.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/8
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА, НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/8
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/9
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА "ФЕСТИВАЛ НА ПИВОТО - 2018"

1. Одлуката за определување на локалитет за организирање на "Фестивал на пивото - 2018", се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/9
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл.гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за определување на локалитет за организирање на
“Фестивал на пивото - 2018”

Член 1

Манифестацијата “Фестивал на пивото 2018” ќе се одржи на локалитетот кој ги опфаќа следните граници:

- од север - Плоштад „Александрија“
- од исток - крстосница на Булевар “Гоце Делчев” со улица „Прилепски Бранители“
- од југ- Плоштад „Методија Андонов – Ченто“
- од запад - крстосница на Булевар “Гоце Делчев” со улица “Кузман Јосифоски”.

Површината предвидена за поставување на штандови изнесува 4176m² - нето површина.

Член 2

Се забранува поставување на бини и штандови во парковските површини кои не се предвидени во графичкиот прилог даден во прилог на оваа одлука. Се забрануваат градежни зафати (трајни или монтажно-демонтажни) на летната сцена, пред споменикот на Александар Македонски.

За паркинг простор, за потребите на фестивалот, се одредува просторот од Булевар “Гоце Делчев” со пресеко на улица “Кузман Јосифоски” и улица “Димо Наредникот”, делот од крстосницата на Булевар “Гоце Делчев” со улица „Прилепски Бранители“ до новата општинска зграда, паркингот помеѓу новата општинска заграда и зградата на Македонски телеком и паркингот на улица „Кузман Јосифоски“ (кај Центарот за култура „Марко Цепенков“).

Член 3

Посебните локации за фестивалот, како и поставувањето на санитарни чворови, определени се со графички прилог - “Фестивал на пивото-2018”, изработен од ЈП за ПУП Прилеп кој е составен дел на оваа одлука.



Член 4

Пред добивање на одобрение за начинот на користење на просторот, организаторот е должен да прибави согласност од: ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ Прилеп, ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп, ЈКП “Комуналец” Прилеп, МВР - Сектор за сообраќај, Територијална ПП единица - Прилеп и други служби кои ќе го опслужуваат фестивалот.

Член 5

Обезбедувањето и безбедноста на фестивалот е обврска на организаторот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во “Сл.гласник на општина Прилеп”.

Број 09– 1997/10
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА- ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за прифаќање на донација-финансиски средства на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/10
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за прифаќање на донација на Општина Прилеп

Член 1

Со оваа одлука, Општина Прилеп ја прифаќа донацијата од давателот на донацијата-Дамјан Даскалоски, која се состои во финансиски средства во висина од 1500 евра во денарска противвредност за цели од јавен интерес, односно истите ќе бидат наменети за развој на спортот во Општина Прилеп.

Член 2

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/11
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА-ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за прифаќање на донација-патничко моторно возило на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/11
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за прифаќање на донација на Општина Прилеп

Член 1

Со оваа одлука, Општина Прилеп ја прифаќа донацијата од давателот на донацијата-Здружение за хуманитарни цели КРОЧЕ ВЕРДЕ-Алба, која се состои во патничко моторно возило MERCEDES ML 420 4MATIC SPORT 2007 година за цели од јавен интерес, односно полесно функционирање во тековните работи на Општина Прилеп.

Член 2

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/12
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ПО
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА И
ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА СПОМЕН ПЛОЧА**

1. Заклучокот по барање за одобрување на локација и издавање на согласност за поставување на спомен плоча, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/12
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 5 од Закон за меморијални споменици и спомен-обележјата („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 89/2008,152/2015) и член 26 точка 46 Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

по барање за одобрување на локација и издавање на согласност за поставување на спомен плоча

1. Советот го разгледа барањето за одобрување на локација и издавање на согласност за поставување на спомен плоча во чест на Ненад

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. Програма за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/13
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

- Серафимоски, бр.09-760/1 од 27.02.2018 година и по истото позитивно се произнесе.
2. Спомен плочата ќе биде поставена во паркот кај основниот суд во Прилеп на кп бр. 18973.
 3. Спомен плочата изработена од мермер ќе биде во висина од 150cm, поставена на постамент од 20cm на која ќе биде испишан текст „сите дадовме нешто, а некои дадоа се,, во спомен на припадникот Ненад Серафимоски кој го даде животот во Диво Насеље на ден 09.05.2015 година штитејќи го уставниот поредок на Република Македонија.
 4. Точно дефинирани позиции за спомен плочата и технички карактеристики ќе бидат предвидени во проектот-елаборатот кој треба да го обезбеди барателот и да го достави до сектор за урбанизам и Совет на Општина Прилеп.
 5. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на општината Прилеп“.

Број 09– 1997/13
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 132 од Закон за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 точка 46 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, разгледувајќи ја Предлог-Програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година, по претходно позитивно мислење од Агенцијата за енергетика на РМ, бр.03-286/2 од 04.05.2018 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА

за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година

1. ВОВЕД

Енергетската ефикасност како важна компонента на енергетската политика на Република Македонија, подразбира користење на помалку енергија за да се обезбеди истата услуга или да се изврши истата задача, а истовремено ги намалува емисиите на нус производи кои што се добиваат со согорување на фосилни горива, со што се придонесува во заштитата на локалната и глобалната животна средина.

Имајќи ги во предвид надлежностите на Локалната самоуправа, како и зголемената улога на општината, која е дадена со Законот за локалната самоуправа, односно со префрлување на надлежности од централната на општинската власт, вклучително и делегирањето на широк спектар “надлежности” и раководни одговорности, се нудат големи можности и предизвици за примена и усвојување на практики за подобра енергетска ефикасност, во насока на промоција и реализација на придобивките од енергетската ефикасност за голем дел од потрошувачите на енергија во Општината.

На таков начин, Општината, преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, може да работи на зголемување на енергетската ефикасност во училиштата, јавните здравствени институции, јавните канцеларии и другите јавни претпријатија.

Зголемувањето на свеста на граѓаните, претставува голем влијателен фактор во промовирањето на ефикасно користење на енергијата, заштитата на животната средина и подобрување на условите за работа и живеење.

Општина Прилеп, Советот на општината, Градоначалникот и општинската администрација, се свесни дека е потребно долгорочно планирање за енергијата, од причини што тоа претставува клучен елемент во долгорочниот економски развој на општината, како и клучен фактор во енергетската зависност, односно намалување на влијанијата врз животната средина и природата.

Општина Прилеп ги препозна политиките за остварување на енергетската ефикасност, како и обезбедувањето на низа погодности од спроведувањето на тие политики, па затоа ги превзема обврските на локалната власт, дадени со Законската регулатива во поглед на изработка, донесување и имплементирање на Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) во општина Прилеп.

При тоа, усогласеноста на Програмата со политиките за енергетска ефикасност дадени во Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на Република Македонија, како и Првиот Акционен план за енергетска ефикасност, е во потполност имплементирана во самата Програма.

Програмата за енергетска ефикасност за општина Прилеп, подготвена е да важи за наредните три години; 2018, 2019 и 2020 година и ќе се применува на целата територија од општината, со тоа што нејзиното спроведување ќе се врши со Годишен план кој на предлог на Градоначалникот, ќе го донесува Советот на единицата на Локалната самоуправа, кој најдоцна до крајот на Февруари, ќе го доставува до Агенцијата за енергетика, како и Информација за спроведување на Програмата за енергетска ефикасност во претходната година.

Со Програмата за енергетска ефикасност ќе се даде:

- Приказ и оцена на состојбите и потребите на енергија;
- Индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво;
- Мерки за подобрување и унапредување на ЕЕ и целите што треба да се постигнат со тие мерки;
- Извори за финансирање на вложувањата потребни за спроведување на мерките;
- Активности и рокови за спроведување на мерките;
- Носители на активностите и други потребни податоци.

Цели на програмата

Со имплементирање на ПЕЕ, општина Прилеп има за цел да ги подобри животните услови на своето население, користејќи ја постојната инфраструктура и предностите во животната и работната средина, имајќи предвид дека енергетската ефикасност треба да стане составен дел на сите процеси во општината.

При тоа, главна цел е намалување на трошоците за енергија во општината, пред се во делот на Јавниот сектор од општината и дополнително, Јавното осветлување, кое би се остварило преку спроведување на проекти за енергетска ефикасност во сите објекти од јавниот сектор на општината, и зголемување на свеста на граѓаните за придобивките од придржување кон насоките за ЕЕ на Општината, што ќе произлезе од оваа Програма.

Намалувањето на потрошувачката на енергија ќе има позитивен ефект и врз животната средина, затоа што паралелно со намалената потрошувачка на фосилни горива, ќе се намали и емисијата на штетни гасови.


Предмет на ПЕЕ е следното:

- Снимка на постоечката состојба на енергетските системи во објектите на Јавниот сектор од општината;
- Утврдување на постојната енергетска состојба, одредување на референтна годишна потрошувачка на топлинска и електрична енергија;
- Дефинирање на предлози за модернизација на енергетските системи;
- Проценка на трошоците за опрема, работа и услуги потребни за модернизација на енергетските системи според предвидените мерки за енергетска ефикасност;
- Пресметување на предвидените заштеди на енергија врз основа на детална снимка на постоечката состојба и симулација на енергетскиот биланс на наведените системи при нивна модернизација;
- Дефинирање на приоритети за спроведување на предложените мерки за ЕЕ;
- Динамичен план за спроведување на предвидените мерки за ЕЕ;
- Финансиски план за спроведување на предвидените мерки за ЕЕ.

Глобалната цел на оваа ПЕЕ е, зголемување на свеста кај граѓаните преку презентирање на очекуваните и остварените бенефити за општината:

- Финансирање на проекти преку енергетски заштеди;
- Зголемување на стандардот на социјалните и здравствените општински услуги;
- Подобрување на општинската енергетска инфраструктура;
- Подобрување на комфорот во објектите на Јавниот сектор од општината;
- Подобрување на стандардот за живеење и работа.

За остварување на целите на Програмата, Тимот за ЕЕ на општината, постојано ќе ја следи потрошувачката на енергија и ќе ја ажурира својата база на податоци, со што согледувањата добиени од остварените резултати ќе им помогнат за понатамошно планирање на енергетските потреби во Општината. При тоа не треба да се изостави моментот од пронаоѓање на алтернативни и обновливи енергетски извори.



Слика 1: Генерален процес за идентификување на целите на ПЕЕ

Енергетска политика и регулативи

Во развојот на сегашната Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) се земени во предвид моменталната и применлива енергетска политика и регулатива како и останатите релевантни стратешки документи

Локални енергетски политики и регулативи

Табела 1: Плански документи на општината

Наслов на документот	Статус	Година	Опис и важност за ПЕЕ
Стратегија за Локален Економски Развој на општина Прилеп 2014-2020	Донесена	2014	Стратегијата за локален економски развој на општината Прилеп, претставува демократски процес за креирање на визија, мисија и стратегии за достигнување на посакуваната иднина, и претставува корисна алатка за насочување на активностите за имплементација на стратегијата. Визијата на општината е: Водечка општина во Република Македонија и регионот, со висок квалитет на живот и задоволни граѓани, која ги совладува локалните и традиционалните вредности со современите трендови и технологии, творечката моќ и капацитетот на граѓаните за обезбедување на одржлив развој. Мисијата, дефинирана во процесот на стратешкото планирање е: Општина Прилеп како атрактивна бизнис и туристичка дестинација, посакувано место за живеење со ефикасна администрација и развиена инфраструктура, обезбедува висок квалитет на услуги за граѓаните и бизнис заедницата, конкурентни услови за економски развој и заштита на животната средина. Со имплементација на Стратешкиот план за

Наслов на документот	Статус	Година	Опис и важност за ПЕЕ
			локален економски развој, ќе се придонесе кон подобрување на состојбите и прашањата што се однесуваат на економско-социјалната положба, а со тоа ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Имплементацијата на Стратешка цел 4 - Подобрување на постоечката и развој на нова инфраструктура, ќе овозможи подобрување на ЕЕ.
Локален Еколошки Акционен План за општина Прилеп - ЛЕАП	Донесен	2003	Локалниот Еколошки Акционен План (ЛЕАП), претставува документ на општинската политика, со кој се раководат општинските органи како и сите заинтересирани субјекти, организации, институции и другите правни и физички лица, во нивниот заеднички напор да го унапредат квалитетот на животната средина и добросостојбата на граѓаните. ЛЕАП-от содржи среднорочни и долгорочни мерки и активности за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, од интерес на општината и во надлежност на општината, меѓу кои и: Зголемување на енергетската ефикасност.
Просторен План на општина Прилеп	Донесен	1985	Просторниот план, претставува соодветен пристап кон водење на правилна политика на општествено економскиот развој, осмислена и рационална концепција за уредување, користење, заштита и планиран развој на просторот. Со планирањето и просторната организација, ќе се овозможи промена на просторот со цел да се постигне поголем степен на негова организираност рационално користење на неговите потенцијали, унапредување на животните услови, и квалитет на животната и работната средина. Просторниот план, обработува посебна Секторска студија - Енергетика и енергетска инфраструктура, со што е дефинирана долгорочна политика за користење на енергетските потенцијали од општината, особено хидропотенцијалот, енергијата на ветерот и енергијата на сонцето како обновливи извори на енергија.
План и Програма за управување со отпад на општина Прилеп	Донесени	2013	Со Планот и програмата, дефинирани се приоритетите и начелата при управувањето со отпад, мерките за намалување на штетните влијанија од отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето и обезбедување на висок степен на заштита. Потенцирано е искористувањето на отпадот, со предлог, остатоците особено од биоразградливиот отпад да се користат за производство на биогаз

Наслов на документот	Статус	Година	Опис и важност за ПЕЕ
			односно електрична енергија.

Национална енергетска и регулативна политика¹

Ова што следува е преглед на моменталното национално законодавство на локалните единици за самоуправа (LSGs).

Стратегија за подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија до 2020-та година (Службен весник на Република Македонија бр.143/10).

Целта на Стратегијата е да развие рамка за забрзано усвојување на практики за енергетска ефикасност и тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи, кои се поврзани со намалување на зависноста од увозот, интензитетот на енергијата, непродуктивното користење на енергијата, подготовка на добра клима за да се максимизира вклученоста и можностите на приватниот сектор во комплементарни активности за застапување и за обука.

Спроведувањето на Стратегијата налага комбинација од институционални и технички активности што се колективно потребни за да се гарантира дека спроведувањето се одвива на економичен и еколошки одржлив начин.

Енергетската ефикасност е важна компонента на секоја енергетска политика затоа што подразбира користење помалку енергија за да се обезбеди истата услуга или да се изврши истата задача.

Со префрлањето на надлежностите од централната на општинската власт, вклучително и делегирањето на широк спектар надлежности и раководни одговорности, се нудат големи можности и предизвици за примена и усвојување на практики за подобра енергетска ефикасност. Зголемената улога на општините, која е зајакната со Законот за локалната самоуправа, е една од примарните движечки сили, предложени во Стратегијата, и тоа во насока на промоција и реализација на придобивките од енергетската ефикасност, за голем дел од потрошувачите на енергија.

Општината преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, може да работи на зголемување на енергетската ефикасност во училиштата, јавните здравствени институции, јавните канцеларии и другите јавни претпријатија. Од аспект на политиката за енергетска ефикасност, општината е обврзана да изготви Програма за унапредување на енергетската ефикасност во согласност со Стратегијата, како и Годишен план за спроведување на Програмата, и годишни Извештаи за напредокот во енергетската ефикасност.

Постоечките невладини организации, можат да дадат ефективен придонес во реализацијата на Програмата за енергетска ефикасност, и тоа преку обезбедување обука, локален дофат до потрошувачите и услуги за развивање на јавната свест. Тие исто така можат да имаат важна улога во изготвувањето и реализацијата на проекти за енергетска ефикасност, како и да ја преземат водечката улога во префрлањето на Стратегијата од национално ниво на локално ниво, како и на ниво на потрошувачи на финална енергија.

Потрошувачката на енергија во комерцијалниот и услужниот сектор (мали и средни претпријатија) и јавниот сектор, покажува големи варијации.

На краткорочен план, фокусот на државната политика за енергетска ефикасност, ќе биде ставен на Јавниот сектор бидејќи тој може полесно да се опфати преку мерки на политиката. Се очекува дека, лидерската улога на јавниот сектор, преку давање пример, ќе поттикне акции и во комерцијалниот сектор. Активностите треба да бидат насочени кон потенцијалите на големи енергетски заштади без или со мал трошок, како што се: поттикнување на промени во однесувањето преку образование, обуки и информативни кампањи.

Главните цели на Република Македонија во областа на енергетската ефикасност се слични на Европските цели. Целите декларираны од страна на ЕУ во енергетиката до 2020 година се:

¹ Бидејќи овие законски документи се предмет на промена, мораат да бидат постојано и внимателно следени. На следниот линк се поставени сите национални регулативи: <http://www.pravo.org.mk/>

- Намалување на нето потрошувачката на финална енергија до 20%;
- Обезбедување на енергија од обновливи извори на енергија во износ од 20% од потрошувачката на финална енергија;
- Намалување на емисиите на стакленички гасови за 20%;
- Целите утврдени од страна на Република Македонија, кои се дел од Стратегијата, се базираат на целите на ЕУ, и ги земаат предвид спецификите на земјата.

Првиот Акционен План за Енергетска Ефикасност на Република Македонија до 2018-та година (усвоен на 05.04.2011).

Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на Република Македонија, се спроведува преку Национален акционен план за енергетска ефикасност, кој што како документ дава преглед на препорачаните програми кои што ќе ги постигнат енергетските заштеди проектирани во Стратегијата, и обезбедува временска рамка за спроведувањето.

Акциониот план исто така, дава преглед на финансиски средства, потребни за спроведувањето, како и преглед на вредностите на постигнатите заштеди.

Акциониот план, опфаќа период од 9 години со цел да можат да се утврдат мерки и активности за постигнување на национална индикативна цел од најмалку 9% заклучно со 2018 година, во однос на просечната енергетска потрошувачка во земјата, остварена во периодот 2002 - 2006 година, а исто така определува и временска национална индикативна цел на енергетски заштеди од 4% за период од три години, односно до 2012 година.

Стратегија за развој на Енергетиката на Република Македонија до 2030-та година (Службен весник на Република Македонија бр.61/10).

Оваа Стратегија ги поставува инструкциите за поефикасно користење на изворите на енергија и зголемување на употребата на обновливи извори на енергија. Голем дел од активностите наведени во оваа Стратегија имаат директно влијание врз тоа како градовите се организирани и управувани.

Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија до 2020-та година (Службен весник на Република Македонија бр. 125/10).

Со оваа Стратегија, дополнително е поддржана Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија до 2030 година.

Закон за Енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11).

Согласно Законот за енергетика, (Сл.Весник на РМ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, 189/16), Советот на единицата на Локалната самоуправа, на предлог на Градоначалникот, а по претходно мислење на Агенцијата за енергетика, донесува Програма за енергетска ефикасност, што се однесува за период од три години.

Програмата содржи: Приказ и оцена на состојбите и потребите на енергија; Индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво; Мерки за подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и целите што треба да се постигнат со тие мерки; Извори за финансирање на вложувањата потребни за спроведување на мерките; Активности и рокови за спроведување на мерките; Носители на активностите; и други потребни податоци.

Спроведувањето на Програмата се врши со Годишен план кој на предлог на Градоначалникот, го донесува Советот на единицата на Локалната самоуправа.

Лицата од Јавниот сектор, од општината се должни да применуваат мерки за подобрување на енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките:

- Да донесуваат тригодишни програми за подобрување на енергетската ефикасност и да ги спроведуваат мерките утврдени со Програмата;
- Да изготвуваат Годишни анализи за потрошувачката на енергија и да организираат мониторинг над потрошувачката на енергија;
- Да обезбедат Сертификат за енергетските карактеристики на зградата, за зградите или градежните единици што се во сопственост на лицата од Јавниот сектор.

Извршувањето на овие обврски за Јавните установи и Јавните претпријатија основани од Единицата на локалната самоуправа, го обезбедува Единицата на локална самоуправа.

Лицата од Јавниот сектор, односно Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на Февруари, се должни до Агенцијата за енергетика, да достават Збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година.

Во Акционен план за енергетска ефикасност, треба да се определат мерките што лицата од Јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во своето работење заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска ефикасност.

Лицата од Јавниот сектор, се должни да ја следат и да управуваат со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што ја вршат дејноста на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што ја врши дејноста на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, е должна да ја следи и да управува со потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетската ефикасност и заштеда на енергија.

Заради исполнување на овие обврски, Министерството определува лица за користење на податоците од Единствениот информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од Јавниот сектор (Информативен систем), воспоставен и одржуван од страна на Агенцијата за енергетика, кој содржи податоци за потрошувачката на енергија и трошоци за потрошената енергија во зградите или градежните единици, односно за јавното осветлување, нивни општи карактеристики како и климатолошки податоци потребни за пресметување на енергетските карактеристики на зградите.

Лицата од Јавниот сектор, се должни од редот на своите вработени, да определат лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем што го донесува Министерот.

Лицата од Јавниот сектор се должни:

- Да ги евидентираат податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во кои ја вршат дејноста, односно за јавното осветлување и истите да ги внесуваат во Информацискиот систем;
- Да ги евидентираат податоците за трошоци за потрошената енергија и истите да ги внесуваат во Информацискиот систем;
- Лицата од Јавниот сектор, се должни редовно да внесуваат во Информацискиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци согласно со Правилникот за Информациски систем.

Правилник за енергетски карактеристики на зграда (Службен весник на Република Македонија бр. 94/13).

Со овој Правилник се дефинира Методологијата за утврдување на енергетските карактеристики на зградите, и минималните барања за енергетска ефикасност за нови згради, како и за објекти кои се во процесот на значителна реконструкција. Со овој Правилник се обезбедува транспонирање на Директивата 2010/31/EУ на Европскиот парламент и Советот на Европа од 19.05.2010 (CELEX број 32010L0031).

Правилник за Енергетска контрола (Службен весник на Република Македонија бр.94/13).

Што се однесува до Програмата за енергетска ефикасност, овај Правилник ги утврдува правилата за контрола на енергија, проценување на потрошувачката на енергија и методологијата за мерење и верификација на заштедата на енергија.

Закон за градење (Службен весник на Република Македонија бр.130/09).

Овај Закон ги дава критериумите и стандардите за подготвување и спроведување на градежни проекти.

Закон за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.05/02).

Овај Закон ја претставува регулаторната рамка за процесот на децентрализација и достигнување на самостојност на Единиците на локалната самоуправа.

Закон за концесии и други видови на Јавно Приватно Партнерство (Службен весник на Република Македонија бр.07/08, 139/08, 64/09 и 52/10).

Со овај Закон се регулираат процедурите и правилата за воспоставување на Јавно Приватно Партнерство (ЈПП), како еден вид на извор за финансирање во спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност.

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.61/04).

Овај Закон ги дефинира и опишува поединечните извори за финансирање на општините, како што се општинските приходи, приходите од државниот буџет, како и разни средства и можности за финансирање со задолжување. Овај Закон претставува правна основа за изготвување на финансиски план за имплементација на Програмата за енергетска ефикасност.

Закон за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05).

Овај Закон ги регулира правата и обврските на Република Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, како и правата и обврските на правните и физичките лица и граѓаните, во обезбедувањето на услови за заштита и подобрување на животната средина, со цел за заштита и остварување на правото на граѓаните за здрава животна средина. Ова е исто така една од целите поставени за имплементирање на мерките за енергетска ефикасност од Програмата.

Инструкции за имплементирање на енергетска ефикасност и мерки за заштеда на енергијата, определување на карактеристиките на добрата и услугите за јавни набавки, и спроведување на критериумите во врска со енергетската ефикасност и заштеда на енергија во текот на постапката на наддавање (прибирање на понуди).

Целта на овие инструкции е да им се помогне на договорните органи да ги спроведат постапките за јавни набавки, како и претставниците на договорните органи да ги проценат размислувањата за енергетска ефикасност при донесување на одлуки за набавки.

Европски енергетски политики и регулативи

Македонија како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија има обврска ефикасно да ги спроведе реформите во општествениот систем. Развојот на енергетскиот сектор е од посебно значење.

Во септември 1998-та година, Република Македонија го ратификуваше Договорот за енергетска повелба, Договорот за основање на енергетска заедница, Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени и Кјото Протоколот.

Во согласност со Договорот за основање на енергетска заедница, Македонија го усогласува своето законодавство со постојната правна регулатива на Европската Унија за енергија, животна средина, конкуренција, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и за нафтени резерви. Во овој контекст, постојат неколку важни директиви во областа на енергетиката кои се наведени подолу:

- Директивата за енергетски карактеристики на згради 2002/91 / ЕС, 2010/31 / ЕУ
- Директивата за енергетска ефикасност и користењето на енергетските услуги и за укинување на Директивата 93/76 / ЕЕС на Советот и 2006/32 / ЕС.
- Директивата 2008/1 / ЕС за интегрирано спречување и контрола на загадувањето
- Директивата 2012/27 / ЕУ за енергетска ефикасност, за изменување на Директивите 2009/125 / ЕС и 2010/30 / ЕУ и укинување на Директивите 2004/8 / ЕС и 2006/32 / ЕС
- Директива за промоција на комбинираното производство на енергија врз основа на побарувачката на корисна топлина на внатрешниот пазар на енергија и за изменување на Директивата 92/42 / ЕЕС, 2004/8 / ЕС.

Методологија за подготовка на ПЕЕ

Оваа ПЕЕ е развиена со користење на методологијата развиена и обезбедена од страна на Еконолер и Агенцијата за Енергетика, по консултациите со Светска банка. Методологијата е дадена во посебен документ, кој го опишува во детали процесот на развој на ПЕЕ, вклучувајќи го и целиот циклус на неговиот развој и неговото одобрување.

За ефикасно да се почне воведувањето на мерки за енергетска ефикасност, потребно е да се прифатат мерки со мал трошок, коишто можат доброволно да се применуваат од страна на широк спектар потрошувачи без големи финансиски инвестиции и кои што даваат директни резултати.

Основни податоци за општината

Врз содржината и квалитетот на Програмата за енергетска ефикасност, покрај човекот, како генератори се јавуваат и природните фактори, односно абиотските и биотските фактори, кои се во константна меѓусебна поврзаност и зависност.

Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија, зафаќајќи го Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина во Македонија, Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620 - 650 метри, а на ридестите падини и до 680 метри.

Во општина Прилеп, според пописот од 2002 година, живеат 76,768 жители од кои 73,351 во градот. Покрај градот Прилеп, 59 населени места кои што претставуваат дел од општина Прилеп се следните: Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница, Дрен, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач, Кокре, Крушевица, Крстец, Леништа, Лопатица, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани, Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевиќ, Чаниште, Чепигово, Чумово, Шелеверци и Штавица.

Регионот на Прилеп, во поширока смисла, опфаќа вкупна површина од 167,573 хектари, од кои обработливото земјиште зафаќа површина од 69,164 хектари, пасиштата 56,663 хектари, а под шуми се 26,384 хектари.

Географски карактеристики и климатски услови

На постигнувањата во енергетската ефикасност во општина Прилеп, значајно ќе биде влијанието на климата, геолошкиот состав, и хидрографијата, како основни и релевантни фактори.

Според релјефните карактеристики, геолошкиот состав и геоморфолошките формации, во општината се издвојуваат три целини; Прилепско поле, Мариово и Раец, меѓусебно одвоени со планините Бабуна, Дрен и Селечка планина.

Според инженерско - геолошките карактеристики и основните својства на карпите и терените, се диференцираат три групи; неврзани карпи по котлините, нивните рабни делови, слабо врзани карпи по неогените котлини и планинските висорамнини, и цврсто врзани карпи кои ги имаат камените и полукамените карпи (гранити, гнајсеви, амфиболити, песочници, микашисти и слични). Според стабилноста, терените во општината се издвојуваат: претежно стабилни терени, претежно условно стабилни терени, и нестабилни терени.

Според геолошките карактеристики, пелагонискиот масив го сочинуваат терени изградени од високо метаморфни карпи претставени со повеќе вариетети; гнајсно-микашистна формација, пелагониските гранити, пелагониските мермери, езерските седименти. Крајните источни делови од општината, кои припаѓаат на Вардарската зона, се со следните карактеристики: формација на флиш, формација на ултрамафит.

Според хидрогеолошките карактеристики, терените во општината, според типовите на издани се вбројуваат во; збиени, пукотински и карстен тип на издани.

Подрачјето на општината, се одликува со континентална и умерена клима, а по терените на Црна Река има влијание на модифицирана медитеранска клима. Средната годишна температура во Прилеп се движи од 11°C во полето, до 4°C на планините.

Просечните годишни врнежи се движат од 500 мм во полето, до 900 мм на планините, или просечно годишните врнежи во општината изнесуваат 562 мм.

Облачноста е ниска, бројот на ведрни денови е голем, маглите се ретка појава, инсолацијата е со изразит број на сончеви часови во текот на годината од 2,263 часа.

Најизразити се ветровите од североисточен правец, поизразен е југоисточниот, тишините се релативно големи.

Хидролошката мрежа во општината ја сочинува сливот на Црна Река и другите поголеми водотеци, реките; Блато, Раец, Стара Река, Штавичка река и други. Високи подземни води се јавуваат покрај бреговите на Црна Река, средниот и долниот тек на реките Блато и Прилепска река. На територијата на општинаата има слабо издашни извори и изразита осцилација на издашноста во текот на годината.

Соред педолошките карактеристики, хетерогеноста на природните услови на просторот од општината, условиле и доста хетероген покривач, поради што на просторот од општината се јавуваат различни типови на почви со многу повеќе подтипови.

На територијата од општината постои голема разновидност на вегетацијата и богатство на растителните елементи. Вегетацијата не е доволно проучена, а тоа особено се однесува на пасиштата кои се многу распространети.

Општината Прилеп, се карактеризира со релативно ниска сеизмичка активност.

Главни индустрии и услуги

Во општина Прилеп, егзистираат околу 2,763 деловни субјекти од кои најзначајни се: микро и малите претпријатија (2,740), средни претпријатија (13), големи претпријатија (10), при што најмногу се застапени следните гранки; тутунска индустрија, прехранбена индустрија, рударство, земјоделство, текстилна индустрија, трговија, индустрија за производство на машини и роботика, металопреработувачка индустрија и други.

Животна средина

Според постоечките податоци за состојбата со загадувањето на животната средина, регионот на Прилеп спаѓа во редот на понеоптеретените амбиенти со разновидни загадувачки материји. Ваквата состојба е резултат на постојните климатски фактори во регионот, состојбата со стопанските капацитети, грижата за животната средина, што се заедно ги предизвикува соодветните сезонски колебања во загадувањето на животната средина.

Воздухот многу често се загадува од сулфурдиоксидот кој се создава при согорувањето на разни тврди и течни горива што содржат сулфур, како и од моторните возила, а индустријата се смета за еден од главните загадувачи на воздухот во општината Прилеп.

Заради контрола на квалитетот на водата во градот, се земаат по 80 анализи месечно и според тие анализи, водата е исправна според физичко-хемиските својства и бактериолошки.

Ерозивните подрачја на хетерогениот почвен покривач во територијата на општината, се доста распространети.

Иако покрај стопанското и економското значење на шумите, кои овозможуваат и заштита од ерозија, влијаат на развојот на туризмот, и имаат позитивно влијание врз здравјето на човекот, животната средина и воопшто врз квалитетот на живеење, забележлива е зголемената сеча, како и недозволената сеча на шумите.


Комуналната инфраструктура, урбаниот развој на општината, ги отсликува сите проблеми кои се во водоснабдувањето, одведувањето на отпадните води, и управувањето со отпадот, кои најдиректно се реперкуираат врз квалитетот на живеењето, во урбаните и во руралните средини.

Од стопанските комплекси во општината, како загадувачи се јавуваат оние кои имаат котларници, и немаат соодветни заштитни филтри, потоа преработувачите на камен и други.

Извори на енергија

Градот Прилеп и населените места од општината, со електрична енергија се снабдуваат од државната мрежа, преку далноводи и главни трафостаници. Во општината, нема централно греење, а стопанскиот и јавниот сектор потребите од процесна топлинска енергија ги задоволуваат преку сопствени системи со енергенс: нафта, мазут, јаглен, дрво.

Населението, потребите од топлинска енергија ги решава преку домашни системи со енергенс: дрво, пелети, нафта, јаглен и.т.н.



Слика 2: Мапа на општина Прилеп

Табела 2: Општи податоци за општина Прилеп

Опис	Информации
Адреса	Ул. Прилепски Бранители бр.1, Прилеп
Веб-сајт	www.prilep.gov.mk
Електронска адреса	prilep@prilep.gov.mk
Регион	Пелагониски Регион
Поштенски број	7,500
Телефонски префикс	+398 (0) 48
Карактеристики на општината	
Површина [km ²]	
Град Прилеп	61.7
Општина Прилеп	1,151.8
Број на жители	
Град Прилеп	73,351
Општина Прилеп	76,768
Број на домаќинства	
Град Прилеп	23,080
Општина Прилеп	24,398
Објекти (згради)	29,673
Земјиште	
Земјоделско земјиште [ha]	69,164
Шуми [ha]	26,384
Географски карактеристики и климатски податоци	
Надморска височина (m)	550 - 800
Географски карактеристики	
ширина (° , ")	N 41°20'46.31"
должина (° , ")	E 21°33'12.72"
Климатска зона	Континентална
Климатски податоци	Грејна сезона
Проектна температура (°C) ²	- 22.4 Абсолютен минимум
Просечна температура за време на грејната сезона (°C)	6.1
Должина на грејната сезона (денови)	154 - 229
Степен ден за греење (HDD)	/
Степен ден за ладење (CDD)	/

Преглед на ЕЕ пазарот за анализа

При изготвување на ПЕЕ, општината разгледува долга листа на релевантни сектори на пазарот на ЕЕ, како што е наведено во методологијата на ПЕЕ. Тие се поделени во две групи: основни и

² Референтна вредност за проектирање на грејните инсталации.

дополнителни сектори (Табела 3). Одлуката за тоа дали одреден сектор е потребно да се анализира или не, и дали да се вклучи во ПЕЕ се прави врз основа на следните критериуми:

- Колкава е важноста на секторот во општината;
- Достапноста и веродостојноста на внесените податоци;
- Ниво на општинска контрола.

Табела 3: Анализа на сектори во Програма на енергетска ефикасност

Сектори на пазарот	Ниво на општинска контрола ³	Вклучени во ПЕЕ (Да/Не)	Забелешки
Основни сектори			
Вода	КБ	ДА	
Јавно осветлување	КБ	ДА	
Објекти (општински објекти)	КБ	ДА	
Дополнителни сектори			
Објекти (приватни објекти)	N/A	НЕ	Се анализира со Проектот за гасификација.
Транспорт	КБ	ДА	Обезбедени се податоци од ЈП за Просторно и урбанистичко планирање кое стопанисува со јавниот транспорт во општина Прилеп. Во секторот транспорт за потребите на општината анализирани се возните паркови на ЕЛС Прилеп и ТППЕ Територијална противпожарна единица.
Отпад	КБ	ДА	Важноста е што биоразградливиот дел од отпадот може да се користи за добивање на енергија
Напојување и греење	Не е апликативно	НЕ	Во фаза на проектирање.
Индустрија	N/A	НЕ	Се анализира со Проектот за гасификација.

* Контрола на буџет (КБ)

** Локален комитет (ЛК)

*** Локален акционер (ЛА)

³ За опишаните сектори, се прави одредена контрола во согласност со нивоата на општинска контрола дадени во Прилог II

Потенцијал за искористување на обновливата енергија

Табела 4: Потенцијал за искористување на обновливата енергија во општина Прилеп

Обновливи извори на енергија	Опис
Хидроенергетски потенцијал	Хидроенергетскиот потенцијал на Река Црна изнесува околу 938 ГВтч, при што се предвидени две хидроелектрани: Чебрин (167 МВт) и Галиште (116 МВт), би се произведувала електрична енергија од 300 односно 250 ГВтч.
Биомаса, биоразградлив отпад	Во општината Прилеп, вкупните количини на биомаса, биоразградлив отпад изнесуваат околу 58,000 тони/годишно, односно средно дневно околу 160 тони. Од дневна искористеност само на околу 100 тони биоразградлив отпад, во зависност од видот на отпадот, би се добиле 5,000-15,000 м ³ биогаз/ден, односно 9,000-22,500 Кв електрична енергија/ден
Енергија на сонцето	Просечната годишна сума на сончевиот сјај во општината изнесува 2,263 часа, со максимум во Јули и минимум во Декември. Просечната енергија што сонцето годишно ја зрачи на територијата на општината Прилеп, изнесува $2,5 \times 10^6$ ГВтч. На територијата е веќе изградена една Сончева електроцентрала со фотонапонски системи. Индивидуално, енергијата на сонцето се користи за топење на вода и добивање на електрична енергија.

Општински Буџет

Законот за локална самоуправа ја дефинира правната рамка за процесот на децентрализација, истиот само начелно го регулира финансирањето на функциите на општините. Исто така, начелно е определено дека општината како највисока форма на локалната самоуправа има свој Буџет, а прашањата поврзани со буџетот на општината подетално се регулираат со посебен закон.

Финансирањето на функциите на ЕЛС е утврдено со Законот за финансирање на локалната самоуправа. Овој закон ја поставува потребната правна рамка за изградба на конзистентен систем во однос на финансирањето на ЕЛС. Со Законот за финансирање на ЕЛС се создадени услови за креирање на нов систем за финансирање на општините со кој им се гарантира финансиска самостојност и квалитетно извршување на нивните функции, а со самото тоа и остварувањето со устав на загарантираните права.

Овие закони обезбедуваат погодни законски рамки и услови кои се потребни за да се обезбеди независноста на единиците на локална самоуправа. Со Законот за финансирање на ЕЛС се дефинирани изворите на приходи (вклучувајќи локални даноци и такси, како и придонеси од државниот буџет, финансирање на долгови).

Согласно законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, изворите на финансирање на општината се сопствени извори на приходи, дотации на средства од Буџетот на Република Македонија, буџетите на фондовите и задолжувањата.

I Сопствени извори на приходи:

- **Локални даноци утврдени со закон** (данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности, други локални даноци утврдени со закон)
- **Локални такси утврдени со закон** (комунални такси, административни такси, други такси утврдени со закон)
- **Локални надоместоци утврдени со закон** (надоместок за уредување на градежно земјиште, надомест за комунални дејности, надоместоци за просторно и урбанистичко планирање, други локални надоместоци утврдени со закон)
- **Приходи од сопственост** (приходи од закупнини, приходи од камата, продажба на имот кој не го попречува вршењето на јавните функции и одговорности на општината)
- **Приходи од донации**
- **Приходи од казни утврдени со закон**
- **Приходи од самопридонес**

II Приходи од персонален данок на доход (општината собира 100% од данокот од физички лица кои вршат занаетчиска дејност во општината согласно Законот за занаетчиска дејност и 3% од персоналниот данок на доход од физички лица кои живеат во општината);

III Дотации од Буџетот на Република Македонија и од буџетот на фондовите

Табела 5. подолу дава приказ на вкупниот буџет на општината за 2017 и 2018 година со податок за трошоците за енергија на општината за 2017 година.

Табела 5: Буџети на општината за 2017 година и предвиден буџет за 2018

Година	Вкупен буџет на општината (МКД)	Вкупни трошоци за енергија (МКД)	Трошоци за енергија како % од буџетот на општината
2017	1,015,284,522.00	87,826,908.00	8.65 %
2018	Предвидениот буџет за следната 2018 година е: 1,145,162,000.00 МКД		

Од Табела 5. може да се забележи дека трошоците за енергија ги вклучуваат сите извори на гориво (електрична енергија, дизел, дрва и.т.н) кои се користат од страна на општината во дадена година. Информациите за варијации на трошоците за енергија на општината од година во година, зависат од температурните разлики претежно во периодот на грејна сезона. Поради нередовно фактурирање или купување на овие горива, постои ефект на прелевање на трошоци од една година во друга.

Во 2018 година, се очекува зголемување на буџетот, поради приходите кои се очекуваат како резултат на реалното зголемување на концесискиот надомест по основ на експлоатација на минерални сировини кои во изминатиот период се во постојан пораст, како и врз основ за зголемување на приходите по основ на дотации.

Табела 6: Главни проблеми на Општина Прилеп за енергетски инвестиции

Број	Главен енергетски проблем	Влијание	Одговорност
1	Сектор вода - системи за испумпување на вода од постојните подземни бунари, користење на водата во фонтани, голем процент на загуби на вода и извесен процент на вода што не се наплаќа. Очекувани трошоци за енергија, за работа на пречистителна станица за отпадни води.	Високи трошоци за електрична енергија; Високи трошоци за замена на пумпите со посовремени и автоматизирани.	Општина Прилеп ЈКП „Водовод и канализација“
2	Сектор Јавно осветлување - стара и недоволна опрема во системот за улично осветлување во населените	Високи трошоци за електрична енергија; Високи трошоци за замена со	Општина Прилеп

Број	Главен енергетски проблем	Влијание	Одговорност
	места, сеуште не осовремена опрема во градот, потреби од проширување на уличните мрежи.	посовремени светилки; Потреба од проширување на уличните мрежи.	
3	Сектор објекти (општински објекти) - Висок степен на отсуство на топлинска изолација на градежниот дел од објектите, застарена и незаменета столарија, застарена електро инсталација, застарени системи за греење, користење на необновливи извори на енергија.	Високи трошоци за електрична енергија; Високи трошоци за термоизолација на градежните системи; Високи трошоци за замена на столаријата; Високи трошоци за замена на системите за греење; Неискористеност на енергенси од обновливи извори.	Општина Прилеп
4	Сектор јавен транспорт - застарен возен парк, недоволен број на возила, зголемена потрошувачка на гориво, некористење на погонски системи за посовремени горива, недоволна покриеност на градот и дел од населените места.	Загадување на животната средина; Високи трошоци за набавка на нови, современи и ефикасни возила; Одржување на возилата.	Општина Прилеп
5	Сектор отпад - непотполна покриеност на градот и населените места за подигнување на отпадот, релативно голем број на диви депонии, неискористување на биоразградливиот отпад, санитарно неуредена депонија, застарен возен парк и непостоење на друга потребна опрема	Загадување на животната средина; Неискористена можност за добивање на енергија од отпадот; Високи трошоци за замена и зголемување на возниот парк и потребната опрема; Високи трошоци за санитарно уредување на депонијата.	Општина Прилеп ЈКП „Комуналец“
6	Сектор напојување и греење - непостоење на систем за напојување на градот со енергенс за централно греење, непостоење концепт за преадаптација на постојните локални системи за греење, непостоење на промоција пред јавноста за важноста и погодностите на централното греење, непостоење на субјект за водење на политиката и активностите за топлификација.	Високи трошоци за греење; Загадување на животната средина; Високи трошоци за изработка на проектна документација за гасификација на градот и општината; Трошоци за замена на опрема во постојните системи за греење во јавниот сектор; Потреба од формирање и функционирање на субјект за енергетика и топлификација.	Општина Прилеп

Табела 7: Главни еколошки проблеми во Општина Прилеп

Број	Главни еколошки проблеми	Потребни инвестиции за решавање на проблемите	Одговорност
1	Загадување на воздухот како резултат на користење на необновливи извори на енергија за добивање на топлинска енергија	Не е анализирано	Општина Прилеп
2	Загадување на воздухот како резултат на технолошките процеси на производство	Не е анализирано	Општина Прилеп
3	Загадување на воздухот, водите и почвата, поради неадекватно управување со отпадот	Не е анализирано	Општина Прилеп
4	Недоволна хигиенизација на јавните прометни површини	Не е анализирано	Општина Прилеп
5	Недоволно развиена јавна свест за еколошките прашања	Не е анализирано	Општина Прилеп

Табела 8: Приоритетни инвестициони проекти на Општина Прилеп во блиска иднина

Број	Приоритетни инвестициони проекти во иднина	Потребни инвестиции
1	Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп	5,000,000
2	Реконструкција на објектите под надлежност на О. Прилеп со имплементација на мерки за Енергетска ефикасност.	118,750,000
3	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација	7,236,000
4	Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз	49,200,000
5	Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување	13,925,200
6	Изработка на проекти за супституција на енергенсот за греење во објектите од јавниот сектор	Не е анализирано
7	Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот отпад за енергетски цели	Не е анализирано

ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Моменталната потрошувачка на електрична енергија во општина Прилеп, е резултат на темпото на развојот на општината во целина, како и на буџетските ограничувања во однос на главните (задолжителни) сектори и дел од дополнителните сектори.

Заради добивање на поконкретни информации за моменталната потрошувачка на електрична енергија, во понатамошниот текст на оваа ПЕЕ, ќе направиме анализа на долунаведените главни и опционални сектори со оглед на достапноста на потребните информации и можната контрола на Локалната самоуправа, врз дефинираните сектори.

Во овој преглед, како главни (задолжителни) сектори се предложени следните:

- Вода;
- Јавно осветлување и
- Објекти – Општински Објекти

Дополнително, како опционални сектори се предложени следните:

- Транспорт;
- Отпад;
- Електрична и топлинска енергија

Како Референтна година (или основен период), избрана е 2017 година, во која се претставува дека немало прекини во работењето на системот, и нуди комплетни податоци за потрошувачка на енергија во сите форми.

Сектор вода

Со водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води во територијата на општина Прилеп, управува ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп, што ги покрива дејностите од јавен интерес: собирање, обработка и снабдување со вода за пиење, одржување и реконструкција на водоводната мрежа, одстранување на отпадните води, одржување и реконструкција на атмосферска и фекална канализациона мрежа, и други дејности согласно со закон.

Вкупниот број на жители во општината (попис 2002 год. и проценка 2015 год.) изнесува 76,768 жители, а вкупниот број на население до кое е достапна вода за пиење изнесува 74,121 жители, односно покриеноста на населението со водни услуги во градот изнесува 99%, а сеуште има потреба од превземање на водоснабдителните системи во населените места за да и нивната покриеност биде максимална.

Во градот Прилеп, приклучени се 21,096 домаќинства со 68,368 жители и 1,226 правни субјекти, а во населените места приклучени се 2,009 домаќинства со 5,753 жители и 28 правни лица.

Питка вода

ЈКП “Водовод и канализација, обезбедува вода за пиење за околу 75.000 жители (вклучително пасивни приклучоци), од градот Прилеп и 21 населено место во општина Прилеп, преку водоводна мрежа со должина од 239,04 км.

Водоводната мрежа, која во градот Прилеп започна да се гради во 1952 година и континуирано трае до денес, претставува еден комплексен систем, кој по пат на гравитација и комбинирано ја снабдува со вода за пиење општината Прилеп.

Снабдувањето со вода се врши преку Регионалниот водоснабдителен систем “Студенчица” со капацитет до 650 литри/секунда, извориштата од општината (Леково со издашност 10-20 лит/сек, Пештерица 10-20 лит/сек, Душници 10-15 лит/сек, Пашоски ливади 10-30 лит/сек) и бунарските постројки од општината (Кошарка, 8 бунари со вкупно 60 лит/сек, Кишојца-Орушица, 10 бунари со 110 лит/сек, Бегова ливада, 10 бунари со 80-100 лит/сек).

Комбинирано водоснабдување се одвива кога издашноста на Студенчица е намалена, при што во градскиот водоводен систем се вклучуваат води од изворите и бунарските постројки, кои води се

интервентни, се вклучуваат во Филтерната станица Варош и можат да се користат само неколку месеци во годината.


Градот Прилеп располага со 4 резервоари за вода: P2 - Варош со капацитет 8,040 м³, P3 - Топташ со 2,800 м³, P0 - Варош со 225 м³, Резервен резервоар - Висока зона со 1,300 м³.

Водоводната мрежа во град Прилеп е изградена од: азбест цементни цевки со должина од 94,000 м, односно 57.34% од вкупната мрежа, полиетилен (HDPE, MDPE) 62,016 м или 37.52%, поливинилхлорид (PVC) 6,278 м или 3.8%, поцинкувани 2,218 м или 1.34 % од вкупната водоводна мрежа 165,028 метри.

Дијаметарот на водоводните цевки се движи од 0,700 - 0,500 мм, работните притисоци во мрежата се движат од 2,5 до 3,0 бари за ниска зона, и до 5,0 бари за висока зона.


Табела 9: Карактеристики на опремата за бунарски постројки

Тип на опрема	Старост	Капацитет	Тип
	(години)	(l/s)	
Кошарка 8 бунари	18	60 l/s	Пумпи
Кишојца – Орушица 10 бунари	18	110 l/s	Пумпи
Бегова ливада 10 бунари	4	80 – 100 l/s	Пумпи
Филтерна станица Варош	12	60 l/s	Пумпи
Вкупната инсталирана моќност на пумпите е 530 kW			




Слика 3: Производство на вода и потрошувачка на електрична енергија во периодот од 2016 – 2017 година

Од приказот на Слика 3. потрошувачката на електрична енергија во 2017 година е поголема во однос на 2016 година, затоа што во 2017 година беа вклучени бунарите во период од 22.07. до 22.12.2017 год. како резултат на намалена издашност од Регионалниот водовод Студенчица. Од тие причини, 2017 година е избрана за референтна година.



Слика 4: Густина на водата за пиење во kWh/m³, 2016 – 2017

На Слика 4. може да се забележи дека густината на водата за пиење во kWh/m³ за 2017 година е зголемена за разлика од 2016 година, и тоа се должи на производството на вода од бунарските постројки.



Слика 5: Потрошувачка на електрична енергија, производство на вода и фактурирана количина на вода за референтната година 2017

Нивото на потрошувачка на вода (нема поголеми промени) во летниот период е наголемена, производството на вода е намалено но потрошувачката на електрична енергија е наголемена. Податоците се добиени со помош на SCADA системот, со кој се управуваат резервоарите, се врши контрола на притисок, се управува со влезот на вода во водоводната мрежа и се управува со бунарските постројки, а на овај систем е приклучено и населеното место Селце со неговата пумпна станица.

Во водоводната мрежа на градот Прилеп, се приклучени и населените места Мажучиште и Ново Лагово.

Населените места Беровци, Кадино Село, Галичани, Тополчани, Мало Коњари, Големо Коњари, Селце, Канатрарци, Старо Лагово, Чепигово, Тројкрсти, Волково, Загорани, Веелчани, Ореовец,

Штавица, Ерековци и Подмол имаат самостојни водоводни системи, за кои податоци се дадени во Табела 10.

Табела 10: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода за пиење

Систем за водоснабдување	Број на жители	Годишно производство на вода во 2017	Потрошувачка на енергија при производство на вода за пиење	Специфична потрошувачка на водата за пиење	Процент на вода за која не се плаќа надомест
		(m ³)	(kWh)	[kWh/(m ³)]	(%)
Општина Прилеп	73,351	8,335,686	527,408	0,0063	53%
Беровци	351	48,260	19,860	0,411	64%
Галичани и Кадино село	520	92,442	38,042	0,411	76%
Чепигово и Тројкрсти	243	91,021	37,457	0,411	76%
Тополчани	449	50,066	20,603	0,411	56%
Мало Коњари	727	62,597	30,360	0,49	38%
Големо Коњари	699	54,275	22,335	0,41	30%
Селце	294	64,145	43,556	0,68	80%
Канатларци	972	109,887	45,221	0,41	51%
Старо Лагово	70	5,062	2,930	0,58	66%
Ерековци	385	71,843	43,556	0,41	83%
Подмол	138	6,644	2,930	0,44	74%

Од Табела 10. можеме да ги видиме загубите на вода односно процентот на неприходована вода на Општина Прилеп заедно со сите населени места во кои ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп ја одржува водоводната мрежа.

Главни причини за неприходованата вода во Општина Прилеп се:

- Урбана единица Тризла, поради недоволно развиена свест за рационално користење на водата, каде што процентот на неприходна вода е 30% од вкупно неприходната вода;
- Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем;
- Неможност на брза евиденција на дефект, неевидентирани потрошувачка на вода;
- Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците - нелегални приклучоци и кражба на вода;
- Појава на загуби поради застарена сигнална инсталација и врска помеѓу резервоарот и бунарските пумпи (особено во населени места);
- Дефекти во населените места кои не се појавуваат на површина.

Мерки кои би можеле да ги рашат проблемите:

- Зголемено ниво на свеста на граѓаните за почитување на облигационите односи;
- Зголемување на јавната свест за рационално користење на водата и воведување на иновативни решенија за рационално користење на водните ресурси;
- Обука и информирање на населението (УЗ Тризла) за рационално користење на водата за пиење;
- Воспоставување на GIS систем;
- Обезбедување на посоефицицирана опрема за откривање на дефекти;
- Надоградба и модифицирање на веб страната со можност на електронско плаќање на сметките за вода;
- Можност за зголемено производство на вода за пиење - реконструкција на старите градски бунари и на гравитациони цевководи, дополнителни и интервентни количини на вода преку изградба на наменски акумулации
- Промена на цевководите (особено азбестните) на ниво на Општината и.т.н.

ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп од 2017 година започна со имплементација на проектот „Watenergy“ (Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment) - воден од Interreg Balcan-Mediterranean. Овој проект е за набавка на ГИС систем и додатна опрема за детекција на дефекти со времетраење од 2 години. ЈКП постапката и начинот на имплементирање на проектот ќе ги води по сите Законски процедури и Европски прописи. Целта на проектот е развивање на заеднички методолошки пристап кон ефикасно и транснационално управување со водите и енергијата.

Отпадни води

Со собирање, одведување и третман на урбаните отпадни води во општина Прилеп, управува ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, при што покриеноста изнесува 91% (домаќинства и правни лица) од вкупниот број во општината, односно опфатено приклучено население е 68,368 жители (податок од 2016 год.).

Вкупната должина на Фекалната канализација изнесува 74,421 м, од кои како нови колектори се 23,000 м, а бројот на ревизионите шахти е 1,492 .

Вкупната должина на атмосферската канализација изнесува 54,810 м, бројот на ревизиони шахти е 1,096, а бројот на улични сливници 1,737 .

Вкупниот проток на отпадни води изнесува 3,333,336 м³, од кој на домаќинствата изнесува 2,710,908 м³, а на правните лица 622,428 м³.

Квалитетот на услугите за собирање и одведување на отпадните води, се обезбедува преку информационален систем.

Во општина Прилеп, во завршна фаза е изградбата на Пречистителна станица за отпадни води, која се очекува да биде во функција во втората половина од 2018 година, при што ќе бидат опфатени за третман, сите отпадни води од територијата на градот Прилеп.

Со оглед на ваквата состојба, во овај момент се врши само собирање и транспорт на отпадните води, за што нема потрошувачка на електрична енергија, а со отпочнување со работа на Пречистителната станица се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на отпадната мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби на Пречистителната станица.

Во овај момент се реализира проектот “Рехабилитација на канализационата мрежа“ при што се рехабилитираат 65 км канализациона мрежа во градот Прилеп.

Во рамките на функционирањето на канализациониот систем, редовно се врши тековно и инвестиционо одржување, а ќе ги опфаќа и следните работи:

- Одржување на фекалниот и атмосферскиот канализационен систем во исправна состојба;
- Одржување на фекални пумпни станици и објекти (во услови кога ќе ги има), ревизиони шахти, сливници, попивателни бунари и друго;
- Интервенции со цистерни под притисок, вакум како и со рачен алат, чекреци, сајли и друго;
- Издавање на хидротехнички услови за нови приклучоци, издавање решенија, увид на лице место, пресметки за наплата;
- Приклучување на нови корисници на канализациониот систем.

При одржувањето на канализационата мрежа, евидентни се повеќе неправилности и потешкотии од различна природа:

- Несоодветно димензионирана и изведена канализациона мрежа;
- Неправилно бетонирани ревизиони шахти и нивните капаи, нештеловани ревизиони шахти;
- Депонирање на различен градежен материјал над ревизиони шахти и сливници;
- Диво вклучување во канализационата мрежа;
- Недозволно фрлање на разни предмети и отпадни материјали во канализационата мрежа;
- Оштетување на капаи од ревизиони шахти и решетки од улични сливници;

Во рамките на активностите на ЈКП ќе се превземаат соодветни дејности:

- Контрола и чистење на ревизиони шахти и улични сливници,
- Перење на канализациона мрежа со специјално возило, цистерна,
- Одзатнување на канализација кај домаќинствата и правните лица
- Поправка и замена на улични капаи и решетки
- Интервенција со ровокопач
- Изградба на нови ревизиони шахти и сливници.

Табела 11: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода – отпадна вода

Третман на отпадната вода	Годишно количество на отпадна вода	Потрошувачка на енергија при третман на отпадните води	Специфична потрошувачка на отпадната вода
	(m ³)	(kWh)	[kWh/(m ³)]
Општина Прилеп	3,333,336	Не е апликативно	Не е апликативно

Јавно осветлување

Јавното осветлување во општина Прилеп се состои од флуоросцентни и натриумови светилки распоредени на територијата на градот и селата. Во општина Прилеп се осветлени градот Прилеп и 40 населени места – села (во пресметката не се вклучуваат населените места – селата, парковите површини и спортските терени поврзани на јавното осветлување).

Контролата на јавното осветлување се врши во 138 мерни места од кој најголемиот дел сеуште се наоѓаат во трафостаниците на ЕВН, а дел од 50 мерни места се наоѓаат во посебни мерни ормари во сопственост на општината во близина на трафостаниците во кои постои можност за сместување на интелигентни контролни уреди.

Вкупната потрошувачка на електрична енергија на територијата на општината за 2017 година е 18,566,957 милиони денари со вкупно потрошени 2,819,842 kWh.

Процентот на прегорени светилки варира во зависност од периодот и се движи од 1,5% до 2%.


Енергетска реконструкција е извршена во 2008 година со што беа заменети живините светилки со флуоросцентни и натриумови светилки.

Општината преку комуналната такса за јавно осветлување и годишната програма за комунално уредување на општината во целост има контрола на сите активности поврзани со јавното


осветлување. Наплатата на комуналната такса се врши преку претпријатието задолжено за дистрибуција на електричната енергија и потоа се префрла на сметка на општината.

Табела 12: Структура на изворите на светлина во системот за јавно осветлување

Тип на осветлување	Тип на столбови	Инсталирана моќност (W)	Број на светилки	Вкупен број на светилки	Вкупна инсталирана моќност (kW)
Флуоресцентна светилка	1 светилка / столб	55	2571	2655	146.03
	2 светилки / столб		42		
Натриумова светилка	1 светилка / столб	110	97	161	17.71
	2 светилки / столб		32		
Натриумова светилка	1 светилка / столб	150	582	642	96.30
Натриумова светилка	1 светилка / столб	210	53	93	19.53
	2 светилки / столб		20		
Натриумова светилка	1 светилка / столб	250	586	678	169.50
	2 светилки / столб		46		
ВКУПНО				4229	449.65
Вкупен број на столбови				4029	
Број на прегорени светилки				76	5.16




Слика 6: Типови на светилки – вкупен број




Слика 7: Типови на светилки - капацитет

Табела 13: Преглед на осветлени патишта на град Прилеп


Вид на патишта	Вкупна должина на патот (km)	Вкупно осветлени патишта (km)	Процент на осветлени патишта (%)
Главни улици	22.60	20.96	92.74
Споредни улици	87.95	76.59	87.08
Вкупно	110.55	97.55	88.24



Слика 8: Преглед на потрошувачката на електрична енергија на уличното осветлување (kWh) и осветлени патишта (km)



Слика 9: Референтна година (2017) и потрошувачка на електрична енергија (фактурирана)



Слика 10: Референтна година (2017) и трошоци за електричната енергија

Табела 14: Годишна потрошувачка на електрична енергија за јавното осветлување во референтната година 2017 во град Прилеп

Систем на јавно осветлување	Број на осветлени столбови		Вкупна должина на патишта		Вкупна должина на осветлени патишта	Потрошувачка на електрична енергија во јавното осветлување	Потрошувачка на електрична енергија за осветлен столб	Потрошена електрична енергија за km од градските патишта	% на градски осветлени патишта
	(пар)		(km)		(km)	(kWh/a)	[kWh/(по столб)]	[kWh/(km)]	(%)
Јавно осветлување во градот Прилеп	1 св. / столб	3,889	Гл. Ул.	22.60	20.96	2,297,712 ⁴	570	20,785	88.25
	2 св. / столб	140	Сп. Ул.	87.95	76.59				
Вкупно	4,029		110.55		97.55				

⁴ Потрошувачката на електрична енергија на осветлувањето во градот е 2,297,712 kWh, а вкупната потрошувачка на Општина Прилеп (заедно со населените места) е 2,819,842 kWh.

Сектор објекти

Општински објекти

Во Секторот објекти, делот Општински објекти, даден е преглед на состојбата на објектите, кои се користат од страна на образованието, социјалните грижи и општинските административни објекти.

Во општината постојат десет основни училишта (ООУ) и едно основно музичко училиште (ОМУ). Основните училишта заедно со основното музичко училиште опфаќаат 32 објекти, од кои освен десетте централни училишта, опфатот е проширен со објекти на подрачни училишта и други објекти во корист на централните училишта (спортски сали, стари објекти во функција, центри и.т.н.).

Во Прилеп анализирани се 4 централни градинки „Наша Иднина“. Постојат уште 2 новоотворени градинки во градот и постапка за отворање на трета, меѓутоа податоци за анализа на потрошувачката на енергија за истите за 2017 год. немаме. Постојат уште 4 градинки во населените места Големо Коњари, Канатларци, Беровци и Тополчани кои функционираат во рамките на основните училишта на тие населени места, меѓутоа поодделни податоци за потрошувачката на енергија за нив не издвоивме во оваа Програма.

Исто така, во објектите за социјални грижи, анализа правиме и на Домот за стари лица „К. Крстески – Платник“.

Од општинските административни објекти кои се предмет на анализа, издвоени се: објектот на Единицата за локпана самоуправа, општинските Јавни претпријатија, Градската библиотека и Територијалната противпожарна единица. Се напоменува дека од општинските Јавни претпријатија, ЈП за просторни и урбанистички планови користи простории во општинската административна зграда, и тие простории се вкalkулирани во пресметките од општинската административна зграда (единствено одделно ги анализираме другите 2 објекти од ова ЈП: диспечерска служба и административни канцеларии).

Се потенцира дека поради спецификата на корисниците, видот на објектот и правните лица кои стопанисуваат со објектот, некои објекти не се инволвирани во опфатот на оваа анализа (Месни домови, стара општинска зграда, спортски сали и други објекти).

Во базата на податоци за Енергетска ефикасност на Локалната самоуправа, собрани се сите информации за типовите на системите за греење, ладење и климатизација, со потребните индикатори за енергетските карактеристики, и други податоци кои што адекватно ќе бидат користени во ПЕЕ.

Табела 15: Преглед на општинските објекти

Вид на општинска зграда	Опис	Број	Вкупна површина (m ²)
Образовни објекти	Основни училишта (ООУ и ОМУ)	32	34,282
	Средни училишта (СОУ)	8	23,804
Објекти за социјална грижа	ЈУДГ Градинки „Наша иднина“	4	5,902
	ЈОУ Дом за стари лица „К. Крстески – Платник“	1	3,824
Општински административни објекти	Општинска административна зграда	1	2,346
	Градска библиотека „Б. Талески“	2	1,106
	Територијална Противпожарна Единица ТППЕ	1	1,180
	ЈП за просторни и урбанистички планови	2	238
	ЈКП „Комуналец“	4	1,156
	ЈКП „Пазари“	1	210
	ЈКП „Водовод и канализација“	1	1,432
ВКУПНО		57	75,480

Табела 16: Годишна потрошувачка на енергија во општинските објекти

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
Образовни објекти										
ООУ „Кочо Рацин“	865	2,616	1,939	46,474	335,272	381,746	17.77	172.91	190.68	1,643,911
ООУ “Кочо Рацин” - Рид	212	250	236	4,441	40,807	45,248	17.76	172.91	190.68	187,686
ООУ „Гоце Делчев“	926	5,660	4,050	100,408	302,125	402,533	17.74	74.60	92.34	2,078,383
ООУ “Гоце Делчев” - с. Големо Радобил	8	200	66	3,548	26,140	29,688	17.74	396.06	413.80	79,205
ООУ “К. Охридски”- н. з.	970	2,040	2,040	54,427	315,685	370,112	26.68	154.75	181.43	1,656,857
ООУ “К. Охридски”- с. з.	116	400	400	10,672	61,899	72,571	26.68	154.75	181.43	324,874
ООУ “К. Охридски” - с. Мажучиште	17	200	80	5,336	26,140	31,476	26.68	326.75	353.43	97,442
ООУ „Кире Гаврилоски - Јане“	1,081	3,536	1,660	39,586	316,275	355,861	11.20	190.53	201.72	1,475,242
ООУ „Рампо Левката“	744	3,648	3,648	48,290	334,337	382,627	13.24	91.65	104.89	1,659,179
ООУ “Рампо Левката” - с. Селце	19	150	100	1,986	31,368	33,354	13.24	313.68	326.92	71,875
ООУ „Добре Јованоски“	1,437	5,120	4,620	59,233	260,962	320,195	11.57	56.49	68.05	1,514,767
ООУ “Добре Јованоски”- ЦВО Л. Ф. Лафски	134	500	250	5,784	87,133	92,917	11.57	348.53	360.10	202,969

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
ООУ „Блаже Конески“	948	3,924	3,924	75,733	362,185	437,918	19.30	92.30	111.60	2,036,005
ООУ “Блаже Конески” - Варош	94	432	432	8,343	39,874	48,217	19.31	92.30	111.61	224,203
ООУ “К. Волнароски” - с. Тополчани	114	748	523	11,130	107,049	118,179	14.88	204.68	219.56	290,478
ООУ “К. Волнароски” - с. Чепигово	11	100	100	1,488	19,916	21,404	14.88	199.16	214.04	49,012
ООУ “К. Волнароски” - с. Ново Лагово	25	100	88	1,488	17,427	18,915	14.88	198.03	212.91	44,952
ООУ “К. Волнароски” - с. Старо Лагово	73	534	400	7,946	82,154	90,100	14.88	205.39	220.27	216,385
ООУ “К. Волнароски” - с. Алинци	17	164	40	2,440	7,469	9,909	14.88	186.73	201.60	38,422
ООУ “К. Волнароски” - с. Клепач	11	164	40	2,440	7,469	9,909	14.88	186.73	201.60	38,422
ООУ “К. Волнароски” - с. Загорани	16	270	75	4,017	14,937	18,954	14.88	199.16	214.04	66,349
ООУ “К. Волнароски” - с. Галичани	16	100	100	1,488	19,916	21,404	14.88	199.16	214.04	49,012
ООУ “К. Волнароски” - с. Беровци (нов објект)	21	100	100	1,488	19,916	21,404	14.88	199.16	214.04	49,012
ООУ “К. Волнароски” - с. Беровци (стар објект)	43	130	102	1,934	19,916	21,850	14.88	195.25	210.13	54,238
ООУ “С. Пинџур” - с.	174	585	376	9,126	114,517	123,643	15.60	304.57	320.17	283,642

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
Мало Коњари										
ООУ “С. Пинџур” - с. Големо Коњари	37	243	182	3,791	57,259	61,050	15.60	314.61	330.21	130,906
ООУ “С. Пинџур” - с. Кадино	20	284	121	4,430	37,343	41,773	15.60	308.62	324.22	106,508
ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци	260	1,041	1,041	15,386	157,979	173,365	14.78	151.76	166.54	708,182
ООУ “Кирил и Методиј” - с.Подмол	23	480	360	7,094	72,196	79,290	14.78	200.54	215.32	190,536
ООУ “Кирил и Методиј” - с.Ерековци	10	180	100	2,660	19,916	22,576	14.78	199.16	213.94	59,959
ООУ “Кирил и Методиј” - с.Бонче	9	100	60	1,478	11,950	13,428	14.78	199.17	213.95	34,772
ОМУ „О. Михајлоски - Оцка“	373	283	283	11,050	83,647	94,697	39.05	295.57	334.62	250,353
СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	485	2,246	2,100	42,263	150,956	193,219	18.82	71.88	90.70	957,825
СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“ – Спортска сала	485	600	600	11,290	43,130	54,420	18.82	71.88	90.70	265,656
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	1,029	5,279	5,279	58,307	470,748	529,055	11.05	89.17	100.22	2,237,345
СОУ „Р. Ристески - Ричко“	954	4,650	4,650	68,820	190,798	259,618	14.80	41.03	55.83	1,367,728
СОУ „Р. Ристески -	780	1,327	1,327	19,640	54,449	74,089	14.80	41.03	55.83	390,321

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
Ричко“ – Спортска сала										
СОУ „Р. Ристески - Ричко“ Старо училиште	65	1,330	740	19,684	30,364	50,048	14.80	41.03	55.83	306,727
СОУ „Орде Чопела“	550	5,190	5,000	64,620	196,246	260,866	12.45	39.25	51.70	1,343,893
СОУ „Ѓорче Петров“	892	3,182	2,450	77,945	206,425	284,370	24.50	84.26	108.75	1,515,324
Вкупно за Образовни објекти	14,064	58,086	49,682	917,704	4,754,294	5,671,998	674.25	7,065.18	7,739.43	24,298,557
Објекти за социјална грижа										
ЈУДГ Градинки „Наша иднина“ - Бончејца	385	1,587	1,587	50,674	258,500	309,174	31.93	162.89	194.82	1,293,987
ЈУДГ Градинки „Наша иднина“ - Мирче Ацев	276	1,299	1,299	46,005	211,500	257,505	35.42	162.82	198.24	1,086,322
ЈУДГ Градинки „Наша иднина“ - Тризла	280	1,522	1,522	51,000	246,750	297,750	33.51	162.12	195.63	1,255,394
ЈУДГ Градинки „Наша иднина“ - Гоце Делчев	285	1,494	1,494	41,202	235,000	276,202	27.58	157.30	184.88	1,179,143
ЈОУ Дом за стари лица „К. К.- Платник“	160	3,824	3,554	180,460	775,947	956,407	47.19	218.33	265.52	3,559,853
Вкупно за објекти за социјална грижа	1,386	9,726	9,456	369,341	1,727,697	2,097,038	176.62	863.45	1,039.08	8,374,699
Општински административни објекти										
Општинска административна зграда	120	2,346	1,920	290,256	238,658	528,914	123.72	124.30	248.02	3,793,378
Градска библиотека „Б.	20	1,064	1,064	35,377	88,125	123,502	33.25	82.82	116.07	701,619

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
Талески“										
Градска библиотека „Б. Талески“ - Варош	10	42	42	2,788	Електрична енергија	2,788	66.38	/	66.38	37,916
ТППЕ Територијална Противпожарна Единица	43	1,180	1,000	91,214	Електрична енергија	73,734	77.30	/	77.30	930,381
ЈП за ПУП – Диспечерска служба	2	16	16	4,360	Електрична енергија	4,360	272.50	/	272.50	44,470
ЈП за ПУП – Административни канцеларии	11	222	222	22,662	Електрична енергија	22,662	102.08	/	102.08	231,154
ЈКП „Комуналец“ – Царински терминал	8	106	68	50,596	Електрична енергија	50,596	477.32	/	477.32	516,075
ЈКП „Комуналец“ – Трпезарија	7	217	150	43,166	Електрична енергија	43,166	198.92	/	198.92	440,291
ЈКП „Комуналец“ – Дирекција	17	106	86	50,011	Електрична енергија	50,011	471.80	/	471.80	510,109
ЈКП „Комуналец“ – Капела	15	727	100	26,695	Електрична енергија	26,695	36.72	/	36.72	272,292
ЈКП „Пазари“	26	210	180	29,173	Електрична енергија	29,173	138.92	/	138.92	297,565
ЈКП „Водовод и канализација“	148	1,432	1,121	106,318	94,094	200,412	74.24	83.94	158.18	861,858
Вкупно за општински административни објекти	907	7,668	5,969	752,616	420,877	1,156,013	2,073.16	291.06	2,364.22	8,637,108

Краен корисник	Број на станари	Вкупна површина на зградата	Вкупна грејна површина	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на топлинска енергија	Вкупна потрошувачка на енергија	Специфична потрошувачка на електрична енергија	Специфична потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	Трошоци на енергија
		m ²	m ²	kWh	kWh	kWh	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	kWh/(m ²)	МКД
ВКУПНО	16,357	75,480	65,107	2,039,661	6,902,868	8,925,049	2,923.03	8,219.69	11,142.73	41,310,364

Сектор транспорт

Во овој Сектор, дадени се податоци за Јавниот транспорт и транспортот за потребите на општината, односно Локалната самоуправа и Јавните претпријатија.

Еден од капиталните проекти за општина Прилеп е и проектот за **Јавен градски превоз**, кој започна да функционира од Април 2014 година со три линии низ градот Прилеп со уредени автобуски постојки. Превозот на патници на трите линии се врши со 5 нископодни автобуси. Покрај превозот на патници, јавниот градски превоз врши и превоз на ученици од 2 основни и 5 средни училишта во градот и превоз на работници во Технолошко Индустриската Развојна Зона ТИРЗ „Алинци“, поконкретно вработени во фабриката “Гентерм” со дополнителни 3 високотуристички автобуси. Во 2014 година во просек се превезени од 800 до 1,000 патници дневно, или годишно од 250,000 до 300,000 патници. Во 2016 год. овој просек изнесува од 1,300 до 1,500 патници дневно, или годишно од 400,000 до 450,000 патници. Во 2017 год. овој просек изнесува од 1,500 до 2,000 патници дневно, или годишно од 450,000 до 500,000 патници.

Вкупниот број на автобуси со кои располага Јавниот Градски Превоз изнесува 13 автобуси кои се со доста голема просечна старост од 20 години. Покрај тоа што просечната старост им е доста голема исто така се и максимално експлоатирани со поминати преку 3,000,000 километри по автобус, поради што од 13 автобуси во функција се 8 автобуси кои исто така се во просечна па и надолна кондициона состојба. Останатите 5 автобуси имаат техничките проблеми (дефекти), па земајќи ја во предвид нивната моментална цена во споредба со цената за нивно оспособување односно ставање во функција, би било финансиски неоправдано бидејќи тоа повлекува зголемување на трошоците. Со оглед на староста на возилата, видот на горивото кое се употребува, присутно е загадување на амбиенталниот воздух. Во план е набавка на нови автобуси.

Табела 17: Структура на возила во јавниот транспорт

Категорија на возило ⁵	Тип на гориво	Вкупен број на возила	Просечна старост (год)	Вкупен број на изминати километри (км)	Патници годишно	Вкупна потрошувачка на енергија во општинскиот транспорт	
						Единица	Количина
МЗ	Дизел	8	21	412,800	480,000	kWh	2,017,475

Табела 18: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт – јавен транспорт

Тип на гориво	Единица	Количина	Вкупна годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)	Вкупна годишна потрошувачка на енергија (MJ/a)	Вкупни трошоци за енергија (МКД/a)
Дизел	l (литри)	171,700	2,017,475	7,262,910	8,453,522

⁵ Категоризацијата на возилата е дадена во ПРИЛОГ III

Табела 19: Вкупна годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт - јавен транспорт

Транспортен систем	Годишен број на патници во јавниот транспорт	Вкупен број на изминати километри	Вкупна годишна потрошувачка на енергија	Потрошувачка на енергија во јавниот транспорт по патник на километар
	(број)	(km)	(MJ/a)	[MJ/(по патник на km)]
Автобуски превоз	480,000	412,800	7,262,910	3.67

Во Табела 20. анализирана е структурата на возила во единицата на локална самоуправа Прилеп и возилата на ТППЕ Територијалната противпожарна единица бидејќи директно се финансирани од општинскиот буџет. Напоменуваме дека вкупниот број на изминати километри за возилата од ТППЕ не е егзактен податок бидејќи возилата се стари и или имаат дефектно броило за километража, или броилото е со неточни податоци. ТППЕ поседува и 2 возила со дефект.

Табела 20: Структура на возила во општинскиот транспорт

Категорија на возило ЕСЕ ⁶	Тип на гориво	Вкупен број на возила	Просечна старост (год)	Вкупен број на изминати километри (км)
Возила за потребите на ЕЛС Прилеп				
M1	Дизел	9	10	2,000,010
M1	Бензин	5	13	550,900
N1	Дизел	1	18	201,000
L1	Бензин	4	10	50,600
Возила за потребите на ТППЕ Територијална противпожарна единица				
M1	Бензин	2	21	/
N1	Дизел	5	24	/

Како референтна година за овој сектор е земена 2017 година, како последна завршна година за која има детални податоци по однос на потрошувачката на енергија.

Од енергенсите, во општинскиот транспорт се користат бензин и дизел, кои се користат со следните количини на годишно ниво:

⁶ Категоризацијата на возилата е дадена во ПРИЛОГ III

Табела 21: Годишна потрошувачка на енергија во секторот транспорт – транспорт за сопствени потреби на општината

Тип на гориво	Единица мерка	Количина	Вкупна годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)	Вкупна годишна потрошувачка на енергија (MJ/a)	Вкупни трошоци за енергија (МКД/а)
Бензин	l (литри)	11,864	145,002	522,007	693,229
Дизел	l (литри)	28,156	330,833	1,190,999	1,273,703
Вкупно	/	40,020	457,835	1,713,006	1,966,932

Енергетска вредност: Бензин: 12.222 kWh/l; Дизел: 11.750 kWh/l; 1 kWh = 3.6 MJ

Во Табела 20. и Табела 21. не се земени во предвид возилата на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп (вкупна потрошувачка на енергија 1,918,680 kWh и вкупна сума од 6,369,583 ден. за 2017 год.) и возилата на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп (вкупна потрошувачка на енергија 421,395 kWh и вкупна сума од 1,739,846 ден. за 2017 год.) бидејќи не се под директна надлежност на општина Прилеп, а поради нивната специфика не се категоризирани како транспортни возила наменети за сопствени потреби на општината. Нивната потрошувачка на енергија ќе се користи во калкулациите за годишна потрошувачка на енергија и нивното влијание врз животната средина подолу во оваа ПЕЕ.

Дополнително, податоците за потрошувачка на енергија на возните паркови на ЈП за Просторни и урбанистички планови (2 автомобили, 1 камион), ЈКП „Пазари“ (1 автомобил), Градска библиотека „Борка Талески“ (нема возила), ЈОУ Дом за стари лица „К. К.- Платник“ (2 автомобили, 1 комбе), ЈУДГ Градинки „Наша иднина“ (3 автомобили) и образовните објекти (нема возила) не ги вкalkулиравме во вкупната потрошувачка на енергија.

Сектор цврст отпад

Прашањата поврзани со отпадот во општината Прилеп, може да се каже дека повеќе години наназад се релативно добро решени имајќи предвид дека за управување со отпадот функционира Јавно комунално претпријатие, кое ја има улогата за собирање, транспортирање и одлагање на отпадот на депонија.

Собирањето на отпадот се врши едаш неделно од територијата на градот и 12 населени места од општината при што опфатени се 20,626 физички лица (домаќинства), и 1,382 правни лица, од кои се собираат по околу 98 тони/отпад/ден, односно преку 35,000 тони/отпад/годишно. Собраниот отпад се транспортира со специјални возила и се одлага на Депонија лоцирана на оддалеченост од градот, на околу 10 км.

Согласно направени анализи, дефинирана е дневната продукција на комунален отпад по жител, која изнесува:

- за урбаните средини 0.700 кг/ден/човек
- за руралните средини 0.500 кг/ден/човек

Заради искоростување на корисни состојки од отпадот, превземени се активности за примарна селекција уште на местото каде што се создава отпадот со тоа што на создавачите на отпад им се дистрибуирани посебни садови за одвојување на органскиот отпад и посебно пластика, метал, хартија, текстил и слично, кои фракции ги собира Комуналното претпријатие, ги пресува и ги продава на правни лица за понатамошно постапување со овие видови на отпад.

Заради максимално искористување на корисните состојки од отпадот, Комуналното претпријатие, на локација од Депонијата веќе изведува градежни работи за Постројка за секундарна селекција на отпадот, каде до крај ќе се селектира отпадот, со тоа што остатокот во процент од околу 60-70%, ќе биде биоразградлив отпад.

За искористување на биоразградливиот отпад, во комуналното претпријатие превземени се активности за изградба на Компостара со што драстично ќе се намали потребата од депнирање на овај вид на отпад на Депонијата, а ќе се добијат ресурси за реализација на зелени инвестиции.

За биоразградливиот отпад, направени се поопстојни анализи за негово искористување во Инсталација за анаеробна ферментација при што би се добивале значителни количини на Биогаз, односно електрична и топлинска енергија, и квалитетно ѓубриво (течно и цврсто).

Инфраструктура

ЈКП Комуналец располага со: Царински терминал со хала со површина од 379 м², и канцеларија 60 м²; Механичарска работилница 150 м²; Деловни објекти низ градот 230 м²; Управува со Новите и старите гробишта; Цвекара 120 м²; Управува со Депонијата за отпад; Сопствено земјиште во близина на Депонијата 32,136 м²; Хала Центар за секундарна селекција за отпад во изградба со 1,260 м²; ги одржува јавните површини во градот Прилеп обезбедени со 400 контејнери за мешан отпад од 1.1 м³, 400 контејнери за пластика од 1.0 м³, 400 контејнери за хартија од 1.0 м³, Корпи за јавни површини 1,500 парчиња од 3-7 литри, канти за примарна селекција кај домаќинствата 18,261 парчиња од 120 литри.

ЈКП Комуналец располага со следниот возен парк: товарни возила 42, патнички возила 8, лесни товарни возила 7, трактори 6, градежни машини 6.

Алтернативни системи за управување со отпадот

ЈКП Комуналец во врска со управувањето со отпадот, ги извршува следните дејности и активности: Обезбедена Примарна селекција на отпадот на местото на создавање и од страна на создавачите на отпад, Собирање на отпадот со специјални возила од создавачите и јавните површини, Транспортирање на отпадот до градската депонија, во фаза на градење Хала за машинско рециклирање на отпадот за селекција на вредните состојки, во фаза на подготовка на Компостара за искористување на биоразградливиот отпад, крајно депонирање на остатокот од отпадот.

Даноци во врска со управувањето со отпадот

Општината Прилеп, со Одлука на Советот на општината, има воведено цена за наплата за подигнат отпад од правни и физички лица, која што согласно Законските прописи се пресметува по м² корисна изградена површина и дворна површина. Данокот на додадена вредност изнесува 5% на фактурираната вредност.

Главни индикатори и проблеми за енергетските карактеристики

ЈКП Комуналец поседува згради, канцеларии и работилници кои поради нивната застареност не ги исполнуваат стандардите за енергетска ефикасност, за што не се превземани мерки за подобрување поради потребните релативно високи средства.

Сериозен проблем за финансирање ќе претставува изградба на трафостаница за снабдување со електрична енергија на Постројката за рециклирање како и идната Компостара. Како алтернатива се предвидува поставување на фотонапонски системи на Халата за добивање на електрична енергија. Исто така алтернатива претставува можноста за анаеробна ферментација на биоразградливиот отпад и добивање на Биогаз како енергенс за топлинска и електрична енергија.

Биогасот според потребите би се користел за добивање на Метан како гориво за возила или гориво во системот за гасификација, или во когенеративни турбини за добивање на електрична и топлинска енергија.

Податоците укажуваат на тоа дека,

- Од дневен влез на околу 100 тони биоразградлив отпад во Инсталацијата, би се добиле околу:

- 5,000 – 15,000 м3 биогаз дневно (во зависност од составот на отпадот)
- 15 - 35 тони биогноиво
- 22.45 тони течно гноиво
- Од Биогазот би можело да се добие:
 - 4,000 – 13,000 м3 метан/ден за возила или гасификација, или
 - 9,000 – 22,000 кв електрична енергија/ден, во когенеративен систем, како и
 - 11,000 – 25,000 кв топлинска енергија/ден

Табела 22: Годишна потрошувачка на енергија во секторот отпад

Отпад	Број на жители	Вкупна годишна количина на произведен отпад	Отпад по жител
	опфатени	(kg/a)	[kg/по жител]
Мешан комунален отпад	76,768	26,510,000	345.3
Песок-земја		323,000	4.2
Текстил		643,000	8.3
Хартија и картон		795,000	10.4
Пластика		96,000	1.3
Биоразградлив отпад		49,000	0.6
Најлон		47,000	0.6
Стакло		107,000	1.4
Градежен шут		3,228,000	42.0
	76,768	31,789,000	414.1

Одговорност за капитални инвестиции и ниво на контрола на Локалната самоуправа

ЈКП Комуналец е формирано од страна на Единицата за локална самоуправа - Општина Прилеп, согласно Законот за локалната самоуправа, Законот за јавните претпријатија и Законот за комуналните дејности.

Одговорноста за капиталните инвестиции и нивото на контрола паѓа на Единицата на локалната самоуправа - Општина Прилеп.

Сектор напојување и греење

Во Прилеп, постои развиена градска мрежа за електрична енергија, а не постои градска мрежа за топлинска енергија.

Дистрибуцијата на електричната енергија, се реализира преку електроенергетскиот систем на Република Македонија преку високонапонски и нисконапонски трафостаници во градот и надвор од него, преку кои што градот потрошува околу 95% од вкупната електрична енергија, а остатокот од 5% го потрошуваат населените места.

Низ општина Прилеп поминуваат 110 кв, 35 кв, и 10 кв далекуводи.

Снабдувањето на градот и населените места со електрична енергија, се врши преку следните главни трафостаници:

- ТС Прилеп 2, 110/35/10 кв со инсталирана снага од 60 МВА
- ТС Прилеп 3, 110/10 кв со инсталирана снага од 40 МВА
- ТС Прилеп 1, 35/10 кв со инсталирана снага од 16 МВА
- ТС Централна, 35/10 кв со инсталирана снага од 20 МВА

Дистрибуцијата низ градот се врши со 10 кв водови од кои во градот 90% се кабловски а остатокот од 10% се воздушно поставени мрежи.

За добивање на топлинска енергија, во општина Прилеп се вршат интензивни подготовки за вклучување на Магистралниот гасовод Делница 2 Кавадарци - Битола, кој што е во фаза на изградба, при што, за снабдување со природен гас на регионот на Прилеп, предвидени се:

- Огранок кон проектираната локација на Платформа за Станица за мерење и редуцирање ГМРС со должина од 0,100 км, и профил ф6“, што се одвојува од км 47,200 од почетната точка Кавадарци.
- Станица за мерење и редуцирање на гасот ГМРС - Прилеп, со производителност од 24 илјади м3/час,
- Славина за исклучување на гасоводот на местото на вклучување на огранокот кон Прилеп на км 47,200 и профил ф6“;
- Славина за исклучување на гасоводот на км 49,600.

Табела 23: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за напојување и греење

Систем за снабдување со топлинска енергија	Загуби на топлинска енергија во мрежата	Вкупно произведена топлинска енергија	Процент на загубена топлинска енергија во мрежата
	[kWh]	[kWh]	[%]
Не е апликативно	/	/	/

Преглед на потрошувачката на енергија

Откако секој сектор е анализиран поединечно, направен е краток преглед на потрошувачката на енергија. Кратко резиме на потрошувачката на енергија и трошоците за енергија се прикажани во Табела 24. Оваа табела покажува дека најголем потрошувач за референтната 2017 година е секторот општински објекти, со вкупно 8,942,529 kWh / год. Вториот по големина потрошувач е секторот улично осветлување со 2,819,842 kWh / год. Потенцираме дека секторот транспорт ги опфаќа податоците за потрошувачка на енергија од јавниот транспорт (2,017,475 kWh / год.) и возилата за сопствени потреби на општината (возилата на ТППЕ и возилата на ЕЛС Прилеп) кои се под директна надлежност на општина Прилеп (457,835 kWh / год.).

Возилата на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп со вкупна потрошувачка на енергија од 1,918,680 kWh и вкупна сума од 6,369,583 ден. за 2017 год. се вкалкулирани во потрошувачка на енергија во секторот отпад.

Возилата на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп со вкупна потрошувачка на енергија од 421,395 kWh и вкупна сума од 1,739,846 ден. за 2017 год. се вкалкулирани во потрошувачка на енергија во секторот вода од 1,570,951 kWh / год.

Анализата на енергетски трошоци покажува дека секторот општински објекти е најголем потрошувач на енергија во општината со околу 50% од вкупната потрошувачка на енергија за 2017 година. Останатите сектори, секторот вода учествува со потрошувачка од 7.8%, секторот јавно осветлување со 22.3%, секторот транспорт со 12.5% и секторот отпад со 7.7%.

Вкупната енергетска потрошувачка е 8.65% од буџетот за 2017 година или 87,826,908 денари, од кои анализиран е трошокот за енергија од 83,121,805 денари. Разликата од 4,705,106 денари е енергија потрошена од објекти кои не се анализирани во оваа ПЕЕ (стара општинска зграда, месни домови, општински објекти во кои стопанисуваат други субјекти и.т.н.), трошоци кои се прелеале од претходната година а се реализирани во 2017 година, други трошоци за енергија кои не се опфатени со анализата на оваа ПЕЕ.

Доколку го разгледуваме секторот општински објекти, најголем потрошувач на енергија се образовните објекти со 58.8% од вкупната потрошувачка на енергија на секторот, а секторите објекти за социјални грижи и секторот општински административни објекти учествуваат со потрошувачка од 20.3% и 20.9% соодветно.

Табела 24: Годишна потрошувачка на енергија и трошоци по сектор

Тип на Сектор	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на енергија за другите извори на енергија				Вкупна потрошувачка на енергија	Трошоци за електрична енергија	Трошоци за други извори на енергија	Вкупни трошоци за енергија
		Екстра лесно масло	Дрво	Дрвени пелети	Вкупно за другите извори на енергија				
	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[МКД]	[МКД]	[МКД]
Сектор за вода									
Питка вода	900,411	421,395	249,145	/	670,540	1,570,951	4,462,805	1,991,642	6,454,447
Отпадни води	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Сектор за јавно осветлување									
Јавно осветлување	2,819,842	/	/	/	/	2,819,842	18,566,957	/	18,566,957
Сектор општински објекти									
Образовни објекти	917,704	3,486,702	1,267,592	/	4,754,294	5,671,998	9,360,927	14,937,630	24,298,557
Објекти за социјална грижа	369,341	1,727,697	/	/	1,727,697	2,097,038	2,095,621	6,279,078	8,374,699
Општински административни објекти	752,616	420,877	/	/	420,877	1,173,493	6,992,600	1,644,508	8,637,108
Вкупно за секторот за општински објекти	2,039,661	5,635,276	1,267,592	/	6,902,868	8,942,529	18,449,148	22,861,216	41,310,364
Сектор транспорт									
Јавен транспорт	/	2,017,475	/	/	2,017,475	2,017,475	/	8,453,522	8,453,522

Тип на Сектор	Потрошувачка на електрична енергија	Потрошувачка на енергија за другите извори на енергија				Вкупна потрошувачка на енергија	Трошоци за електрична енергија	Трошоци за други извори на енергија	Вкупни трошоци за енергија
		Екстра лесно масло	Дрво	Дрвени пелети	Вкупно за другите извори на енергија				
Транспорт за сопствени потреби	/	457,835	/	/	457,835	457,835	/	1,966,932	1,966,932
Сектор цврст отпад									
Цврст отпад	/	1,918,680	/	/	1,918,680	1,918,680	/	6,369,583	6,369,583
ВКУПНО	5,759,914	11,967,398				17,727,312	41,478,910	41,642,895	83,121,805

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

Табела 25: Вкупна годишна потрошувачка на енергија и CO₂ емисии по извор на енергија и по сектор

Извор на енергија	Фактори на емисија	Сектор Вода		Сектор Јавно осветлување		Сектор Објекти	
		Потрошувачка на енергија	CO ₂ емисии	Потрошувачка на енергија	CO ₂ емисии	Потрошувачка на енергија	CO ₂ емисии
		kg CO ₂ /kWh _{eq}	kW	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂	kWh
Електрична енергија	0.915	900,411	823,876.1	2,819,842	2,580,155.4	2,039,661	1,866,289.8
Екстра лесно масло	0.267	326,063	87,058.8	/	/	5,635,276	1,504,618.7
Бензин	0.249	95,332	23,737.7	/	/	/	/
Дрво	0.403	249,145	100,405.4	/	/	1,267,592	510,839.6
ВКУПНО		1,570,951	1,035,078	2,819,842	2,580,155.4	8,942,529	3,881,748.1

Извор на енергија	Фактори на емисија	Сектор Транспорт		Сектор Отпад	
		Потрошувачка на енергија	CO ₂ емисии	Потрошувачка на енергија	CO ₂ емисии
		kg CO ₂ /kWh _{eq}	kW	kg CO ₂	kWh
Електрична енергија	0.915	/	/	/	/
Екстра лесно масло	0.267	2,330,308	622,192.2	1,832,906	489,385.9
Бензин	0.249	145,002	36,105.5	85,774	21,357.7
ВКУПНО		2,475,310	658,297.7	1,918,680	510,743.6

Брзиот развој на општеството, кој што е како последица на Технолошката револуција која што секогаш е во тек, се заснова на можностите за задоволување на се поголемите потреби од енергија. Заради неусогласеноста на потребите од енергија и можностите за незиното обезбедување, се случуваат Енергетски кризи, при што како последица на тоа е, зголемената заинтересираност за подобро и порационално користење на постојните но и за изнаоѓање на нови обновливи извори на енергија.

Паралелно со енергетските кризи, во светот се случува и една друга криза, Глобална еколошка криза која што е како резултат на се поголемото користење на фосилните енергенси за добивање на енергија при што се емитуваат стакленички гасови во атмосферата кои што во голема мера го зголемуваат влијанието врз животната средина.

Сите земји во Европската Унија, превзедоја обврска за промена на односот во енергетскиот сектор врз основа на заеднички правила, при што се дефинираат рокови за намалување на емисиите на CO₂ во атмосферата.

Податоците во оваа ПЕЕ, односно изворите на енергија кои се користат, наведуваат на тоа дека во атмосферата се емитува CO₂ кој што како стакленички гас придонесува за зголемување на Ефектот на стаклена градина и влијае врз загревањето на планетата Земја, односно во пореметувањето на енергетската рамнотежа помеѓу количините на зрачење кое од Сонцето го прима и во вселената го зрачи Земјината површина.

Податоците во оваа ПЕЕ покажуваат дека, во вкупната потрошувачка на енергија од страна на анализираните Сектори, како извори на енергија најмногу и само, се користи електричната енергија и енергијата од екстра лесното масло, при што врз основа на факторите на емисија на CO₂, се доаѓа до констатацијата дека емисиите на CO₂ во атмосферата се со количини кои треба да се намалуваат, во случајов со намалување на потрошувачката на енергенсите, односно постигнување на енергетската ефикасност.

ОДРЕДНИЦИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ

Поставување на одредници е процес кој споредува одреден град, со други градови, на исто или слично ниво низ целиот звет. Со цел да се утврди енергетската ефикасност, дефинирани се потенцијални критериуми за секој сектор. При утврдување на релевантните стандарди, разгледани се неколку алтернативни критериуми (репери):

- Градовите кои спаѓаат во првиот квартал од листата на TRACE се сметаат за премногу висок стандард за Република македонија, и врз Македонија ќе наметнат премногу амбициозни цели за енергетска ефикасност, поради недостатокот на средства и недостигот на локалните сервисни служби, кои можат да ја обезбедат и одржуваат врвната технологија која ќе треба да се инсталира.

- Градовите со слична големина на општината, имаат неколку недостатоци, демографската големина на најмалиот град во базата на податоци на TRACE е околу 200.000 жители, што е далеку над бројот на жители на Прилеп, а десетте најмали градови се движат од 198.000 до 523.000 жители, и се прилично географски раширени, со што нивните показатели значително варираат. Покрај тоа, некои од градовите не ги пријавиле сите показатели, со што се намалува големината на примерокот и го прави бесмислено користењето на просек.

- Избор на градови само во Регионот е пристап кој се базира на примерок од следните градови: Белград (Србија), Приштина (Косово), Сараево и Бања Лука (Босна и Херцеговина), Скопје (Македонија), Газантел (Турција). Иако овие општини се далеку поголеми од Прилеп, се верува дека тие претставуваат порелевантни репери (критериуми), бидејќи одразуваат цели кои се постигнати во Регионот.

Избраниот пристап вклучува наоѓање на просекот за избраните индикатори, врз основа на постоечките вредности во базата на податоци TRACE, со забелешка дека при користење на репер показателите од TRACE, претпоставка е дека тие обично не се нормализирани и не го земаат во предвид нивото на услугата. TRACE упатствата за работење не го спомнуваат прашањето за нормализација на репер индикаторите и нивото на обезбедена услуга. Покрај тоа, при внесување на податоците во TRACE, општината не разликува нормализирани или ненормализирани податоци, и не води сметка за нивото на услуга. Затоа, општинските податоци кои се внесуваат во TRACE, за да се спроведе споредувањето, исто така не се нормализирани.

Тоа особено за објектите, најпрво е направена нормализација на потрошувачката, пред да бидат внесени податоците во TRACE.

За општинските објекти, користени се податоци од основната потрошувачка на енергија во Националната Програма за енергетска ефикасност во Јавните објекти во Република Македонија 2012-2018.

Во случајот на приватните објекти, користени се референтните вредности за станбени објекти од Правилникот за енергетски карактеристики на зградите.

Во одредени случаи од индустријата, користени се просеци на потрошувачката од некои производи од ODYSSEE-MURE Проектот.

Бројките за репер се дадени, не само за секторите кои се анализирани во Програмата за енергетска ефикасност, но исто така и за другите сектори, за во случај да бидат анализирани во некоја следна верзија на Програмата.

Табела 26: Одредници за различни сектори

Сектор	Единица	Одредница	Извор	Податоци за Општина Прилеп
Транспорт			TRACE	
Потрошувачка на енергија во јавниот транспорт ⁷	MJ/патник km	0.30		3.67
Вода			TRACE	
Густина на водата за пиење ⁸	kWh/m ³	0.777		0.11
Процент на вода за која не се плаќа надомест	%	53.8		62%
Густина на отпадни води при третман за нивно пречистување ⁹	kWh/m ³ .	0.101		/
Јавно осветлување			TRACE	
Потрошена електрична енергија за осветлен столб	kWh/ по столб	838.5		570.3
Потрошена електрична енергија по km од градските патишта	kWh/km	37,803.5		23,446
Процент на осветлени градски патишта	%	62.5		88.24
Општински објекти			Основната потрошувачка на енергија во NPEEPB за Македонија	
Образовни Специфична потрошувачка на топлинска енергија	kWh/m ²	175		7,065.18
Образовни Специфична потрошувачка на електрична енергија	kWh/m ²	27		674.25
Социјална грижа Специфична потрошувачка на топлинска енергија	kWh/m ² .	185		863.45
Социјална грижа Специфична потрошувачка на електрична енергија	kWh/m ²	44		176.62
Администрација Специфична потрошувачка на топлинска енергија	kWh/m ²	190		291.06
Администрација Специфична потрошувачка на електрична енергија	kWh/m ²	51		2,073.16

⁷ Одредницата е просек од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.⁸ Одредницата е просек од вредностите за Белград, Приштина, Сараево.⁹ Одредницата е просек пресметан од вредностите за Белград, Бања Лука и Газиантеп.

Сектор	Единица	Одредница	Извор	Податоци за Општина Прилеп
Приватни објекти				
Минимална класа за нови станбени објекти С	kWh/m ²	≤100	Правилник за енергетски карактеристики на згради ¹⁰	Не е апликативно
Минимална класа за реконструирани станбени објекти D	kWh/m ²	≤150	Правилник за енергетски карактеристики на згради	Не е апликативно
Отпад			TRACE	
Отпад по жител ¹¹	kg/жител	360.6		414.1
Енергија и топлина			TRACE	
Процент на топлински загуби од мрежата ¹²	%	22.3		Не е апликативно
Индустрија			ODYSSEE-MURE проект ¹³	
Единица на потрошувачка на суров челик	toe/t	0.318		Не е апликативно
Единица на потрошувачка на цемент	toe/t	0.078		Не е апликативно
Единица на потрошувачка на хартија	toe/t	0.376		Не е апликативно

¹⁰ "Правилник за енергетски карактеристики на објектите", Службен весник број 94 од 4 Јули, 2013та година

¹¹ Одредницата е просек пресметан од вредностите за Белград, Љубљана, Приштина, Софија и Скопје.

¹² Критериумот е просек пресметан од вредностите за Приштина, Белград, Сараево, Љубљана и Скопје.

¹³ Посочените вредности за поединечната потрошувачка се однесуваат на ЕУ 2000-2012та просечните вредности.

ЕЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ

Релевантните политики и проекти за енергетска ефикасност за општината може да се дефинираат со користење на алатката TRACE развиена од страна на ESMAP (Светска банка) или со користење на некоја друга алатка.

Бидејќи ова е прва ПЕЕ изработена од општина Прилеп, развиена со користење на методологијата обезбедена од страна на Еконолер и Агенцијата за Енергетика, а по консултации со Светска Банка, и за прв пат општината ќе се вклучи во процесот на следење на потрошувачката на енергија на општинско ниво, како алатка за релевантните политики и проекти за енергетска ефикасност и приоритизација на проекти за ЕЕ, ќе биде искористена **Базата на податоци и изворите на информации од општина Прилеп**.

На тој начин, политиката на енергетска ефикасност во општина Прилеп, ќе се спроведува преку вистински податоци кои би се користеле за анализи и соодветни проценки врз основа на кои може да се донесуваат правилни одлуки.

За таа цел, во единицата на локалната самоуправа на општината Прилеп, се води соодветна База на податоци за објектите под надлежност на општината како и јавно осветлување, со што се овозможува во секој момент да се следат промените на потрошувачката на енергија во објектите, и да се прават различни видови на анализи, а истовремено да се идентификуваат и трошоците за енергија кои се финансираат од општинскиот буџет.

Имајќи ја во предвид обврската според Законот за енергетика, Градоначалникот на општината, од редот на своите вработени, определи лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во Единствениот информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од Јавниот сектор (Информативен систем), воспоставен и одржуван од страна на Агенцијата за енергетика, кој содржи податоци за потрошувачката на енергија и трошоци за потрошената енергија во зградите или градежните единици, односно за јавното осветлување, нивни општи карактеристики како и климатолошки податоци потребни за пресметување на енергетските карактеристики на зградите.

Задолжените лица ќе прибираат и внесуваат податоци во Информацискиот систем и верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем што го донесува Министерот за економија, а особено:

- Да ги евидентираат податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во кои ја вршат дејноста, односно за јавното осветлување и истите да ги внесуваат во Информацискиот систем.
- Да ги евидентираат податоците за трошоци за потрошената енергија и истите да ги внесуваат во Информацискиот систем.
- Редовно да внесуваат во Информацискиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци согласно со Правилникот за Информациски систем.

Во рамките на општина Прилеп, функционираат:

- **Локален енергетски администратор**, кој е одговорен за собирање и внесување на податоците за потрошувачката на енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во Базата на податоци на општина Прилеп и внесување на податоците во единствениот Информативен систем на Република Македонија и верификација на истите, како и други задачи поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем, односно Програма за енергетска ефикасност на општината Прилеп.

- **Локален енергетски менаџер**, одговорен за собирање и проверка на податоците од Јавниот сектор на општината, реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност, проверка на податоците од Базата на податоци за општината Прилеп, изготвување на извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и уличното осветлување кои се во сопственост на општината, како и други задачи што произлегуваат од Програма за енергетска ефикасност на општината Прилеп.

Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со:

- Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата за енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија;
- Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС, и го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да ги следи извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата.

Во рамките на **Базата на податоци**, се евидентираат:

- Список на објекти од Јавниот сектор, од општината (органот на единица на локалната самоуправа, јавните установи и јавните претпријатија основани од единица на локалната самоуправа, како и претпријатијата кои вршат дејности од јавен интерес кои се во сопственост или во кои единицата на локалната самоуправа, има мнозинско учество), кои се должни да применуваат мерки за подобрување на енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките.
- Сектори по кои се поделени објектите од Јавниот сектор и целни групи на секторите.
- Прашалник за подготвување на Програма за енергетска ефикасност на јавните објекти во општината Прилеп, и други податоци потребни за изработка и имплементација на Програмата за енергетска ефикасност.
- Приоритетни инвестициони проекти – планирани и изработени

Приоритизација на сектори

При определувањето на приоритети на секторите, земајќи ги во предвид: релативниот интензитет на енергија (Потенцијал за заштеда на енергија), потрошувачката на енергија за секторот и контролата на градските власти, првенствено се имаат во предвид целите на Стратегијата за подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија, кои истовремено се и цели на општина Прилеп: да се развие рамка за забрзано усвојување практики за енергетска ефикасност и тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи кои што се поврзани со намалување на зависноста од увоз, намалување на интензитетот на енергијата, непродуктивното користење на електричната енергија, развивање на добра клима за максимизирање на вклученоста и можностите на приватниот сектор преку комплементарни активности за застапување и обуки.

При тоа констатираме дека:

- Во **Секторот за вода**, потрошувачката на енергија изнесува 1,570,951 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локална самоуправа.
- Во **Секторот за јавно осветлување**, потрошувачката на енергија изнесува 2,819,842 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата на локална самоуправа.
- Во **Секторот општински објекти**, потрошувачката на енергија изнесува 8,942,529 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локална самоуправа.
- Во **Секторот транспорт**, потрошувачката на енергија изнесува 2,475,310 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локална самоуправа.
- Во **Секторот отпад**, потрошувачката на енергија изнесува 1,918,680 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локална самоуправа.

Заради обезбедување на контрола на градските власти, општина Прилеп располага со соодветни механизми и ресурси за целосна финансиска контрола врз: обезбедување на услугите, набавка на средства и развој на инфраструктурата за избраните сектори.

За овие сектори, релативниот интензитет на енергија ќе се утврди по внесување на податоците во модулот за споредување на енергијата, кој ќе претставува предефиниран потенцијал за заштеда на енергија.

Без разлика на рангирањето во TRACE, врз база на таа ранг-листа како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, давањето на приоритет на секторите, ќе се врши врз основа на изворите на информации од Базата на податоци во општина Прилеп и тоа:

- Генералните информации за објектите;
- Состојбата на објектите и термалните карактеристики;
- Просторна поставеност;
- Површината и волуменот на објектите;
- Бројот на корисници во објектите;
- Годишната потрошувачка на електрична енергија;
- Системите за греење;
- Системите за ладење;
- Системите за вентилација;
- Подготовка на топла санитарна вода;
- Системите за внатрешно електрично осветлување;
- Системите за надворешно електрично осветлување;
- Останатите потрошувачи на електрична енергија, и други извори на информации.

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа Програма за Енергетска Ефикасност, секторот Општински објекти ќе се рангира на прво место како приоритетен.

Селекција на проекти/препораки

Во рамките на Селекцијата на проекти, ги предлагаме **приоритетните инвестициони проекти** на општина Прилеп, во ПЕЕ:

- Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп;
- Изработка на проекти за реконструкција на објектите под надлежност на Општина Прилеп со имплементација на мерки за Енергетска ефикасност;
- Изработка на проекти за супституција на енергенсот за греење во објектите од јавниот сектор;
- Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз;
- Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување;
- Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на снабдувањето со вода за пиење;
- Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот отпад за енергетски цели.

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа ПЕЕ, **секторот општински објекти** се рангира на **прво место како приоритетен**.

Препорачан сектор

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа Програма за Енергетска Ефикасност, **Секторот Општински објекти** е приоритетен сектор.

Во овој сектор, постојат три типови на Општински објекти:

- Образовни објекти (основни училишта, средни училишта);
- Објекти за социјална грижа (детски градинки, дом за стари лица);
- Општински административни објекти (општинска административна зграда, градска библиотека, територијална противпожарна единица, ЈП за просторни и урбанистички планови, ЈКП Комуналец, ЈКП Пазари, ЈКП Водовод и канализација).

Евидентно од оваа Програма, овој сектор е; најголем потрошувач на енергија, користи најмногу извори на енергија (електрична енергија, екстра лесно масло, дрво и.т.н.) и е најголем емитер на CO₂.

Истовремено, овој сектор има најголем број на вработени и најголем број на корисници.

Во овој сектор, потрошувачка на топлинска енергија, се смета за релевантен фактор во понатамошните анализи и потрошувачката за греењето е дел од трошоците кои треба да се намалат.

Листа на Препораки за ЕЕ

Заради постигнување на соодветна енергетска ефикасност, следните препораки можат да послужат за фокусирање на препораки кои се технички и финансиски одржливи:

- Промена на фасадни отвори;
- Термална изолација на надворешните ѕидови (фасада);
- Термална изолација на внатрешната покривна плоча;
- Изолација на таванот од подрумот;
- Примена на нови ефикасни котли;
- Промена на енергенсот;
- Инсталација на термостатски вентили на радијаторите;
- Инсталација на рефлектирачки панели зад радијаторите;
- Изолација на топловодните цевки;
- Поставување на автоматска регулација;
- Подобрување на перформансите и модернизација на системите за осветлување;
- Примена на сончеви колектори, фотоволтаични системи и термални топлински пумпи и.т.н.

Првичната проценка за овој Сектор, имајќи ги во предвид петте различни оддели, каде што Нивото на Компетентност/ЕЕ можност е оценето ниско (Н), средно (С) или високо (В), следува во Табела 27.

Табела 27: Табела за првична проценка – општински објекти

Оддел	Ниво на компетентност/ ЕЕ можност	Опис
Финансии	НИСКО	Финансирањето е достапно само од Општинските фондови. Градските власти немаат големо искуство со други финансиски механизми, а партнерски механизми не се анализирани.
Човечки ресурси	СРЕДНО	Градските власти располагаат со потребниот број технички квалификувани работници за подготвување на делот од Програмата за Енергетска ефикасност што се однесува на Секторот Општински објекти, за подготвување на апликации за финансиски механизми, како и следење на имплементацијата на препораките за овај Сектор. Вработените можат да бидат дообучени/работната сила да се прошири како дел од препораката.
Податоци и информации	СРЕДНО	Во Базата на податоци и извори на информации, постојат потребните релевантни и точни податоци. Ова може да се развие или подобри со изработка на конкретни проекти.
Политика, регулатива и спроведување	СРЕДНО	Релевантните политики за Секторот, ќе се спроведуваат користејќи ги изворите на информации од Базата на податоци, имајќи ја во предвид и во склад со постојната регулатива, при што Градските власти имаат слобода да ги регулираат елементите на Општинските објекти. Спроведувањето најмногу зависи од обезбедените финансии во општинскиот буџет како и другите финансиски механизми. Потребно е подобрување.
Средства и инфраструктура	СРЕДНО	Градските власти ги поседуваат и одржуваат сите средства од Општинските објекти, од кои дел се контролираат преку општинските Јавни претпријатија. Градските власти ги имаат преземено Програмите за енергетска ефикасност во минатото. Планирано е имплементирање на препораките, врз основа на анкетните податоци од Базата на податоци, како и увидите на лице место.

Табела 28: Листа на ЕЕ проекти избрани за ПЕЕ

Приоритет	Проект за Енергетска ефикасност	Првичен (прелиминарен) трошок (МКД)	Потенцијал на енергетски заштеди (kWh)	Потенцијал на енергетски заштеди (МКД)	Намалување на емисиите на CO ₂ (tCO ₂)	Период на исплата (години)	Брзина на имплементација (години)
1	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	18,480,498	545,557	4,890,087	322,424	3.8	2
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	13,168,681	255,745	2,456,702	151,145	5.4	2
3	ООУ „Гоце Делчев“	8,723,464	234,444	2,006,783	138,556	4.3	2
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	13,432,746	139,165	1,767,444	82,247	7.6	2
5	ООУ „Кочо Рацин“	7,134,758	131,715	1,289,922	77,844	5.5	2
6	ООУ „Блаже Конески“	8,631,069	133,138	1,412,783	78,685	6.1	3
7	СОУ „Ѓорче Петров“	5,482,328	118,742	1,104,287	70,177	5.0	3
8	ООУ „Рампо Левката“	2,615,802	128,452	989,434	75,915	2.6	3
9	СОУ „Орде Чопела“	5,903,942	147,024	1,591,877	86,891	3.7	3
10	ООУ „К. Охридски“- нова зграда	4,078,779	119,213	990,482	70,455	4.1	3
11	ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев	6,913,252	154,899	1,730,360	91,545	4.0	3
12	ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев	6,046,358	117,057	1,032,971	69,181	5.9	3
13	ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла	5,994,083	116,952	1,028,598	69,119	5.8	3
14	ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци	2,737,062	90,115	832,389	53,258	3.3	3
15	ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца	2,709,060	116,649	958,472	68,940	2.8	3
16	ООУ „Добре Јованоски“	2,178,338	47,333	509,466	27,974	4.3	3
17	Градска библиотека „Б. Талески“	2,394,421	44,676	927,585	26,404	2.6	3
18	СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	1,156,489	40,942	368,302	24,197	3.1	3
19	ООУ „К. Охридски“- стара зграда	947,815	13,159	168,553	7,777	5.6	3

Други сектори кои може да се земат во предвид во ПЕЕ

Врз основа на Селекцијата на Проекти / Препораки и изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за ЕЕ и веќе отпочната реализација по нив, во оваа ПЕЕ, како други сектори кои треба да се земат во предвид се следните:

- Сектор Вода
- Сектор Јавно осветлување
- Сектор Транспорт
- Сектор Електрична и топлинска енергија

Сектор Вода

Потрошувачката на енергија за 2017 година е 1,006,729 kWh, од кои 900,411 kWh се потрошувачка на електрична енергија на Пумпните Станици. Постои потреба од инвестиции за осовременување на Пумпните Станици во населените места, преку инсталирање на нова и современа ЕЕ опрема т.е. инсталации на потопни пумпи со фреквентна регулација на параметрите. Овој тип на пумпа овозможува:

- Константна распределба на притисокот до крајните корисници;
- Заштита на пумпната станица од нестабилна напонска мрежа;
- Намалување на трошоците за потрошувачка на електрична енергија.

Со отпочнување со работа на Пречистителната станица за отпадни води, се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на отпадна мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби од енергија на Пречистителната станица.

Табела 29: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Број на Пумпни станици	Единечна цена на пумпа (МКД)	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Вода	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација	18	402,000	7,236,000	162,074

Сектор Јавно осветлување

Во општина Прилеп во 2017 година трошокот за електрична енергија изнесува 18,566,957 денари или 2,857,712 kWh. Голем дел од произведената светлина е неупотреблива, бидејќи светилките се палат прерано, се исклучуваат предоцна и интензитетот на светлина не е соодветен.

Една од мерките за намалување на потрошувачката на електрична енергија и зголемување на квалитетот на осветлувањето и неговото одржување, е имплементација на интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет. Придобивки од имплементацијата на еден ваков систем се: намалена емисија на CO₂, намалена потрошувачка на електрична енергија, намалени трошоци за одржување, зголемување на јавната безбедност, зголемена доверливост на системот за ЈО, база на податоци и преглед на настани и извештаи, непрекинато следење во реално време на системот од кое и да било место.

Табела 30: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Јавно осветлување	Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	13,925,200	714,428

Интелигентниот систем е развиен како независна и пристапна модулarna архитектура, базирана на отворени стандарди и протоколи, воедно претставува и менаџмент платформа која им помага на јавните претпријатија и општините да управуваат со нивните системи. Постоечките инсталации од јавното осветлување лесно се интегрираат во овој систем за менаџирање на нисконапонска енергетска мрежа. Ваквата архитектура овозможува интеграција со други постоечки комунални системи како ГИС, видео надзор на патишта и наплатни станици, климатски прилики и сл.

Интелигентниот систем има четиристепена структура, со која оформува една целина:

- Систем за контрола
- Систем за мониторинг
- Систем за далечинско мерење на потрошената електрична енергија
- Систем за регулација на светлосниот интензитет

Системот за контрола е конфигуриран да врши централно вклучување и исклучување, со што се постигнува оптимизирање на работните часови на светилките и поедноставно управување.

Системот за мониторинг е проектиран за известување и брза интервенција во случај на постоење на дефект во контролниот орман – напојното место. При прекин на комплетното напојување или, пак, во случај на дефект на одреден извод или фаза, пренапон или поднапон, отворена врата на орман и сл., се испраќа сигнал до централната серверска станица и СМС на мобилниот телефон на одговорниот за одржување на јавното осветлување. Одговорното лице има постојан (24/7) пристап до секој контролен орман и отчитување на електротехничките прилики во орманот во реално време.

Системот за далечинско мерење на електричната енергија овозможува далечинско отчитување на потрошената активна и реактивна електрична енергија, факторот на моќност, фреквенција, моменталната струја и напон. Овие податоци служат за изработка на дневни, месечни и годишни извештаи и анализи за дефинираното конзумно подрачје.

Системот за регулација на светлосниот интензитет – димирање е проектиран со примарна цел - заштеда на енергија. Во зависност од интензитетот на сообраќајот и категоријата на важност на улицата или објектот, може да се дефинира модел со кој во различни периоди на ноќта би се намалувал/зголемувал светлосниот интензитет преку соодветна команда зададена од централниот систем. На овој принцип би заштедиле електрична енергија, без значителна промена на квалитетот на осветленоста.

Функциите на системот за контрола, мониторинг и регулација на осветлувањето се: евиденција на времетраењето на горење на сијалиците; детекција на напојување на светилките со пренапон или поднапон; детекција на прекин на главното напојување; систем на само-тестирање со цел да се детектираат дефекти во функционирањето на модулите; детекција на отворање на вратата на орманот; отчитувања на броилото во контролната соба во конфигурирани временски интервали; графички преглед на потрошувачката на електрична енергија; аларм во случај на прегорување на некоја од сијалиците во линијата; регулација на светлосен интензитет; детекција на земјоспој; складирање на релевантни податоци за подоцнежна изработка на извештаи и сл.

Графичкиот интерфејс од софтверската апликација обезбедува информација за статусот на секој орман, притоа покажувајќи ја локацијата на тој орман на мапата на општината и статусот на командно-разводната опрема во орманот. Ова во голема мерка го поевтинува и го прави поефикасно одржувањето на уличното осветлување, бидејќи во секој момент ја знаеме точната локација, состојба и увид во опремата во орманот каде што треба да се интервенира.

Сектор Транспорт

Со оглед на староста на возилата, големата потрошувачка на гориво, односно голема вкупна потрошувачка на енергија и вкупни трошоци за енергија, како и зголемено присуство на загадување на амбиенталниот воздух, во план е набавка на автобуси за јавен транспорт.

Моменталните (ЕУРО 2 стандард) 8 функционални автобуси со кои располага општина Прилеп се во многу слаба кондициона состојба, и постои неодољна потреба од набавка на климатизирани автобуси со повисок стандард. Со оглед на зголемената побарувачка на услугите од јавниот транспорт постои потребата од зголемување на капацитетот на превезување, обезбедување на конфор при нудење на услугите и проширување на опсегот на градските транспортни линии од 3 (моментално) на 5 линии.

Табела 31: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Број на автобуси	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Транспорт	Набавка на ефикасни автобуси	4	49,200,000	/

Сектор Електрична и топлинска енергија

Во општина Прилеп, дистрибуцијата на електричната енергија се реализира преку електроенергетскиот систем на Република Македонија, со високонапонски и нисконапонски трафостаници, во градот и низ општината.

Во Прилеп не постои градска мрежа за топлинска енергија. Со оглед на тоа што во тек е изградбата на Магистралниот гасовод Делница 2, Кавадарци - Битола, во општина Прилеп се вршат интензивни подготовки за изработка на техничка документација, Идеен и Основен проект за гасификација на градот Прилеп, со која реализација, во најголема мера, и во сите Сектори ќе се допринесе за постигнување на ЕЕ.

Табела 32: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Електрична и топлинска енергија	Изработка на идеен и Основен проект за гасификација на градот Прилеп	6,000,000	/

ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Табела 33: Годишни заштеди на енергија

Проект број	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупна потрошувачка на енергија пред мерките за ЕЕ	Вкупна потрошувачка на енергија после мерките за ЕЕ	Очекувана вкупна заштеда на енергија		Вкупна заштеда на енергија
		(kWh)	(kWh)	(kWh)	(ktoe*)	(%)
Сектор Објекти						
1	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	956,407	410,850	545,557	46.91	57
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	529,055	273,310	255,745	21.99	48
3	ООУ „Гоце Делчев“	402,533	168,089	234,444	20.16	58
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	259,618	120,453	139,165	11.97	54
5	ООУ „Кочо Рацин“	381,746	250,031	131,715	11.33	35
6	ООУ „Блаже Конески“	437,918	304,780	133,138	11.45	30
7	СОУ „Ѓорче Петров““	284,370	165,628	118,742	10.21	42
8	ООУ „Рампо Левката“	382,627	254,175	128,452	11.04	34
9	СОУ „Орде Чопела“	260,866	113,842	147,024	12.64	56
10	ООУ “К. Охридски”- нова зграда	370,112	250,899	119,213	10.25	32
11	ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев	276,202	121,303	154,899	13.32	56
12	ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев	257,505	140,448	117,057	10.07	45
13	ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла	297,750	180,798	116,952	10.06	39
14	ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци	173,365	83,250	90,115	7.75	52
15	ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца	309,174	192,525	116,649	3.84	38
16	ООУ „Добре Јованоски“	320,195	272,862	47,333	4.07	15
17	Градска библиотека „Б. Талески“	123,502	78,826	44,676	3.84	36
18	СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	193,219	152,277	40,942	3.52	21

19	ООУ “К. Охридски”- стара зграда	72,571	59,412	13,159	1.13	18
Сектор Вода						
20	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација	900,411	738,337	162,074	13.94	18
Сектор Јавно осветлување						
21	Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	2,857,712	2,143,284	714,428	61.43	25
Сектор Транспорт						
22	Набавка на автобуси	2,475,310	/	/	/	/

* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh

По внесување на заштедата на енергија на општинско ниво, овие бројки пожелно е да се споредат со националните индикативни цели дадени во Табела 39 (Види Прилог I). Реализираните заштеди од страна на општините кои ги имплементираат проектите за енергетска ефикасност во Програмата за енергетска ефикасност ќе придонесат за исполнување на обврските на државата утврдени во Првиот Акционен План на Енергетска Ефикасност.

ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Општина Прилеп е во состојба да добие пристап до голем број различни извори на финансирање, што иако се ограничени, имаат потенцијал да се искористат за реализација на инвестиции за енергетска ефикасност. Во принцип, општината има пристап до следните извори на финансирање:

- Даночни приходи - од локални и државни даноци
- Неданочни приходи - од локални такси, надоместоци и казни
- Капитални приходи - од продажба на општински имот
- Трансфери и донации - од државниот буџет и донатори
- Задолжувања - од меѓународни и домашни кредитори.

Позитивна особина на сите погоре споменати приходи е нивната голема мобилност, односно најголем дел од нив немаат строга намена и лесно можат да бидат мобилизирани за реализација на проекти од енергетска ефикасност. Бидејќи оваа Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) се изготвува по донесен Буџет за 2018 година, направена е дополнителна анализа по програми со цел:

- Нераспределено финансирање кое може да се користи за приоритетни инвестиции за енергетска ефикасност;
- Распределен капитал и трошоци кои, исто така може да бидат поврзани со мерките и активностите за енергетска ефикасност.

Основен капацитет на финансирање

1.1.1 Основен капацитет на финансирање

Со дополнителна анализа на планираните расходи по буџетски програми може да се обезбедат значителни средства потребни за финансирање на проекти од енергетска ефикасност. При самото планирање на поедини проекти во буџетот посветено е потребното внимание и врз енергетската ефикасност како краен ефект.

Алокацијата на средства за енергетска ефикасност во Буџетот на Општината за 2018 година соодветно е прикажана во Табела 34.

Во планираните износи на расходи во неколку буџетски програми во значителен процент можат да се реалоцираат (пренаменат) средства за проекти од енергетската ефикасност:

Програма ЈА - Изградба на јавно осветлување – планирани расходи за подготовка на проекти за изградба на капацитети во енергетиката и изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката во износ од 50% од планираните 7,9 милиони денари, или 3,95 милиони денари можат да се пренаменат за финансирање на ПЕЕ. Општината планира да вложи 4,1 милиони денари во втората година (буџетска 2019) година и 4,19 милиони денари во третата (2020) година.

Програма ЈЗ - Јавно осветлување - Од планираните расходи за потрошена електрична енергија, материјали за улично осветлување и трошоците за поправка и тековно одржување можат да се реалоцираат средства во износ од 2% од планираните 32 милиони денари, односно на овој начин можат да се обезбедат 0,64 милиони денари за финансирање на ПЕЕ. Општината планира да вложи 0,66 милиони денари во втората година (буџетска 2019) година и 0,68 милиони денари во третата (2020) година.

Програма ЈП - Јавен превоз (Капитални расходи) - Планираните расходи од 12 милиони денари наменети се за зголемување на капацитетите на јавен превоз и во целост можат да се употребат за набавка на енергетски ефикасни и еколошки безбедни автобуси. Давајќи му нагласен приоритет на набавката на енергетски ефикасни и еколошки безбедни автобуси Општината планира да вложи 12,36 милиони денари во втората година (буџетска 2019) година и 12,73 милиони денари во третата (2020) година.

Програма НА - Изградба на училиште - Планираните расходи во износ од 5 милиони денари во 80% износ можат да се употребат за изградба на енергетски ефикасен објект наменет за основното образование. И по завршувањето на овој Проект, општината планира да продолжи со вложување на сопствени буџетски средства во износ од 4,12 милиони денари во втората и 4,24 милиони денари во третата година за енергетска ефикасност во јавни објекти.

Програма Н1 - Основно образование - Од планираните расходи наменети за реконструкција и одржување на образовните објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 78,2% од планираните 4,6 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,6 милиони денари за финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 3,71 милиони денари и 3,82 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомниме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации.

Програма Н2 - Основно образование - Од планираните расходи наменети за реконструкција и одржување на образовните објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 100% од планираните 1,0 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 1,0 милиони денари за финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 1,03 милиони денари и 1,06 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомниме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации.

Програма В1 - Детски градинки - Од планираните расходи наменети за реконструкција и одржување на објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 68% од планираните 5 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,4 милиони денари за финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 3,5 милиони денари и 3,61 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомниме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации.

Програма В2 - Домови за стари лица - Од планираните расходи наменети за реконструкција и одржување на објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 100% од планираните 0,6 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,4 милиони денари за финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 0,62 милиони денари и 0,64 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомниме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од смофинансирачки активности.

Програма ЈИ - Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води, кејски сидови и ободни канали - дел од планираните расходи во износ од 5%, односно во износ од 1,485 милиони денари ќе можат да се реалоцираат за вложувања во ПЕЕ. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 1,53 милиони денари и 1,575 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата.

Програма ЈД - Изградба и реконструкција на улици и локални патишта - дел од планираните расходи во износ од 10%, односно во износ од 6,85 милиони денари за првата година ќе можат да се реалоцираат за ПЕЕ. Општината планира да вложи 7,055 милиони денари во втората година (буџетска 2019 година) и 7,267 милиони денари во третата (2020) година. Притоа, од Програма ЈД - Изградба и реконструкција на улици и локални патишта, општината планира повисоки приоритетни инвестиции во инфраструктура од 1,069 милиони денари за првата година, за втората 1,12 милиони денари и 1,153 милиони денари за третата година. Исто така, од оваа програма општината предвидува итни поправки и интервенции врз инфраструктура од 1,068 милиони денари за првата година, за втората 1,10 милиони денари и 1,13 милиони денари за третата година.

Дел од приходите од продажба на имот во сопственост на општината планиран во буџетот на **приходната ставка 731- Продажба на капитални средства** во износ од 3 милиони денари можат да се употребат за финансирање на ПЕЕ. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, општината од продажба на општински имот во втората година да прихода средства во износ од 3,5 милиони денари и 4 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата.

Ставка 41 - Резерви и недефинирани расходи. Оваа категорија на трошоци се планираат за непредвидливи расходи, оттука произлегува нивната висока мобилност. Имајќи го во предвид нивниот широк спектар на примена, за потребите за ПЕЕ планираме да мобилизираме 50% од планираните лимити во Буџетот на општината. Овие средства ги планираме во два сегменти и тоа:

- Достапна резерва во износ од 2,025 милиони денари и
- Опоравување од катастрофи во износ од 2,025 милиони денари

Табела 34: Основен капацитет на финансирање на општината

Буџетска ставка	Година 1 (МКД)	Година 2 (МКД)	Година 3 (МКД)	ВКУПНО
Средства кои можат да се користат за инвестиции за енергетска ефикасност				
1. Распределба на буџетот за капитални инвестиции	33,86 мил.	34,87 мил.	35,92 мил.	104,64 мил.
1.1 Општа употреба	3,17 мил.	3,40 мил.	3,54 мил.	10,11 мил.
1.2 Посветено за јавни објекти	12,6 мил.	12,98 мил.	13,37 мил.	38,95 мил.
1.3 Посветено за јавно осветлување	4,60 мил.	4,60 мил.	4,70 мил.	13,90 мил.
1.4 Посветено за вода и отпадна вода	1,49 мил.	1,53 мил.	1,58 мил.	4,59 мил.
1.5 Јавен транспорт	12,0 мил.	12,36 мил.	12,73 мил.	37,09 мил.
2. Планирана продажба на општински имот	3,0 мил.	3,5 мил.	4,0 мил.	10,5 мил.
3. Достапни резерви	0,68 мил.	0,68 мил.	0,68 мил.	2,04 мил.
Основен бруто капацитет за финансирање (1+2+3):	37,54 мил.	39,05 мил.	40,60 мил.	117,19 мил.
Планирани повисоки приоритетни инвестиции кои не се за ЕЕ:				
4. Опоравување од катастрофи	0,68 мил.	0,68 мил.	0,68 мил.	2,04 мил.
5. Инфраструктура	1,07 мил.	1,12 мил.	1,15 мил.	3,34 мил.
6. Итни поправки	1,07 мил.	1,10 мил.	1,13 мил.	3,30 мил.
Вкупни инвестиции со повисок приоритет (4+5+6):	2,82 мил.	2,90 мил.	2,96 мил.	8,68 мил.
Нето основен капацитет на финансирање за ЕЕ:	34,72 мил.	36,15 мил.	37,64 мил.	108,51 мил.

Дополнителен (условен) финансиски капацитет

Дополнителниот финансиски капацитет се однесува на способноста на општината да привлече дополнително (надворешно) финансирање во форма на грантови или задолжување. Обезбедувањето на средства преку дополнително финансирање зависи од:

- Способност на општинската администрација за изготвување на проекти кои ги исполнуваат условите за грант програми кои во моментот се активни (достапни) во Македонија или проактивно можат да допрат до донатори и да развијат проекти/програми кои се прилагодени и за кои е одобрен грант.

- Способноста на општината да спроведе тендери за јавни набавки за да избере институции за финансирање кои ќе го обезбедат финансирањето на долгот.

- Должнички (позајмувачки) ограничувања на општината, како што е дефинирано во законот (пр: годишните отплати за кредитот не треба да бидат поголеми од 30% од вкупните приходи на тековно-оперативниот буџетот на општината во предходната година).

1.1.2 Грант финансирање

Општина Прилеп во периодот од 2008 година па наваму врз основа на проекти и поднесени проектни апликации има добиено финансиски средства во вид на грантови кои биле наменети за имплементација на мерки за енергетска ефикасност, и тоа:

- Проект за замена на столарија (врати и прозорци) во 10 училишни објекти во Општина Прилеп, во износ од околу 400,000 евра, финансиран од ИПА програмата 2007-2013, I компонента преу проектот за Техничка помош за општински инфраструктурни проекти, реализиран во периодот 2010/2011 година;

- Проект за реконструкција на еден дел од ЈОУДГ „Наша иднина“ – Бончејца, реализиран во 2013 година од програмата „Форуми во заедницата“ – финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) и Општина Прилеп (поставување на нова надворешна ПВЦ столарија, термоизолациона фасада, нов систем за централно греење, замена на покрив) – вкупен износ од 6.700.000 ден;

- Проект „Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти – ENERGYNET“, од програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Грција. Преку овој проект, како пилот проект е направен инфраструктурен зафат - реконструкција на објектот на СОУ „Кузман Јосифоски- Питу“ во Прилеп со примена на мерки за енергетска ефикасност (поставување на нова ПВЦ столарија, термоизолациона фасада, замена на покрив и изолација на покрив).

Исто, може да се нагласи дека во овој период голем дел од училиштата ги искористија достапните фондови од Министерството за образование и наука и ПЕП проектот на УСАИД за да реализираат повеќе инфраструктурни зафати за санација и реконструкција на училишните објекти, кои во голем дел опфаќаа мерки за енергетска ефикасност, пред сè замена на столарија и санација или поставување на нови системи за централно греење.

Земајќи ги во предвид досегашните искуства, Општина Прилеп ги следи сите донаторски програми во кои може да се поднесат проектни апликации кои се однесуваат на имплементација на мерки за енергетска ефикасност, и тоа од ЕУ фондовите се следат ИПА програмите за прекугранична соработка со Република Грција и со Република Албанија каде во делот за заштита на животната средина може да се аплицира со проекти од енергетска ефикасност, потоа BalkanMed програмата, Horizon 2020, FP7, програмата IEE (Intelligent Energy Europe), како и програмите на USAID, UNDP, Светска банка, SDC, GIZ и други билатерални и мултилатерални донатори кои се однесуваат на животната средина и ублажување на климатските промени во кои може да се вклопат проекти за подобрување на ЕЕ, но и следење на посебни програми кои се достапни за Република Македонија кои се однесуваат конкретно на ЕЕ.

Со тоа, но и со градење на институционалните и административните капацитети на општината за искористување на донаторски средства се очекува обезбедување на дополнителни финансиски средства за зголемување на финансискиот капацитет на општината за имплементација на проекти од областа на енергетската ефикасност.

1.1.3 Финансирање од долгови

Во согласност со актуелните закони (законот за буџет и законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа), општината може да се задолжува во висина на 100% од остварените тековно-оперативни приходи на буџетот во предходната година, а годишните отплати за кредитот не

треба да бидат поголеми од 30% од вкупните приходи на тековно-оперативниот буџетот на општината во предходната година.

Општината веќе има искористено две кредитни линии од кредитот од Светска банка преку договор за подзаем со Министерството за финансии во износ од 78,5 милиони денари, а после имплементацијата искористен е и грант во висина од 10% од добиените заеми за реализација на друг проект.

Исто така атрактивен финансиер е Проектот за подобрување на општинските услови (МСИП) кој се имплементира преку Министерството за финансии. Програмата предвидува кредити со рок на отплата од 10 години и 3 години грејс период, со каматна стапка од 6 месечен EURIBOR плус 1% каматна стапка.

Критериуми за пристап до оваа кредитна линија се следните:

- Општината да е влезена во втората фаза од процесот на децентрализација;
- Општината треба да ги исполнува законските услови за задолжување;

Дополнителни критериуми се:

- Промовирање на транспарентност и одговорност;
- Општината мора да има IBNET доставување на податоци;
- Општината мора да го објави годишниот буџет и ревизорскиот извештај, годишниот планиран и реализиран буџет и последните ревизорски извештаи на својот веб- сајт;
- Општината да има воспоставено механизам за повратни информации.

Дополнителниот капацитет за задолжување на општината прикажан е во Табела 35.

Табела 35: Капацитет на должничко финансирање на општината

Финансирање од долгови	ВКУПНО
1. Бруто граница за позајмување (долг) на општината	
1.1 Лимит на задолжување	288,324,390.00 МКД
1.2 Максимална годишна исплата за долг	88,497,317.00 МКД
2. Моментално ниво на позајменост (долг) на општината	
2.1 Вкупна сума на долг	60,143,364.00 МКД
2.2 Годишни исплати на тековни долгови	9,143,202.00 МКД
3. Достапен капацитет за дополнително позајмување	
3.1 Дополнителни годишни исплати (1.2-2.2)	79,354,115.00 МКД
3.2 Вкупна сума на долг	228,181,026.00 МКД

Од Табела 35. може да се констатира дека општината може преку задолжување дополнително да дојде до 228,2 милиони денари, доколку е во можност да идентификува остварливи енергетски ефикасни проекти чии придобивки се поголеми од трошоците за позајмените средства (кредити, позајмици).

Проширен капацитет на финансирање со јавно приватно партнерство (ЈПП)

Општина Прилеп нема искуство со имплементација на проекти преку Јавно Приватно Партнерство.

Општината и Јавниот сектор во својство на партнер, ќе ги анализира и дефинира врстата и обемот на работи или услуги од Програмата за Енергетска Ефикасност, за да ги пренесе на Приватниот сектор за давање на услуги, со меѓусебно усогласување на целите кои ќе се постигнат во текот на реализацијата на одреден јавен проект.

Поврзување на соодветната листа на приоритетни проекти со финансирачките можности на општината

Имајќи ги во предвид можностите што ги нуди Законот за буџет, за повеќегодишно буџетирање, односно за реализирање на приоритетни проекти во неколку буџетски години (тригодишни развојни

програми) се зголемува Финансискиот капацитет на општината во сегментот на финансирање на ПЕЕ. За реализација на ПЕЕ ќе бидат ставени на располагање планираните средства од трите сегменти на Консолидираниот буџет на општината, односно можноста да се финансира ПЕЕ од Основниот буџет, буџетот на наменски и блок - дотации и буџетот од самофинансирачки активности со кој располагаат единките корисници.

Ваквиот начин на финансирање преку Консолидираниот буџет поодделно крие во себе ризици од неостварување на планираните приходи, што во суштината преставува главна детерминанта за реализација на Програмата.

Реализацијата на ПЕЕ ќе биде во директна корелација со остварувањето на планираните буџетски приходи од едногодишното и повеќегодишното буџетирање. Во сегашната фаза од фискалната децентрализација општината и понатаму е високозависна од трансферите и дотациите од централната власт, а локалните даноци и такси кои се изворни приходи на општината и ги собира општинската администрација имаат ризици во нивното приходување што директно влијаат на реализација на планираните буџетските приходи. Практиката покажала чести редефинирања на буџетските приоритети, и во зависност од реализацијата на буџетските приходи, општината ќе се адаптира при искористувањето на финансиските извори за финансирање на приоритетните проекти од ПЕЕ.

Во однос на планираните инвестиции за ПЕЕ, општината ќе ги разгледа и можностите за финансирање од грантови со цел побрза реализација на приоритетните инвестиции. Пристапот до грантови е условен со инвестиции во изработка на техничка документација, за што ќе бидат дополнително алоцирани средства од основниот буџет, кои ќе придонесат кон олеснет пристап до алтернативни извори на финансирање.

Табела 36: Извори на финансирање и буџети

Листа на приоритетни проекти			Извори на финансирање			
Име на проектот	Период на исплата	Износ на инвестиција МКД милион	Расположливо основно финансирање МКД милион	Програми за грантови МКД милион	Заеми МКД милион	ЈПП МКД милион
ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ:			108,51 мил.	/	228,18 мил.	/
Изработка на основен и идеен проект за гасификација	/	6 мил.	6 мил.	/	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Реконструкција на образовни објекти	4 – 7 год.	76,2 мил.	26,6 мил.	49,6 мил.	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Реконструкција на објекти од социјална грижа	4 – 7 год.	40,1 мил.	12,4 мил.	27,7 мил.	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Реконструкција на општински административни објекти	3 год.	2,4 мил.	/	2,4 мил.	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација	6	7,2 мил.	/	7,2 мил.	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	4	13,9 мил.	13,9 мил.	/	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Набавка на ефикасни автобуси	7	49,2 мил.	36,9 мил.	12,3 мил.	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Вкупната инвестиција на проектот:		195 мил.	95,8 мил.	99,2 мил.	/	/

ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДГОВОРНИТЕ СТРАНИ

За развој, спроведување и следење на ПЕЕ, општинскиот тим за енергетска ефикасност е формиран со 3-годишен мандат. Назначен ЕЕ менаџер со одговорност да го надгледува спроведувањето на ПЕЕ и да поднесува извештај директно на градоначалникот. Менаџерот за енергетска ефикасност треба да ги извршува следниве задачи:

- Учество во собирање на податоци за општинската потрошувачка на енергија, дополнително ќе работи и управува со базата на податоци за потрошувачката на енергија на општината.
- Развивање и управување со програмата за мониторинг на општинската енергија.
- Учество во подготвување на општински енергетски буџет.
- Идентификување на пристапи кон обезбедување на изворите на финансирање.
- Подготовка на тендери во соработка со вработените одговорни за тендерски процедури, преговарање и управување со надворешни консултанти ангажирани за спроведување на енергетски ревизии, развивање деловни планови, и управување со проекти.

За да се обезбеди ефикасен мониторинг на планираните активности на секој проект, може да се користи едноставна Excel Gantt табела.

Табела 37: Спроведување на проекти за Енергетска ефикасност вклучени во тригодишната ПЕЕ

Бр.	Проекти за Енергетска ефикасност	Опис	Извор на финансирање	Период на имплементација	Одговорно лице	Пристап на имплементирање
1	Дом за стари лица „К. К.-Платник“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
3	ООУ „Гоце Делчев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
5	ООУ „Кочо Рацин“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
6	ООУ „Блаже Конески“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
7	СОУ „Ѓорче Петров“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка

Бр.	Проекти за Енергетска ефикасност	Опис	Извор на финансирање	Период на имплементација	Одговорно лице	Пристап на имплементирање
8	ООУ „Рампо Левката“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
9	СОУ „Орде Чопела“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
10	ООУ “К. Охридски”- н. з.	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
11	ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
12	ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
13	ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
14	ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
15	ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
16	ООУ „Добре Јованоски“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
17	Градска библиотека „Б. Талески“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
18	СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
19	ООУ “К. Охридски”- стара зграда	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
20	Потопни пумпи за фреквентна регулација	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на постоечките пумпни станици во населените места	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЈКП Водовод и канализација	Јавна набавка

Бр.	Проекти за Енергетска ефикасност	Опис	Извор на финансирање	Период на имплементација	Одговорно лице	Пристап на имплементирање
21	Интелигентен систем на јавното осветлување	Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
22	Набавка на автобуси	Набавка на ефикасни автобуси во јавниот транспорт	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018	ЈП за ПУП	Јавна набавка
23	Проект за гасификација	Изработка на основен и идеен проект за гасификација	Основно финансирање	2018	Сектор Урбанизам	Јавна набавка

СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на активностите како и оценување на нивното влијание

Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на спроведување на Програмата за енергетска ефикасност. Мониторингот и евалуацијата (M&E) може да опфатат различни фази и аспекти од процесот на Програмата за енергетска ефикасност. Тоа обично започнува од самиот почеток и продолжува во текот на имплементацијата на програмата. Строго се препорачува мониторингот и евалуацијата (M&E) да продолжи и после временската рамка на Програмата за енергетска ефикасност, со цел како би можело ПЕЕ да создаде долгорочни влијанија врз локалната економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото однесување.

Локалниот енергетски менаџер, тековно ќе ја следи реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, со акцент на фокусираните препораки и ќе изготвува редовни извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и јавното осветлување кои се во сопственост на општината.

Локалниот енергетски администратор, ќе ги собира и внесува податоците за потрошувачката на енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во Базата на податоци на општина Прилеп и ќе ги внесува податоците во единствениот Информативен систем на Република Македонија и верификација на истите.

Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, Задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со:

Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата за енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија;

Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС, и го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да ги следи извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата.

Периодични извештаи за резултатите до политичките власти

Согласно Годишниот план за спроведување на Програмата за ЕЕ, ќе се организира мониторинг над реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, и мониторинг над потрошувачката на енергија, и ќе се изготвуваат Годишни анализи за реализацијата на мерките за потрошувачката на енергија, а за резултатите ќе бидат известувани локалните власти.

Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на Февруари, до Агенцијата за енергетика, ќе доставува Збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година.

Единицата на локалната самоуправа, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетската ефикасност и заштеда на енергија.

Периодичните извештаи за резултатите од реализација на Програмата ќе се изработуваат согласно Табелата за Информации за спроведување на Програмата.

Во Единицата за локална самоуправа, од редот на своите вработени, определени се лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем.

Во рамките на овие обврски, Единицата на локалната самоуправа:

- Ќе ги евидентира податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во кои се вршат дејности, односно за јавното осветлување и истите ќе ги внесува во Информацискиот систем;
- Ќе ги евидентира податоците за трошоци за потрошената енергија и истите ќе ги внесуваат во Информацискиот систем;
- Редовно ќе внесува во Информацискиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци согласно со Правилникот за Информациски систем.

Табела 38: Информации за спроведување на програмата

Проект за ЕЕ	Детален опис на проектот	Евалуација на имплементираниот проект	Статус на Проектот во ПЕЕ
Сектор Општински објекти		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Вода		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Јавно осветлување		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Транспорт		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Напојување и греење		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со	<Постигната / Имплементацијата

Проект за ЕЕ	Детален опис на проектот	Евалуација на имплементиранит проект	Статус на Проектот во ПЕЕ
		<i>задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.></i>	<i>продолжува / Одложена></i>

Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати

Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти ќе се оценат преку нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на CO₂.

Врз основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој, ќе се превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности.

Резултатите од мониторинг и евалуација (M&E) може да доведат до промена и надградба на Програмата за енергетска ефикасност.

Ажурираната ПЕЕ ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за наредната година.

ПРИЛОГ I

ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО

Стратегијата на Република Македонија, за подобрување на енергетската ефикасност до 2020 година ја поставува целта на забрзано усвојување на практики за ЕЕ во Република Македонија, така што до 2018та година, потрошувачката на енергија ќе биде барем 9% пониска од просечната, регистрирана за периодот 2002-2006 година. До 2020та година, целокупната заштеда на енергија се очекува да достигне 14.5 %, што е во близина на таргетираната цел на Европска Унија од 20%. Повеќето од овие заштеди се очекува да дојдат од градовите, со пониска употреба на електрична енергија и топлина во зградите, поефикасни јавни претпријатија, и поодржлив транспортен сектор.

Првиот Акционен План за ЕЕ на Република Македонија до 2018 година е формулиран со помош од USAID во согласност со Директивата на ЕУ 2006/32 / ЕС за енергетска ефикасност. Акциониот План дава преглед на мерките кои треба да и помогнат на Македонија да постигне 9% заштеда на енергија до 2018 година, како што е наведено во Стратегијата за Енергетска Ефикасност до 2020. Се проценува дека се потребни околу 406 милиони евра за имплементирање на овие мерки за енергетска ефикасност, кои се очекува да донесат крајна заштеда трошоци и енергија од околу 1,360 милиони евра (по цени од слободниот енергетски пазар). Поголемиот дел од мерките се фокусираат на градовите, а некои од нив се посебно прилагодени за Скопје (на пример, воведување на трамвајски систем во Скопје, или преработување на топлификационата мрежа во таа област).

Следнава табела ги дава националните индикативни цели за заштеда на енергија по сектор.

Табела 39: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktOE

Националните годишно индикативни цели за заштеда на енергија во 2018та година (ktOE)	147.2
Сектор	Предвидена годишна заштеда на енергија на крајот на 2018та година
Станбен сектор	40.51
Комерцијален сектор и комуналии	24.19
Сектор за индустрија	90.45
Сектор за транспорт	44.63
Вкупно предвидени енергетски заштеди	199.78

При спроведување на фазата на планирање и подготовка на Програмата за енергетска ефикасност, општината треба да биде запознаена со националните индикативни цели; покрај тоа, таа треба да ги извршува целите на локално ниво.

ПРИЛОГ II

НИВОА НА КОНТРОЛА НА ВЛАСТА

Национални заинтересирани страни (акционери)

- › Градската власт е претставена или консултирана, заедно со градските власти од други градови во формулацијата на политиките на национално ниво. Една градска власт нема посебна предност во однос на друга.

Локални заинтересирани страни (акционери)

- › Градската власт е претставена или консултирана како локална засегната страна (акционер) за прашањата надвор од нејзината надлежност.

Месниот комитет

- › Градската власт е предводник или зема значајна улога во креирањето на локалната политика (на пример, планирање).

Повеќе-агенциски

- › Градската власт има некаква контрола на еден или повеќе аспекти на овој сектор (регионални, регулаторни, буџетски), но ќе треба да вработи и други агенции за да се воведат промени

Креатор на Политика

- › Градската власт е одговорна за формулирање на политиката на локална регулатива, но не може да има улога на извршување.

Регулатор / извршител (улога во регулација)

- › Градската власт има силна регулаторна контрола над секторот и е во можност да креира и да спроведе законски регулативи, и каде што има можност да ги санкционира сторителите.

Контрола на Буџетот

- › Градската власт има целосна финансиска контрола врз обезбедувањето на услугите, набавката на средства и развојот на инфраструктурата.

ПРИЛОГ III КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Категоризацијата на возилата е направена во согласност со категоризацијата поставена од УНЕЦЕ (UNECE – The United Nations Economic Commission for Europe) во публикацијата Консолидирана резолуција за конструкција на возила¹⁴. Поделбата на типовите на возила е следна:

- › M1 - возила дизајнирани да превозуваат патници, кои имаат, покрај седиштето за возачот, уште најмногу осум седишта
- › M2 I - Градски автобус наменет за превоз на патници кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони. Овој тип на возило има седишта како и простор наменет за стоење на патници
- › M2 II - Меѓу градски автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони . Овој тип на возило има седишта како и простор наменет за стоење на патници, но само на преминот помеѓу седишта
- › M2 III - Туристички автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони . Овој тип на возило нема простор наменет за стоење на патници
- › M3 - Градски автобус наменет за превоз на патници кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони. Овој тип на возило има седишта како и простор наменет за стоење на патници
- › M3 II - Меѓу градски автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони . Овој тип на возило има седишта како и простор наменет за стоење на патници, но само на преминот помеѓу седишта
- › M3 III - Туристички автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони . Овој тип на возило нема простор наменет за стоење на патници
- › Тролејбуси
- › Трамваи
- › N1 - Возила за превоз на стока со максимална маса до 3,5 тони
- › N2 - Возила за превоз на стока со максимална маса повеќе од 3,5 тони но до 12 тони
- › N3 - Возила за превоз на стока со максимална маса до 12 тони
- › L1 - Возило на две тркала со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со внатрешно согорување, кој не надминува 50 см³, чија максимална брзина, независно од видот на погонот, не надминува 50 km/h
- › L2 - Возило на две тркала со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со внатрешно согорување, поголем од 50 см³, чија максимална брзина, независно од видот на погонот, е поголема од 50 km/h
- › L3 - Возило на три тркала, симетрично поставени во однос на подолжната оска на симетрија, со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со внатрешно согорување, поголем од 50 см³, чија максимална брзина, независно од видот на погонот, е поголема од 50 km/h
- › T – Трактор

¹⁴ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2: Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3)

КРАТЕНКИ

ГВ	Градски власти
КФС	Компактно флуоресцентни светилки
ЦОУ	Централно основно училиште
ЕЗ	Европска заедница
ЕЕ	Енергетска Ефикасност
ПЕЕ	Програма за Енергетска Ефикасност
ESCo	Компанија за енергетски услуги
ЕУ	Европска Унија
СГ	Стакленички гас
СД	Степен ден
ЖСВП	Живини светилки со висок притисок
МПКП	Меѓувладин панел за климатски промени
ЕЛС	Локална единица за самоуправа
M&E	Мониторинг и евалуација
МЕПСО	Македонско Електро Преносен Систем Оператор
МКД	Македонски денар
ОВ	Останати (видови) на светилки
N/A	Не се применливи
НРЕЕРВ	Национална Програма за Енергетска Ефикасност во Јавни објекти
ЖХС	Живини хибридни светилки
ЈПП	Јавно приватно партнерство
ОЕ	Обновлива енергија
РИЕ	Релативен интензитет на енергијата
РМ	Република Македонија
TRACE	Алатка за брза проценка на енергијата со која што располага градот
USAID	Американска Агенција за Меѓународен Развој

СОДРЖИНА

1.	<u>ВОВЕД</u>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1	<u>Цели на програмата</u>	10
1.2	<u>Енергетска политика и регулативи</u>	11
1.2.1	<u>Локални енергетски политики и регулативи</u>	11
1.2.2	<u>Национална енергетска и регулативна политика</u>	13

1.2.3	<u>Европски енергетски политики и регулативи</u>	16
1.3	<u>Методологија за подготовка на ПЕЕ</u>	16
1.4	<u>Основни податоци за општината</u>	16
1.4.1	<u>Географски карактеристики и климатски услови</u>	17
1.4.2	<u>Преглед на ЕЕ пазарот за анализа</u>	20
1.4.3	<u>Потенцијал за искористување на обновливата енергија</u>	22
1.4.4	<u>Општински Буџет</u>	22
2	<u>ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</u>	26
2.1	<u>Сектор вода</u>	26
2.1.1	<u>Питка вода</u>	26
2.1.2	<u>Отпадни води</u>	30
2.2	<u>Јавно осветлување</u>	31
2.3	<u>Сектор објекти</u>	35
2.3.1	<u>Општински објекти</u>	35
2.4	<u>Сектор транспорт</u>	43
2.5	<u>Сектор цврст отпад</u>	45
2.6	<u>Сектор напојување и греење</u>	47
2.7	<u>Преглед на потрошувачката на енергија</u>	48
3	<u>ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ</u>	51
4	<u>ОДРЕДНИЦИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ</u>	53
5	<u>ЕЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ</u>	56
5.1	<u>Приоритизација на сектори</u>	57
5.2	<u>Селекција на проекти/препораки</u>	58
5.2.1	<u>Препорачан сектор</u>	58
5.2.2	<u>Други сектори кои може да се земат во предвид во ПЕЕ</u>	61
6	<u>ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</u>	64
7	<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</u>	66
7.1	<u>Основен капацитет на финансирање</u>	66
7.1.1	<u>Основен капацитет на финансирање</u>	66
7.2	<u>Дополнителен (условен) финансиски капацитет</u>	68
7.2.1	<u>Грант финансирање</u>	69
7.2.2	<u>Финансирање од долгови</u>	69

7.3	<u>Проширен капацитет на финансирање со јавно приватно партнерство (ЈПП).....</u>	70
7.4	<u>Поврзување на соодветната листа на приоритетни проекти со финансирачките можности на општината</u>	70
8	<u>ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДГОВОРНИТЕ СТРАНИ</u>	73
9	<u>СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</u>	76
9.1	<u>Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на активностите како и оценување на нивното влијание.....</u>	76
9.2	<u>Периодични извештаи за резултатите до политичките власти</u>	76
9.3	<u>Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати.....</u>	78
	<u>ПРИЛОГ I ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО</u>	79
	<u>ПРИЛОГ II НИВОА НА КОНТРОЛА НА ВЛАСТА</u>	80
	<u>ПРИЛОГ III КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОЗИЛА</u>	81

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

Табела 1: Плански документи на општината	11
Табела 2: Општи податоци за општина Прилеп	20
Табела 3: Анализа на сектори во Програма на енергетска ефикасност	21
Табела 4: Потенцијал за искористување на обновливата енергија во општина Прилеп	22
Табела 5: Буџети на општината за 2017 година и предвиден буџет за 2018	23
Табела 6: Главни проблеми на Општина Прилеп за енергетски инвестиции	23
Табела 7: Главни еколошки проблеми во Општина Прилеп	25
Табела 8: Приоритетни инвестициони проекти на Општина Прилеп во блиска иднина	25
Табела 9: Карактеристики на опремата за бунарски постројки	27
Табела 10: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода за пиење	29
Табела 11: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода – отпадна вода	31
Табела 12: Структура на изворите на светлина во системот за јавно осветлување	32
Табела 13: Преглед на осветлени патишта на град Прилеп	33
Табела 14: Годишна потрошувачка на електрична енергија за јавното осветлување во референтната година 2017 во град Прилеп	34
Табела 15: Преглед на општинските објекти	36
Табела 16: Годишна потрошувачка на енергија во општинските објекти	37
Табела 17: Структура на возила во јавниот транспорт	43
Табела 18: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт – јавен транспорт	43
Табела 19: Вкупна годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт - јавен транспорт	44
Табела 20: Структура на возила во општинскиот транспорт	44
Табела 21: Годишна потрошувачка на енергија во секторот транспорт – транспорт за сопствени потреби на општината	45
Табела 22: Годишна потрошувачка на енергија во секторот отпад	47
Табела 23: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за напојување и греење	48
Табела 24: Годишна потрошувачка на енергија и трошоци по сектор	49
Табела 25: Вкупна годишна потрошувачка на енергија и CO ₂ емисии по извор на енергија и по сектор	51
Табела 26: Одредници за различни сектори	54
Табела 27: Табела за првична процена – општински објекти	59
Табела 28: Листа на ЕЕ проекти избрани за ПЕЕ	60
Табела 29: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода	61
Табела 30: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување	61
Табела 31: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт	63
Табела 32: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија	63
Табела 33: Годишни заштеди на енергија	64
Табела 34: Основен капацитет на финансирање на општината	68
Табела 35: Капацитет на должничко финансирање на општината	70
Табела 36: Извори на финансирање и буџети	72
Табела 37: Спроведување на проекти за Енергетска ефикасност вклучени во тригодишната ПЕЕ	73
Табела 38: Информации за спроведување на програмата	77
Табела 39: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ктое	79

ЛИСТА НА СЛИКИ

Слика 1: Генерален процес за идентификување на целите на ПЕЕ	11
Слика 2: Мапа на општина Прилеп	19
Слика 3: Производство на вода и потрошувачка на електрична енергија во периодот од 2016 – 2017 година	27
Слика 4: Густина на водата за пиење во kWh/m³, 2016 – 2017	28
Слика 5: Потрошувачка на електрична енергија, производство на вода и фактурирана количина на вода за референтната година 2017	28
Слика 6: Типови на светилки – вкупен број	32
Слика 7: Типови на светилки - капацитет	32
Слика 8: Преглед на потрошувачката на електрична енергија на уличното осветлување (kWh) и осветлени патишта (km)	33
Слика 9: Референтна година (2017) и потрошувачка на електрична енергија (фактурирана)	34
Слика 10: Референтна година (2017) и трошоци за електричната енергија	34

Програмата да се достави до Агенција за енергетика, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 09– 1997/14
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1. Годишен План за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/14
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 132 од Закон за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 точка 46 Статутот на

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН

за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп
за 2018 година

1.РЕЗИМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2018 - 2020 ГОДИНА

Во согласност со Законот за енергетика, член 132, став (3) и (5), Единицата на локалната самоуправа ја спроведува својата тригодишна Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ), преку годишен Акционен План (АП) за Енергетска ефикасност, кој на Предлог на Градоначалникот, го донесува Советот на општината.

Единицата на Локалната самоуправа, Годишниот план за тековната година, го доставува до Агенцијата за енергетика, заедно со Информација за спроведување на Програмата за Енергетска ефикасност во претходната година.

Имајќи ја во предвид оваа законска обврска, изработен е Акционен план за спроведување на Програмата за Енергетска Ефикасност во Општина Прилеп за тековната 2018-та година.

Програмата за енергетска ефикасност на општина Прилеп, подготвена е за имплементација во наредните три години; 2018, 2019 и 2020 година и ќе се применува на целата територија од општината, со тоа што нејзиното спроведување ќе се врши со Акциони планови - Годишни планови.

Акциониот План за Енергетска Ефикасност на општина Прилеп, ги дефинира приоритетните проекти кои ќе се спроведат во текот на 2018 година со кои се дефинира тригодишната Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) од датумот на донесување на Програмата од страна на Советот на единицата на локалната самоуправа, општина Прилеп, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика, до 31.12.2018 година, во согласност со Законот за енергетика.

Со оглед на тоа што, Енергетската ефикасност како важна компонента на енергетската политика на Република Македонија, подразбира користење на помалку енергија за да се обезбеди истата услуга или да се изврши истата задача, а истовремено ги намалува емисиите на нус производи кои што се добиваат со согорување на фосилни горива, со што се придонесува во заштитата на локалната и глобалната животна средина, Општина Прилеп, Советот на општината, Градоначалникот и општинската администрација, се свесни дека е потребно долгорочно планирање за енергијата, од причини што тоа претставува клучен елемент во долгорочниот економски развој на општината, како и клучен фактор во енергетската зависност, односно намалување на влијанијата врз животната средина и природата.

Општина Прилеп ги препозна политиките за остварување на енергетската ефикасност, како и обезбедувањето на низа погодности од спроведувањето на тие политики, па затоа ги превзеде обврските на локалната власт, дадени со Законската регулатива во поглед на изработка, донесување и имплементирање на Програма за Енергетска Ефикасност во општина Прилеп.

Имајќи ги во предвид надлежностите на Локалната самоуправа, како и зголемената улога на општината, дадена со Законот за локалната самоуправа, односно со префрлување на надлежности од централната на општинската власт, вклучително и делегирањето на широк спектар надлежности и раководни одговорности, се нудат големи можности и предизвици за примена и усвојување на практики за подобра енергетска ефикасност, во насока на промоција и реализација на придобивките од енергетската ефикасност, за голем дел од потрошувачите на енергија во Општината.

На таков начин, Општината, преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, може да работи на зголемување на енергетската ефикасност во Јавниот сектор, односно секторите: вода, јавно осветлување, општински објекти, транспорт, отпад, како и секторот електрична и топлинска енергија.

Зголемувањето на свеста на граѓаните, претставува голем влијателен фактор во промовирањето на ефикасно користење на енергијата, заштитата на животната средина и подобрување на условите за работа и живеење.

1.1.4 Дефинирање на главни (задолжителни) и опционални сектори

Потрошувачката на енергија во општина Прилеп, е резултат на темпото на развојот на општината во целина, како и на буџетските ограничувања во однос на главните (задолжителни) сектори и дел од дополнителните сектори.

Заради добивање на поконкретни информации за потрошувачката на енергија, направена е анализа на главните и опционални сектори, имајќи ја во предвид достапноста на потребните информации и можната контрола на Локалната самоуправа, врз дефинираните сектори.

Во таа смисла, како главни (задолжителни) сектори се определени:

- Вода;
- Јавно осветлување и
- Објекти – Општински Објекти

Дополнително, како опционални сектори се определени:

- Транспорт;
- Отпад;
- Електрична и топлинска енергија

Како Референтна година (или основен период), избрана е 2017 година, во која се потврдува дека немало прекини во работењето на системот, и нуди комплетни податоци за потрошувачка на енергија во сите форми.

При определувањето на приоритети на секторите, земајќи ги во предвид: релативниот интензитет на енергија (потенцијал за заштеда на енергија), потрошувачката на енергија за секторот и контролата на градските власти, првенствено се имаат во предвид целите на Стратегијата за подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија, кои истовремено се и цели на општина Прилеп: да се развие рамка за забрзано усвојување практики за енергетска ефикасност и тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи кои што се поврзани со намалување на зависноста од увоз, намалување на интензитетот на енергијата, непродуктивното користење на електричната енергија, развивање на добра клима за максимизирање на вклученоста и можностите на приватниот сектор преку комплементарни активности за застапување и обуки.

При тоа констатираме дека:

Секторот вода, со питка вода опслужува 21,096 домаќинства со 68,368 жители и 1,226 правни субјекти во градот Прилеп, а во населените места приклучени се 2,009 домаќинства со 5,753 жители и 28 правни лица, потрошувачката на енергија изнесува 1,570,951 kWh, а контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локална самоуправа.

Покриеноста за собирање, одведување и третман на урбаните отпадни води во градот Прилеп, изнесува 91% (домаќинства и правни лица) од вкупниот број во општината, односно опфатено приклучено население е 68,368 жители, до овај момент нема потрошувачка на енергија.

Во градот Прилеп, во завршна фаза е изградбата на Пречистителна станица за отпадни води, која се очекува да биде во функција во втората половина од 2018 година, при што ќе бидат опфатени за третман, сите отпадни води од територијата на градот Прилеп. Со отпочнување со работа на Пречистителната станица се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на отпадната мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби на Пречистителната станица.

Јавното осветлување во општина Прилеп опфаќа осветлување на градот Прилеп и 40 населени места, потрошувачката на енергија изнесува 2,819,842 kWh, а контролата на градските власти се обавува преку Единицата на локална самоуправа.

Секторот Општински објекти, ги опфаќа објектите кои се користат од страна на: образованието (основни и средни училишта), социјалните грижи (детски градинки, дом за стари лица) и општинските административни објекти (општинска административна зграда, градска библиотека, територијална противпожарна единица, ЈП за просторни и урбанистички планови, ЈКП „Комуналец“, ЈКП „Пазари“ и ЈКП „Водовод и канализација“).

Овај сектор опслужува 16.357 корисници, потрошувачката на енергија изнесува 8,925,049 kWh, а контролата на градските власти се обавува преку Единицата за локална самоуправа.

Секторот транспорт е поделен на Јавен градски превоз и транспорт за сопствени потреби. Јавниот градски превоз користи 8 автобуси при што се превезуваат во просек од 1,500 до 2,000 патници дневно, или годишно од 450,000 до 500,000 патници со потрошувачка на енергија од

2,017,475 kWh, а транспортот за сопствени потреби учествува со потрошувачка од 457,835 kWh (возила на ЕЛС Прилеп и возила на ТППЕ), и контролата на градските власти се обавува преку Единицата за локална самоуправа.

Секторот отпад, ја покрива територијата на градот Прилеп и 12 населени места од општината, при што опфатени се 20,626 физички лица (домаќинства), и 1,382 правни лица, од кои се собираат по околу 98 тони/отпад/ден, односно преку 35,000 тони/отпад/годишно. Потрошувачката на енергија изнесува 1,918,680 kWh, а контролата на градските власти се обавува преку Единицата за локална самоуправа.

Во **Секторот електрична и топлинска енергија**, постои развиена градска мрежа за електрична енергија, а не постои градска мрежа за топлинска енергија. Снабдувањето на градот и населените места со електрична енергија, се врши преку главни трафостаници. За добивање на топлинска енергија, во општината Прилеп се вршат интензивни подготовки за вклучување на Магистралниот гасовод Делница 2 Кавадарци - Битола, кој што е во фаза на изградба.

Заради обезбедување на контрола на градските власти на сите Сектори, општина Прилеп располага со соодветни механизми и ресурси за целосна финансиска контрола врз: обезбедување на услугите, набавка на средства и развој на инфраструктурата за избраните сектори.

1.1.5 Селекција на проекти

Во рамките на Селекцијата на проекти, предложени се **приоритетните инвестициони проекти** на општина Прилеп, во ПЕЕ:

- Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп;
- Изработка на проекти за реконструкција на објектите под надлежност на Општина Прилеп со имплементација на мерки за Енергетска ефикасност;
- Изработка на проекти за супституција на енергенсот за греење во објектите од јавниот сектор;
- Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз;
- Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување;
- Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на снабдувањето со вода за пиење;
- Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот отпад за енергетски цели.

1.1.6 Приоритетен сектор

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во ПЕЕ, **секторот општински објекти** рангиран е на **прво место како приоритетен**.

Евидентно од ПЕЕ, овој сектор е: најголем потрошувач на енергија, користи најмногу извори на енергија (електрична енергија, екстра лесно масло, дрво и.т.н.) и е најголем емитер на CO₂. Истовремено, овој сектор има најголем број на вработени и најголем број на корисници.

Во овој сектор, потрошувачка на топлинска енергија, се смета за релевантен фактор во понатамошните анализи и потрошувачката за греењето е дел од трошоците кои треба да се намалат.

1.1.7 Листа на Препораки за Енергетска Ефикасност

Заради постигнување на соодветна енергетска ефикасност, следните препораки можат да послужат за фокусирање на препораки кои се технички и финансиски одржливи:

- Промена на фасадни отвори;
- Термална изолација на надворешните ѕидови (фасада);
- Термална изолација на внатрешната покривна плоча;
- Изолација на таванот од подрумот;
- Примена на нови ефикасни котли;
- Промена на енергенсот;
- Инсталација на термостатски вентили на радијаторите;
- Инсталација на рефлектирачки панели зад радијаторите;
- Изолација на топловодните цевки;
- Поставување на автоматска регулација;
- Подобрување на перформансите и модернизација на системите за осветлување;
- Примена на сончеви колектори, фотонапонски системи и термални топлински пумпи и.т.н.

1.1.8 Акционен план

Акциониот план за Енергетска Ефикасност за 2018 година, содржи податоци за имплементација на дел од Тригодишната програма за Енергетска Ефикасност, врз основа на направена првична процена за определување на нивото на компетентност односно Енергетски Ефикасна можност, имајќи ги во предвид секторите, како и врз основа на изработена листа на Енергетски Ефикасни проекти од Програмата за Енергетска Ефикасност за сите сектори, со прелиминарни трошоци, потенцијал на енергетски заштеди, намалување на емисиите на CO₂, и определен период на исплата, односно години за имплементација.

За секторите: вода, јавно осветлување и транспорт, посебно е дадена вкупната инвестиција и заштедата на енергија.

За секторот електрична и топлинска енергија, со оглед на тоа што не постои градска мрежа за топлинска енергија, дадени се информации за подготовките на општината, за вклучување на гасификациониот систем на Република Македонија.

Во продолжение, дадена е Листа на проекти од приоритетниот сектор – општински објекти, со мерки за Енергетска Ефикасност од усвоената Тригодишна Програма за Енергетска Ефикасност. При тоа, приоритетниот сектор-Општински објекти, заради најголемата потрошувачка на енергија, најголемиот број на вработени и корисници, како и најголемиот емитер на CO₂, застапен е со 19 проекти, од кои 5 проекти, се определени за имплементирање во овој Акционен план.

Табела 40: Листа на ЕЕ проекти избрани за ПЕЕ

Приоритет	Проект за Енергетска ефикасност	Првичен (прелиминарен) трошок (МКД)	Потенцијал на енергетски заштеди (kWh)	Потенцијал на енергетски заштеди (МКД)	Намалување на емисиите на CO ₂ (tCO ₂)	Период на исплата (години)	Брзина на имплементација (години)
1	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	18,480,498	545,557	4,890,087	322,424	3.8	2
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	13,168,681	255,745	2,456,702	151,145	5.4	2
3	ООУ „Гоце Делчев“	8,723,464	234,444	2,006,783	138,556	4.3	2
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	13,432,746	139,165	1,767,444	82,247	7.6	2
5	ООУ „Кочо Рацин“	7,134,758	131,715	1,289,922	77,844	5.5	2
6	ООУ „Блаже Конески“	8,631,069	133,138	1,412,783	78,685	6.1	3
7	СОУ „Ѓорче Петров“	5,482,328	118,742	1,104,287	70,177	5.0	3
8	ООУ „Рампо Левката“	2,615,802	128,452	989,434	75,915	2.6	3
9	СОУ „Орде Чопела“	5,903,942	147,024	1,591,877	86,891	3.7	3
10	ООУ „К. Охридски“- нова зграда	4,078,779	119,213	990,482	70,455	4.1	3
11	ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев	6,913,252	154,899	1,730,360	91,545	4.0	3
12	ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев	6,046,358	117,057	1,032,971	69,181	5.9	3
13	ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла	5,994,083	116,952	1,028,598	69,119	5.8	3
14	ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци	2,737,062	90,115	832,389	53,258	3.3	3
15	ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца	2,709,060	116,649	958,472	68,940	2.8	3
16	ООУ „Добре Јованоски“	2,178,338	47,333	509,466	27,974	4.3	3
17	Градска библиотека „Б. Талески“	2,394,421	44,676	927,585	26,404	2.6	3
18	СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	1,156,489	40,942	368,302	24,197	3.1	3
19	ООУ „К. Охридски“- стара зграда	947,815	13,159	168,553	7,777	5.6	3

1.2 ДРУГИ СЕКТОРИ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД ВО ПЕЕ

Врз основа на Селекцијата на Проекти / Препораки и изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во овој Акционен План за ЕЕ од ПЕЕ на општина Прилеп, како други сектори кои треба да се земат во предвид се следните:

- Сектор Вода;
- Сектор Јавно осветлување;
- Сектор Транспорт;
- Сектор Електрична и топлинска енергија.

1.2.1 Сектор Вода

Потрошувачката на енергија за 2017 година е 1,006,729 kWh, од кои 900,411 kWh се потрошувачка на електрична енергија на Пумпните Станици. Постои потреба од инвестиции за осовременување на Пумпните Станици во населените места, преку инсталирање на нова и современа ЕЕ опрема т.е. инсталации на потопни пумпи со фреквентна регулација на параметрите.

Со отпочнување со работа на Пречистителната станица за отпадни води, се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на отпадна мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби од енергија на Пречистителната станица.

Табела 41: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Број на Пумпни станици	Единечна цена на пумпа (МКД)	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Вода	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација	18	402,000	7,236,000	162,074

1.2.2 Сектор Јавно осветлување

Во општина Прилеп во 2017 година трошокот за електрична енергија во Јавното осветлување изнесува 18,566,957 денари или 2,857,712 kWh. Голем дел од произведената светлина е неупотреблива, бидејќи светилките се палат прерано, се исклучуваат предочна и интензитетот на светлина не е соодветен.

Една од мерките за намалување на потрошувачката на електрична енергија и зголемување на квалитетот на осветлувањето и неговото одржување, е имплементација на интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет. Придобивки од имплементацијата на еден ваков систем се: намалена емисија на CO₂, намалена потрошувачка на електрична енергија, намалени трошоци за одржување, зголемување на јавната безбедност, зголемена доверливост на системот за ЈО, база на податоци и преглед на настани и извештаи, непрекинато следење во реално време на системот од кое и да било место.

Табела 42: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Јавно осветлување	Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	13,925,200	714,428

1.2.3 Сектор Транспорт

Со оглед на староста на возилата, големата потрошувачка на гориво, односно голема вкупна потрошувачка на енергија и вкупни трошоци за енергија, како и зголемено присуство на загадување на амбиенталниот воздух, во план е набавка на автобуси за јавен транспорт.

Моменталните (ЕУРО 2 стандард) 8 функционални автобуси со кои располага општина Прилеп се во многу слаба кондициона состојба, и постои неопходна потреба од набавка на климатизирани

автобуси со повисок стандард. Со оглед на зголемената побарувачка на услугите од јавниот транспорт постои потребата од зголемување на капацитетот на превезување, обезбедување на конфор при нудење на услугите и проширување на опсегот на градските транспортни линии од 3 (моментално) на 5 линии.

Табела 43: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Број на автобуси	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Транспорт	Набавка на ефикасни автобуси	4	49,200,000	/

1.2.4 Сектор Електрична и топлинска енергија

Во општина Прилеп, дистрибуцијата на електричната енергија се реализира преку електроенергетскиот систем на Република Македонија, со високонапонски и нисконапонски трафостаници, во градот и низ општината.

Во Прилеп не постои градска мрежа за топлинска енергија. Со оглед на тоа што во тек е изградбата на Магистралниот гасовод Делница 2, Кавадарци - Битола, во општина Прилеп се вршат интензивни подготовки за изработка на техничка документација, Идеен и Основен проект за гасификација на градот Прилеп, со која реализација, во најголема мера, и во сите Сектори ќе се допринесе за постигнување на ЕЕ.

Табела 44: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупно за инвестиција (МКД)	Заштеда на енергија (kWh)
Сектор Електрична и топлинска енергија	Изработка на идеен и Основен проект за гасификација на градот Прилеп	6,000,000	/

Табела 45: Спроведување на ЕЕ проекти вклучени во тригодишната ПЕЕ

Бр.	Проекти за Енергетска ефикасност	Опис	Извор на финансирање	Период на имплементација	Одговорно лице	Пристап на имплементирање
1	Дом за стари лица „К. К. - Платник“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
3	ООУ „Гоце Делчев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
5	ООУ „Кочо Рацин“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018 - 2019	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
6	ООУ „Блаже Конески“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
7	СОУ „Ѓорче Петров“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
8	ООУ „Рампо Левката“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
9	СОУ „Орде Чопела“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
10	ООУ “К. Охридски”- н. з.	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
11	ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
12	ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
13	ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
14	ООУ „Кирил и Методиј“ -	Според приоритетни инвестициони	Основно финансирање	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка

Бр.	Проекти за Енергетска ефикасност	Опис	Извор на финансирање	Период на имплементација	Одговорно лице	Пристап на имплементирање
	Канатларци	проекти и листа на препораки за ЕЕ	и/или програми за грантови			
15	ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
16	ООУ „Добре Јованоски“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
17	Градска библиотека „Б. Талески“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
18	СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
19	ООУ “К. Охридски”- стара зграда	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
20	Потопни пумпи за фреквентна регулација	Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на постоечките пумпни станици во населените места	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЈКП Водовод и канализација	Јавна набавка
21	Интелигентен систем на јавното осветлување	Интелигентен систем за контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет	Основно финансирање и/или програми за грантови	2019 - 2020	ЕЕ менаџер	Јавна набавка
22	Набавка на автобуси	Набавка на ефикасни автобуси во јавниот транспорт	Основно финансирање и/или програми за грантови	2018	ЈП за ПУП	Јавна набавка
23	Проект за гасификација	Изработка на основен и идеен проект за гасификација	Основно финансирање	2018	Сектор Урбанизам	Јавна набавка

2

ЕЕ ПРОЕКТИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО АКЦИОНИОТ ПЛАН

За проектите за ЕЕ, кои се вклучени во Акциониот план, а предвидени за имплементација во 2018 година, даден е детален преглед, со расположивите информации, класифицирани и опишани на начин кој е во согласност со структурата на активностите на ПЕЕ. Дел од проектите опфаќаат активности кои ќе се реализираат во 2018 година, а дел во 2018 и 2019 година.

Табела 46: Листа на избрани ЕЕ проекти за Акциониот План

Сектор	Проект за Енергетска ефикасност	Првичен (прелиминарен) трошок (МКД)	Потенцијал на енергетски заштеди (kWh)	Потенцијал на енергетски заштеди (МКД)	Намалување на емисиите на CO ₂ (tCO ₂)	Период на исплата (години)	Брзина на имплементација (години)
Транспорт	Набавка на ефикасни автобуси во јавниот транспорт	49,200,000	/	/	/	/	/
Електрична и топлинска енергија	Изработка на основен и идеен проект за гасификација	6,000,000	/	/	/	/	/
Општински објекти	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	18,480,498	545,557	4,890,087	322,424	3.8	2
Општински објекти	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	13,168,681	255,745	2,456,702	151,145	5.4	2
Општински објекти	ООУ „Гоце Делчев“	8,723,464	234,444	2,006,783	138,556	4.3	2
Општински објекти	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	13,432,746	139,165	1,767,444	82,247	7.6	2
Општински објекти	ООУ „Кочо Рацин“	7,134,758	131,715	1,289,922	77,844	5.5	2

3 ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Со примената на мерките за ЕЕ на избраните Проекти за ЕЕ во Акциониот План, видливо е дека очекуваната вкупна заштеда на енергија е значителна и се движи од 35% до 57% кај различните Проекти.

Табела 47: Годишни заштеди на енергија

Проект број	Проект за Енергетска ефикасност	Вкупна потрошувачка на енергија пред мерките за ЕЕ	Вкупна потрошувачка на енергија после мерките за ЕЕ	Очекувана вкупна заштеда на енергија		Вкупна заштеда на енергија
		(kWh)	(kWh)	(kWh)	(ktoe*)	(%)
Сектор Објекти						
1	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	956,407	410,850	545,557	46.91	57
2	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	529,055	273,310	255,745	21.99	48
3	ООУ „Гоце Делчев“	402,533	168,089	234,444	20.16	58
4	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	259,618	120,453	139,165	11.97	54
5	ООУ „Кочо Рацин“	381,746	250,031	131,715	11.33	35
Сектор Јавно осветлување						
6	Изработка на идеен и основен проект за гасификација	/	/	/	/	/
Сектор Транспорт						
7	Набавка на автобуси	2,017,475	/	/	/	/

* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh

Табела 48: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktоe

Националните годишно индикативни цели за заштеда на енергија во 2018та година (ktоe)	147.2
Сектор	Предвидена годишна заштеда на енергија на крајот на 2018та година
Станбен сектор	40.51
Комерцијален сектор и комуналии	24.19
Сектор за индустрија	90.45
Сектор за транспорт	44.63
Вкупно предвидени енергетски заштеди	199.78

4

ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН

Вкупниот проценет буџет за спроведување на годишниот Акционен План (АП) за годината 2018 изнесува 34,720,000 МКД. Табела 49 дава приказ на изворите на финансирање и буџетот на индивидуален извор.

Табела 49: Извори на финансирање и буџети

Листа на приоритетни проекти			Извори на финансирање			
Име на проектот	Период на исплата	Износ на инвестиција МКД милион	Расположливо основно финансирање МКД милион	Програми за грантови МКД милион	Заеми МКД милион	ЈПП МКД милион
ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ:			34,72	/	228,18	/
Изработка на основен и идеен проект за гасификација	/	6	6	/	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Набавка на ефикасни автобуси	7	49,2	12,3	36,9	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Дом за стари лица „К. К.- Платник“	4	18,5	6,5	12	Ќе се анализира	Ќе се анализира
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	5	13,2	5,3	7,9	Ќе се анализира	Ќе се анализира
ООУ „Гоце Делчев“	4	8,7	0,9	7,8	Ќе се анализира	Ќе се анализира
СОУ „Р. Ристески - Ричко“	8	13,4	0,6	12,8	Ќе се анализира	Ќе се анализира
ООУ „Кочо Рацин“	6	7,1	0,8	6,3	Ќе се анализира	Ќе се анализира
Вкупна инвестиција на проектот:		116,1	32,4	83,7		

Табела 50: Имплементација на ЕЕ проекти вклучени во Акциониот План

Број	Проекти за ЕЕ	Опис	Активности на имплементацијата	Период на имплементација	Одговорно лице
1	Проект за гасификација	Изработка на основен и идеен проект за гасификација	Подготовка на тендерска документација, Распишување на Тендер, Изработка на идеен и основен проект	2018	Сектор урбанизам
2	Набавка на автобуси	Набавка на ефикасни автобуси во јавниот транспорт	Подготовка на тендерска документација, Распишување на Тендер, Набавка на автобусите	2018	ЈП за ПУП
3	Дом за стари лица „К. К.- Платник“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Изработка на проект за реконструкција на објектот со имплементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на тендерска документација, распишување на Тендер, Реконструкција на објектот	2018-2019	ЕЕ менаџер
4	СОУ Гимназија „Мирче Ацев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Изработка на проект за реконструкција на објектот со имплементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на тендерска документација, распишување на Тендер, Реконструкција на објектот	2018-2019	ЕЕ менаџер
5	ООУ „Гоце Делчев“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Изработка на проект за реконструкција на објектот со имплементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на тендерска документација, распишување на Тендер, Реконструкција на објектот	2018-2019	ЕЕ менаџер
6	СОУ „Р. Ристески - Ричко“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Изработка на проект за реконструкција на објектот со имплементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на тендерска документација, распишување на Тендер, Реконструкција на објектот	2018-2019	ЕЕ менаџер
7	ООУ „Кочо Рацин“	Според приоритетни инвестициони проекти и листа на препораки за ЕЕ	Изработка на проект за реконструкција на објектот со имплементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на тендерска документација, распишување на Тендер, Реконструкција на објектот	2018-2019	ЕЕ менаџер

Заради согледување на временската рамка за имплементирање на избраните Проекти за енергетска ефикасност во Акциониот План за Енергетска Ефикасност, за секој од нив, за оваа 2018 година и опционо 2018-2019 година, дадени се податоци за видовите на работи кои ќе се извршуваат имајќи ги предвид приоритетите и листата на препораки од Програмата за енергетска ефикасност, активностите за имплементација, како и одговорното лице за секоја активност, со што се овозможува процесот на имплементација, лесно да се следи.

6 СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

6.1 Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на активностите како и оценување на нивното влијание

Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на спроведување на Програмата за енергетска ефикасност. Мониторингот и евалуацијата (M&E) може да опфатат различни фази и аспекти од процесот на Програмата за енергетска ефикасност. Тоа обично започнува од самиот почеток и продолжува во текот на имплементацијата на програмата. Строго се препорачува мониторингот и евалуацијата (M&E) да продолжи и после временската рамка на Програмата за енергетска ефикасност, со цел како би можело ПЕЕ да создаде долгорочни влијанија врз локалната економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото однесување.

Локалниот енергетски менаџер, тековно ќе ја следи реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, со акцент на фокусираните препораки и ќе изготвува редовни извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и јавното осветлување кои се во сопственост на општината.

Локалниот енергетски администратор, ќе ги собира и внесува податоците за потрошувачката на енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во Базата на податоци на општина Прилеп и ќе ги внесува податоците во единствениот Информативен систем на Република Македонија и верификација на истите.

Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, Задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со:

- Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата за енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија;
- Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС, и го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да ги следи извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата.

6.2 Периодични извештаи за резултатите до политичките власти

Согласно Годишниот план за спроведување на Програмата за ЕЕ, ќе се организира мониторинг над реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, и мониторинг над потрошувачката на енергија, и ќе се изготвуваат Годишни анализи за реализацијата на мерките за потрошувачката на енергија, а за резултатите ќе бидат известувани локалните власти.

Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на Февруари, до Агенцијата за енергетика, ќе доставува Збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година.

Единицата на локалната самоуправа, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетската ефикасност и заштеда на енергија.

Периодичните извештаи за резултатите од реализација на Програмата ќе се изработуваат согласно Табелата за Информации за спроведување на Програмата.

Во Единицата за локална самоуправа, од редот на своите вработени, определени се лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем.

Во рамките на овие обврски, Единицата на локалната самоуправа:

- Ќе ги евидентира податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во кои се вршат дејности, односно за јавното осветлување и истите ќе ги внесува во Информацискиот систем;
- Ќе ги евидентира податоците за трошоци за потрошената енергија и истите ќе ги внесуваат во Информацискиот систем;
- Редовно ќе внесува во Информацискиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци согласно со Правилникот за Информациски систем.

Табела 51: Информации за имплементирањето на програмата од претходната година

Проект за ЕЕ	Детален опис на проектот	Евалуација на имплементираниот проект	Статус на Проектот во ПЕЕ
Сектор Општински објекти		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Вода		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Јавно осветлување		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Транспорт		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
Сектор Напојување и греење		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.>	<Постигната / Имплементацијата продолжува / Одложена>
		<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со	<Постигната /

Проект за ЕЕ	Детален опис на проектот	Евалуација на имплементираните проект	Статус на Проектот во ПЕЕ
		<i>задоцнување. / Проектот се реализира делумно. / Проектот не се спроведува.></i>	<i>Имплементацијата продолжува / Одложена></i>

6.3 Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати

Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти ќе се оценат преку нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на CO₂.

Врз основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој, ќе се превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности.

Резултатите од мониторинг и евалуација (M&E) може да доведат до промена и надградба на Програмата за енергетска ефикасност.

Ажурираната ПЕЕ ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за наредната година.

КРАТЕНКИ

ЕЕ	Енергетска Ефикасност
АПЕЕ	Акционен План за Енергетска Ефикасност
ПЕЕ	Програма за Енергетска ефикасност
ЕЛС	Единица на локална самоуправа
ОЕ	Обновлива Енергија
toe	Тони на масло еквивалент
ТППЕ	Територијална противпожарна единица

СОДРЖИНА

1	<u>РЕЗИМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2018 - 2020 ГОДИНА</u>	86
1.1.1	<u>Дефинирање на главни (задолжителни) и опционални сектори</u>	88
1.1.2	<u>Селекција на проекти</u>	89
1.1.3	<u>Приоритетен сектор</u>	89
1.1.4	<u>Листа на Препораки за Енергетска Ефикасност</u>	89
1.1.5	<u>Акционен план</u>	90
1.2	<u>Други сектори земени во предвид во ПЕЕ</u>	92
1.2.1	<u>Сектор Вода</u>	92
1.2.2	<u>Сектор Јавно осветлување</u>	92
1.2.3	<u>Сектор Транспорт</u>	92
1.2.4	<u>Сектор Електрична и топлинска енергија</u>	93
2	<u>ЕЕ ПРОЕКТИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО АКЦИОНИОТ ПЛАН</u>	96
3	<u>ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</u>	97
4	<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН</u>	99
5	<u>ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДГОВОРНИ СТРАНИ</u>	100
6	<u>СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</u>	102
6.1	<u>Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на активностите како и оценување на нивното влијание</u>	102
6.2	<u>Периодични извештаи за резултатите до политичките власти</u>	102
6.3	<u>Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати</u>	104

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

› Табела 1: Листа на ЕЕ проекти избрани за ПЕЕ	91
› Табела 2: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода	92
› Табела 3: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување	92
› Табела 4: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт	93
› Табела 5: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија	93
› Табела 6: Спроведување на ЕЕ проекти вклучени во тригодишната ПЕЕ	94
› Табела 7: Листа на избрани ЕЕ проекти за Акциониот План	96
› Табела 8: Годишни заштеди на енергија	97
› Табела 9: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktOE	98
› Табела 10: Извори на финансирање и буџети	99
› Табела 11: Имплементација на ЕЕ проекти вклучени во Акциониот План	100
› Табела 12: Информации за имплементирањето на програмата од претходната година	103

Програмата да се достави до Агенција за енергетика, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 09– 1997/15
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ПО ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА** **ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ДО** **2017 ГОДИНА**

1. Заклучок по информацијата за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период до 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/15
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 132 став 5 од Закон за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 точка 46 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

по информацијата за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период до 2017 година

1. Советот ја разгледа информацијата за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период до 2017 година и согласно Закон за енергетика предлага истата да биде доставена до Агенција за енергетика

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на општината Прилеп“.

Број 09– 1997/16
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1128 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БАЧЕВСКИ БОГДАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1128 КО Прилеп, на барање од Бачевски Богдан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/16
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1128 КО Прилеп, на барање од Бачевски Богдан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1128 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/17
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР..57/2 КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД
ИТОВА ДУШАНКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.57/2 КО Селце, на барање од Итова Душанка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/17
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.57/2 КО Селце, на барање од Итова Душанка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.57/2 КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09- 1997/18
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2001 КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД
ЈАНКОСКИ ЦАНЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2001 КО Присад, на барање од Јанкоски Цане, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/18
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот

на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2001 КО Присад, на барање од Јанкоски Цане

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2001 КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/19
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3245/2 КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОСКИ ТРАЈКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3245/2 КО Ореовец, на барање од Јованоски

Трајко, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/19
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3245/2 КО Ореовец, на барање од Јованоски Трајко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3245/2 КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/20
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3232/2 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОРДАНОСКИ ИГОР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3232/2 КО Прилеп, на барање од Јорданоски Игор, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/20
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3232/2 КО Прилеп,
на барање од Јорданоски Игор

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3232/2 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/21
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.72
КО МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД
КОНЕСКА ИВАНА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.72 КО Манастир, на барање од Конеска Ивана, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/21
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.72 КО Манастир, на барање од Конеска Ивана

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.72 КО Манастир.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/22
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1865 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
МАНЕСКИ ПЕТРЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1865 КО Прилеп, на барање од Манески Петре, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/22
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со

бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1865 КО Прилеп, на барање од Манески Петре

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1865 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/23
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.324
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
МАЏАРОСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324 КО Прилеп, на барање од Мацароски Благоја, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/23
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324 КО Прилеп, на барање од Мацароски Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/24
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од

Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598 КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД МИРЧЕСКИ ГОРЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Горе, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/24
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Горе

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување

на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/25
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598
КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД
МИРЧЕСКИ РУБИН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Рубин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/25
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Рубин

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/26
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2096 КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД
НИКОЛОСКИ БЛАЖЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2096 КО Варош, на барање од Николоски Блаже, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/26
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2096 КО Варош, на барање од Николоски Блаже

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2096 КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/27
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2422 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ПЕТКОВСКИ ПЕТРЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2422 КО Прилеп, на барање од Петковски Петре, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/27
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2422 КО Прилеп, на барање од Петковски Петре

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2422 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/28
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1576 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
РИСТЕСКА ДОБРИЦА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1576 КО Прилеп, на барање од Ристеска Добрица, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/28
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1576 КО Прилеп,
на барање од Ристеска Добрица

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1576 КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/29
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3166 КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД
ТОДОРСКИ НИКОЛА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3166 КО Ореовец, на барање од Тодороски Никола, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/29
23.05.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

бр.3166 КО Ореовец,
на барање од Тодороски Никола

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3166 КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/30
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598 КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ТРПЧЕСКИ ДРАГАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Трпчески Драган, се

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/30
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

бр.598 КО Лениште,
на барање од Трпчески Драган

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/31
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/31
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 23.05.2018 год, донесе:

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018г

Во годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2018 година во поглавјето:

Б. Детални урбанистички планови по ГУП, во точката

1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ се додава нова точка 10.1 која гласи:

2	Детален урбанистички план за четврт 2	Површина (ха)
2	Урбан блок 2.3 (Општина Прилеп)	11,08х а
5	Детален урбанистички план за четврт 5	
1	Урбан блок 5.2 (Денеб Транс)	54,70х а
10	Детален урбанистички план за четврт 10	
2	Урбан блок 10.6 (Љупче Стојчески)	22,82х а

“В” ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, се додаваат точките 8 и 9 кои гласат:

1. ЛУПД за градба со намена Г1 (тешка и загадлива индустрија) на КП137, КП138 м.в. Сладуњ и КП1482, м.в. Клошне, КО Тројаци, Општина Прилеп
2. ЛУПД за градби со намена Г2 (лесна и незагадувачка индустрија) на КП4091/4, м.в. Бегова Ливада, КО Варош, Општина Прилеп

Завршни одредби

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Број 09– 1997/32
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005

и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА -
РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАТИВНИ ПАНОА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Програмата за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1999/32
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Во согласност со член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на Општина Прилеп („Сл.гласник на Општина Прилеп, бр.6/2003, 4/05 и 10/08), Закон за градење („Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"), Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Закон за комунални дејности („Сл.весник на РМ“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), Закон за комунални такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање („Сл.весник на РМ“ бр.36/10) и Упатство за начинот на изготвување на годишната програма за поставување на времен објекти и микролокациски услови и формата и содржината на одобрението за поставување на времен објекти и одобрението за поставување на урбана опрема донесено од Министерството за транспорт и врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема – рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп.

Врз основа на член 80-а од Закон за градење („Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"), а во врска со чл. 36 од

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на Општина Прилеп („Сл.гласник на Општина Прилеп, бр.6/2003, 4/05 и 10/08), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 29.01.2018 година, донесе О Д Л У К А за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема („Сл.гласник на Општина Прилеп бр. 2/2018) – рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп. Со оваа одлука се утврдува потреба за поставување урбана опрема – рекламни и информативни паноа и за условите и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа на јавни површини на подрачјето на Општина Прилеп, како и условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа.

Надлежност на Општината е утврдување стандарди и давање согласност за поставување на времен објекти и урбана опрема. Согласно Законот за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") потребата за поставување на урбаната опрема – рекламни и информативни паноа ја утврдува Советот на општината.

На седница на Советот на Општина Прилеп одржана на 29.01.2018 година донесена е О Д Л У К А за утврдување на критериуми и стандарди на урбана опрема – рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп, со која одлука се утврдуваат критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 23.05.2018 година донесе:

**ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА -
РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАТИВНИ ПАНОА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018
ГОДИНА**

- Вовед

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема– рекламни и информативни паноа, локалитетите на кои се

поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување. Оваа програма важи за 2018 година и со истата е опфатена урбаната опрема – рекламни и информативни паноа која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") во смисла на, а во врска со чл. 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на Општина Прилеп („Сл.гласник на Општина Прилеп„, бр.6/2003, 4/05 и 10/08).

1. Цел на Програмата

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема – рекламни и информативни паноа на територија на Општина Прилеп;
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина;

2. Видови на урбана опрема

Според Законот за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") урбаната опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште. Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуки постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, **самостоечки рекламни паноа**, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

2.1. Критериуми за определување на урбаната опрема – рекламни и информативни паноа

Урбаната опрема – рекламни и информативни паноа која се поставува на подрачјето на Општина Прилеп треба да ги задоволува основните барања за градбата, согласно ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16").

Урбаната опрема – рекламни и информативни паноа не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен пристап до истата.

Урбаната опрема – рекламни и информативни паноа треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, чисти, исправни и естетски прифатливи.

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема – рекламни и информативни паноа, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат.

Со поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема – рекламни и информативни паноа, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи. Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2м, а за поставување на монтажно - демонтажен или типски објект од лесна конструкција истата треба да изнесува минимум 4,5м.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема – рекламни и информативни паноа е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот. При поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м. Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

Поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0м од пресечната точка на двете регулациони линии.

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

- соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електронапојување и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.
- примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата,

репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува и сл.

При поставувањето на урбаната опрема – рекламни и информативни паноа, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и слично.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа, е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на културно-историското наследство, односно на природата.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

Самостоечките рекламни паноа

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник на РМ” бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09,161/09,36/11, 51/11 и 27/14) и посебен акт на Општина Прилеп.

Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Прилеп, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.

Поставувањето на рекламните и информативни паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Рекламните и информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

Обликовни услови

- Рекламните и информативни паноа со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема – рекламни и информативни паноа.

Сообраќајни услови

- Рекламните и информативни паноа мора да бидат лоцирани на начин кој нема да го попречува слободното

движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на радиусот за десно свртување.

Технички услови

- Рекламните паноа се изработени од челични профили, алуминиумски композитни панели и платна осветлени од внатрешна страна.
- При поставување на рекламни и информативни паноа мора да се обезбеди приклучок на електрична енергија.

Доколку поставената урбана опрема – рекламни паноа и информативни паноа се напојува со електрична енергија од уличното осветлување, мора да се плати потрошената електрична енергија според формулата $C_g = 365 \times t \times P \times c$, каде што:

Cg-цена на чинење на потрошена електрична енергија за една година;

t-единаесет часа (дневно просечно време на осветлување на рекламното или информативното пано во текот на една година);

P-ангажирана моќност за осветлување на рекламното пано или информативно пано во Kw/h;

c-цена на 1kw/h електрична енергија.

3. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Закон за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"), урбана опрема - рекламни и информативни паноа се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината Прилеп.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа, кое го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа во размер 1:1000.

Општина Прилеп на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите од определување на локации за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа и нивно дислоцирање или задржување и во наредниот програмски период.

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема- рекламни и информативни паноа се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог.

Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на општина Прилеп.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Општина Прилеп согласно Законот за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема - рекламни и информативни паноа на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Прилеп, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- за период до 4 години (рекламни паноа)

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема- рекламни и информативни паноа, заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на Општина Прилеп.

Кога издавањето на одобрение за поставување е во надлежност на градоначалникот на Општина Прилеп, одобрението за поставување ќе се издаде во

рамките на постапка за добивање на одобрение за вршење на дејност.

Постапката за добивање на одобрение за вршење на дејност, ја води надлежната служба на Општина Прилеп, согласно пропишани услови и стандарди.

Одобрението за поставување на урбана опрема- рекламни и информативни паноа, се добива врз основа на поднесено барање (формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

III. За поставување на рекламни и информативни паноа

1. Извод од Програма, со микролокациски услови

2. Основен ревидиран проект

3. Геодетски елаборат со нумерички податоци.

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Општина Прилеп.

Надлежниот сектор на општината врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во програмата за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни

Одобрението за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

- престане важењето на одобрението за вршење на дејност,

- не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на коритење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема - рекламни и информативни паноа не значат ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со закон.

7. Извори на финансирање на програмата

Програмата за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп се финансира од буџетот на Општината за 2018 година.

7.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување урбаната опрема - рекламни и информативни паноа

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

8. Динамика на реализација на програмата

Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

9. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Закон за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16").

10. Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Прилеп во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општината.

Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година спаѓа и графички дел.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09– 1997/33
23.05.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ИМЕТО НА ОПШТИНАТА "ПРИЛЕП"
ВО ИМЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕ НА
СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП ОД
ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/33
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 23.05.2018 година донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп

член 1

Со оваа Одлука се дава согласност Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП, да во името на здружението го користи името на Општината "Прилеп" така што името на здружението ќе биде Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп.

член 2

Оваа Одлука да се достави до Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 09-1997/34
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА
ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ДВИЖЕН И
НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОМЕЃУ ЈП ЗА ПУП-
ПРИЛЕП И ЈСП,,ПРИЛЕП"- ПРИЛЕП

1. Решението за формирање на Комисија за спроведување на постапка на делбен биланс на движен и недвижен имот помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП,,Прилеп"- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1999/34
23.05.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 23.05.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за формирање на Комисија за спроведување на постапка на делбен биланс на движен и недвижен имот помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП,,Прилеп"- Прилеп

1. Со ова Решение се формира Комисија за спроведување на постапка на делбен биланс на

движен и недвижен имот помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП „Прилеп“ - Прилеп, во состав:

- Илија Беличоски, Раководител на одделение во ЈП за ПУП-Прилеп
- Горанче Јошески, Раководител на одделение во ЈП за ПУП-Прилеп
- Александар Јошески, Раководител на одделение во ЈП за ПУП-Прилеп
- Златко Савески, Раководител на одделение во ЈП за ПУП-Прилеп
- Тања Димоска, Вработен во ЈП за ПУП-Прилеп

2. Се овластува Комисијата да ја спроведе постапката на делбен биланс на движен и недвижен имот помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП „Прилеп“ - Прилеп и се задолжува да изготви Извештај за спроведената постапка, кој ќе го достави до Советот на Општина Прилеп со соодветна предлог-Одлука.

3. Решението да се достави до именваните, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Со влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи решението бр.07-3012/2 од 20.12.2013 година.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09– 1997/35
23.05.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 8 од 23.05.2018 година

1. Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година.....стр.1
2. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година.....стр.2
3. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”-Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година.....стр.2
4. Одлука за давање согласност на Одлуката за заложување на недвижен имот во сопственост на ЈКП „Комуналец”-Прилеп.стр.3
5. Одлука за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец”-Прилеп за давање согласност за авалирање 2 (две) меници.....стр.3
6. Одлука за давање согласност на измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец”-Прилеп.....стр.4
7. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година.....стр.5
8. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”-Прилеп.....стр.5
9. Одлука за определување на локалитет за организирање на “Фестивал на пивото - 2018“.....стр.6
10. Одлука за прифаќање на донација-финансиски средства на Општина Прилеп.....стр.7
11. Одлука за прифаќање на донација-патничко моторно возило на Општина Прилеп.....стр.7
12. Заклучок по барање за одобрување на локација и издавање на согласност за поставување на спомен плоча.....стр.8
13. Програма за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година.....стр.9
14. Годишен План за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за 2018 година.....стр.87
15. Заклучок по информацијата за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период до 2017 година.....стр.108
16. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1128 КО Прилеп, на барање од Бачевски Богдан.....стр.108
17. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр..57/2 КО Селце, на барање од Итова Душанка.....стр.109
18. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2001 КО Присад, на барање од Јанкоски Цане.....стр.110
19. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3245/2 КО Ореовец, на барање од Јованоски Трајко.....стр.110
20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3232/2 КО Прилеп, на барање од Јорданоски Игор.....стр.111
21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.72 КО Манастир, на барање од Конеска Ивана.....стр.111
22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1865 КО Прилеп, на барање од Манески Петре.....стр.112

23. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324 КО Прилеп, на барање од Маџароски Благоја.....стр.113
24. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Ѓоре.....стр.113
25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Мирчески Рубин.....стр.114
26. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2096 КО Варош, на барање од Николоски Блаже.....стр.115
27. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2422 КО Прилеп, на барање од Петковски Петре.стр.115
28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1576 КО Прилеп, на барање од Ристеска Добрица.стр.116
29. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3166 КО Ореовец, на барање од Тодороски Никола.....стр.117
30. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 КО Лениште, на барање од Трпчески Драган.стр.117
31. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година.....стр.118
32. Програма за поставување на урбана опрема - рекламни и информативни паноа на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година.....стр.119
33. Одлука за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп.....стр.124
34. Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка на делбен биланс на движен и недвижен имот помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП„Прилеп” - Прилеп.....стр.124

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци